



# СЛУЖ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

1830

Službeni vesnik SR

Makedonija

91001 Skopje  
fab 51

ЮГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Отгласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-603-19644

Петок, 3 декември 1982

БЕЛГРАД

БРОЈ 72

ГОД. XXXVIII

Цена на овој број е 90 динари. — Преплатата за 1982 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена. — Редакцијата: Улица Јована Ристика број 1. Пошт. факс 226. — Телефони: Централна 650-135; Уредништво 651-855; Служба за преплата 651-732; Телекс 11756

796.

Врз основа на член 281 став 1 точка 14 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со член 11 ст. 1 и 2 од Законот за статистичките истражувања од интерес за целата земја, Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 16 ноември 1982 година, донесе

## ОДЛУКА

### ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1983 ДО 1985 ГОДИНА

1. Се утврдува Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година, која ги содржи статистичките истражувања од интерес за целата земја во тој период и статистичките истражувања што ќе се вршат во текот на 1983 година.

2. Статистичките истражувања од интерес за целата земја што ќе се вршат во 1983 година ќе се финансираат според програмата од точка 1 на оваа одлука.

3. Финансирањето на статистичките истражувања од интерес за целата земја за 1984 и 1985 година се регулира со одлуки за годишните програми.

4. Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година претставува нејзин составен дел.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 72

16 ноември 1982 година

Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
д-р Антон Вратуша, с. р.

797.

Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, на седницата од 17 ноември 1982 година, ја разгледуваше Информацијата за основањето и работењето на договорните организации на здружен труд.

Врз основа на расправите водени на седниците на работните тела на Соборот и на седницата на Сојузниот собор, а во согласност со член 129 од Деловникот на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 17 ноември 1982 година, донесе

## ЗАКЛУЧОЦИ

1. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ констатира дека во областа на развојот на договорните

организации на здружен труд, како форми на здружување на трудот и средствата во сопственост на граѓани се постигнати само почетни, но не и очекуваните резултати. Досегашниот развој на договорните организации, според бројот, структурата на дејностите со кои се занимаваат и територијалната застапеност, не одговара на потребите и можностите на нашето стопанство, иако постојните договорни организации со резултатите во работењето ја потврдуваат оправданоста на нивното основање.

Врз бавниот развој на договорните организации, во рамките на малото стопанство, зад општиот стопански развој и потребите на населението влијаејат несоодветната политика на развојот на малото стопанство од страна на општествено-политичките заедници и, согласно со тоа, непостоењето на планови и конкретни програми за негов развој; компликуваната и долга административна постапка за нивно основање; недостигот на деловен простор и локации; неадекватната даночна политика; недоволната заинтересираност на организациите на здружен труд за основање и соработка со договорните организации и на банките за насочување на дел од средствата во основањето и работењето на овие организации и др.

Посебен проблем претставуваат изразените отпори спрема овој вид здружување воопшто, а посебно во општините, што се гледа во недоволното сфаќање на карактерот, местото и улогата на договорните организации на здружен труд што тие, според законот, ги имаат. Поради тоа и нема соодветна активност на одговорните фактори при основањето на договорни организации (недавање стручна помош при основањето, неажурност при издавањето дозволи, недоволно познавање на прописите, отпори што на основањето договорни организации ги даваат организациите на здружен труд поради можната конкуренција и др.).

2. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ констатира дека процесот на побрзо основање и развивање на договорните организации би овозможил ангажирање на поголеми сопствени средства и нивно насочување во продуктивни намени. Со производството на определени производи и со вршењето на услуги договорните организации, како помали стопански единици, побрзо и полесно се приспособуваат кон потребите на стопанството заради комплетирање на производствените програми на поголемите организации и задоволување на потребите на населението, со што придонесуваат за отстранување на структурните неусогласености и на дефицитраноста на определени дејности, како и за намалување на увозот. Тие, исто така, можат да придонесат за поттикнување на стопанската активност и за отварање на нови работни места за невработените работници

во земјата, како и за работниците што се враќаат од привремена работа во странство.

3. Поради заостанувањето на растежот на производството и услугите во малото стопанство во однос на планираниот, потребно е, во врска со Долгорочната програма за економска стабилизација, политиката на развојот на малото стопанство и, во рамките на него, на договорните организации на здружен труд, да се планира врз потрајна основа, на сите нивоа, и да се вгради во претстојните измени на среднорочните планови на развојот.

4. Со оглед на пројавените проблеми во работата и функционирањето на договорните организации, Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ го обврзува Сојузниот извршен совет, најдоцна до половината на 1983 година, да обезбеди мериторно толкување и, доколку е потребно, да предложи соодветни нови решенија за овие организации, во прописите што го регулираат надворешнотрговското и девизното работење, водењето на книговодство, пресметувањето на амортизацијата и ревалоризацијата на средствата, и за тоа да го извести Сојузниот собор.

Сојузниот собор, исто така, го обврзува Сојузниот извршен совет да ја следи континуирано примената на прописите за узвозот на опрема и репродукционен материјал, како и за царинските одесенија и да ги приспособува кон потребите на основањето договорни организации на здружен труд од страна на работниците што се враќаат од привремена работа во странство.

5. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ му налага на Сојузниот извршен совет, како на потписник на Општествениот договор за основите на заедничкото дејствување во спроведувањето на политиката за развој на малото стопанство во Социјалистичка Федеративна Република Југославија, со другите потписници на тој општествен договор да иницира усогласување на прописите на републиките и автономните покраини со кои се регулира основањето и работењето на договорни организации заради меѓусебно усогласување на одредбите на тие прописи со кои се уредени определени прашања, како што се:

- упростување на постапката за основање на договорни организации;
- утврдување на прометната вредност на средствата и надоместот на таа вредност, со оглед на проблемите на ревалоризацијата на средствата;
- поврат на вложените средства;
- стимулирање на реинвестирањето на вложените средства;
- дејности во кои можат да се основаат договорни организации од аспектот на структурата на малото стопанство;
- можност за повторен избор на основачот на договорната организација за работодаводител откако е извршен поврат на вложените средства;
- преиспитување на вкупната даночна политика што треба да биде во функција на развојот;
- можности и оправданост за отстапување на данокот на доходот од договорните организации на собранијата на општините, за да се помогне побрзиот процес на основање на овие организации и др.

6. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ им препорачува на надлежните органи на републиките и автономните покраини во рамките на своите надлежности, да влијаат врз собранијата на општините и врз другите општествени субјекти да се ангажираат повеќе врз согледувањето на потребите и можностите за основање и работење на договорни организации на здружен труд.

За да се поттикне развојот на договорните организации во рамките на малото стопанство, Сојузниот собор посебно ја истакнува улогата на собранијата на општините и потребата:

— во согласност со плановите за развој, да донесат конкретни програми на малото стопанство во кои треба пошироко да ги вклучат организациите на здружен труд и банките;

— да ја упростат и да ја забрзаат постапката за основање на договорни организации;

— во полна мера да се ангажираат за утврдување на стимулативна даночна политика и за обезбедување средства, како и за решавање на проблемите во врска со деловниот простор и локациите, што треба да се обезбедат со урбанистичките планови и др.

7. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ, исто така, смета дека е потребна целосна ангажираност на Стопанската комора на Југославија, на општите здруженија на стопанските комори и здруженијата на републиките и автономните покраини, како и на регионалните стопански комори за изнаоѓање и утврдување на можните програми за основање на договорни организации и за давање на стручна помош при изработката на нормативните акти и потребната документација за нивно основање, регистрација и др.

8. Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ посебно ја истакнува потребата од соработка и кооперација на организациите на здружен труд со договорните организации низ здружување на трудот и средствата, за да се обезбеди вклучување на овие организации во производствените програми на поголемите организации за производство на склопови и делови од помали серии.

9. За основање и развој на договорни организации е неопходна организирана и поширока општествена акција врз нивното популаризирање и можностите за нивно основање. Со средствата на јавното информирање е неопходно да се поттикнуваат работните луѓе и граѓаните во земјата и странство, како и организациите на здружен труд, банките и др. да вложуваат сопствени средства во отворањето на дефицитарни производствени и услужни капацитети во рамките на договорните организации на здружен труд.

10. Овие заклучоци ќе се објават во „Службен лист на СФРЈ“.

#### Собрание на СФРЈ

Бр. 023-2/82  
17 ноември 1982 година  
Белград

Претседател  
на Собранието на СФРЈ,  
Раиф Диздаревиќ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
д-р Антон Вратуша, с. р.

#### 798.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### П РА В И Л Н И К

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ

##### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за пластични маси, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Пластични маси. Стирен-акрилонитрил (САН) маси за обликување. Класификација, означување и проверување на квалитетот — — — — — JUS G.C1.354

2) Пластични маси. Акрилонитрил-бутадиен-стирен (АБС) маси за обликување. Класификација, означување и проверување на квалитетот — — — — — JUS G.C1.356

3) Пластични маси. Определување на затегнувачките својства — — — — — JUS G.S2.612

4) Пластични маси. Определување на отпорноста спрема кршење во определена средина (тензокорозија). Метода на константен затегнувачки напон — — — — — JUS G.S2.624

5) Пластични маси. Определување на отпорноста спрема кршење во определена средина (тензокорозија). Метода на втиснување на кугличка или игла — — — — — JUS G.S2.625

#### Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

#### Член 3

Освен точките 4.2 и 5.72 на југословенскиот стандард JUS G.C1.354, точките 4.2 и 5.72 на југословенскиот стандард JUS G.C1.356, точките 11.1, 11.2 и 11.3 на југословенскиот стандард JUS G.S2.612, и освен југословенските стандарди JUS G.S2.624 и JUS G.S2.625, чија примена не е задолжителна, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на пластични маси што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

#### Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард што го има следниот назив и ознака:

Пластични маси. Испитување со затегање — — — — — JUS G.S2.612 донесен со решението за југословенските стандарди од областа на испитувањето на пластичните маси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/67).

#### Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14717/1  
29 септември 1982 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгојевиќ, с. р.

## 799.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА БЕТОН

#### Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за бетон, што го има следниот назив и ознака:

Бетон. Определување на статичкиот модул на еластичност со притисок — — — — — JUS U.M1.025

#### Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

#### Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на бетон што ќе се произведе, односно увеза од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

#### Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14719/1  
29 септември 1982 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгојевиќ, с. р.

## 800.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

### ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИ

#### Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за обработка на податоци, што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Обработка на податоци. Збир на знаци за размена на податоци кодирани со 7 битови. Основна верзија — JUS I.B1.001

2) Обработка на податоци. Збир на знаци за размена на податоци кодирани со 7 битови за хрватско-српско и словенечко латинично писмо — — — — — JUS I.B1.002

3) Обработка на податоци. Збир на податоци за размена на податоци кодирани со 7 битови за српско-хрватско кирилично писмо — — — — — JUS I.B1.003

4) Обработка на податоци. Збир на податоци за размена на податоци кодирани со 7 битови за македонско кирилично писмо — — — — — JUS I.B1.004

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Освен југословенскиот стандард JUS I.B1.001 југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на обработка на податоци.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14718/1  
29 септември 1982 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгоевиќ, с. р.

## 801.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЧЕЛИЦИ  
ЗА ПРЕДНАПРЕГАЊЕ

## Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за челици за преднапрегање, што го има следниот назив и ознака:

Челици за преднапрегање. Определување на должината на пренесувањето на силата на преднапрегањето JUS C.K6.037

## Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник претставува составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на челици за преднапрегање, што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14720/1  
29 септември 1982 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгоевиќ, с. р.

## 802.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

## П РА В И Л Н И К

## ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРИМАРНИ КЕЛИИ И БАТЕРИИ

## Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за примарни келии и батерии, што ги имаат следните називи и ознаки:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Примарни Келии и батерии. Општи технички услови — — — — —                         | JUS N.J2.030 |
| 2. Примарни Келии и батерии. Видови батерии според примената — — — — —               | JUS N.J2.035 |
| 3. Примарни Келии и батерии. Батерија R1 — — — — —                                   | JUS N.J2.045 |
| 4. Примарни келии и батерии. Батерија R6S. Стандардна категорија — — — — —           | JUS N.J2.048 |
| 5. Примарни келии и батерии. Батерија R6C. Категорија со голем капацитет — — — — —   | JUS N.J2.049 |
| 6. Примарни келии и батерии. Батерија R6P. Категорија со голема моќност — — — — —    | JUS N.J2.053 |
| 7. Примарни келии и батерии. Батерија R14S. Стандардна категорија — — — — —          | JUS N.J2.051 |
| 8. Примарни келии и батерии. Батерија R14C. Категорија со голем капацитет — — — — —  | JUS N.J2.052 |
| 9. Примарни келии и батерии. Батерија R14P. Категорија со голема моќност — — — — —   | JUS N.J2.053 |
| 10. Примарни келии и батерии. Батерија R20S. Стандардна категорија — — — — —         | JUS N.J2.055 |
| 11. Примарни келии и батерии. Батерија R20C. Категорија со голем капацитет — — — — — | JUS N.J2.056 |
| 12. Примарни келии и батерии. Батерија R20P. Категорија со голема моќност — — — — —  | JUS N.J2.057 |
| 13. Примарни келии и батерии. Батерија R40 — — — — —                                 | JUS N.J2.060 |
| 14. Примарни келии и батерии. Батерија 2R10 — — — — —                                | JUS N.J2.070 |
| 15. Примарни келии и батерии. Батерија 3R12 — — — — —                                | JUS N.J2.073 |
| 16. Примарни келии и батерии. Батерија 6F22 — — — — —                                | JUS N.J2.080 |
| 17. Примарни келии и батерии. Батерија 6PF22 — — — — —                               | JUS N.J2.081 |
| 18. Примарни келии и батерии. Батерија S4 — — — — —                                  | JUS N.J2.090 |
| 19. Примарни келии и батерии. Батерија 4R25 — — — — —                                | JUS N.J2.095 |

## Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник претставуваат составен дел на овој правилник а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

## Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на примарни Келии и батерии што ќе се произведат, односно увезат од донот на влегувањето во сила на овој правилник.

## Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди за примарни Келии и батерии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/74).

## Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-14723/1  
29 септември 1982 година  
Белград

Директор  
на Сојузниот завод за  
стандардизација,  
Букашин Драгосвиќ, с. р.

## УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА

## О Д Л У К А

**ЗА ОЦЕНА НА УСТАВНОСТА НА ОДРЕДБАТА НА СТАВ 2 ТОЧКА 5 ОД ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВИЦИТЕ И ПРИДОНЕСОТ ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИЦИТЕ ВРАБОТЕНИ ВО СТРАНСТВО И НА НЕЛЗИНАТА СПРОТИВНОСТ СО ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 77 СТАВ 1 ОД ЗАКОНОТ ЗА ДЕВИЗНОТО РАБОТЕЊЕ И КРЕДИТНИТЕ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО И СО ОДРЕДБИТЕ НА ЧЛЕН 10 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПАРИЧНИОТ СИСТЕМ**

1. Мирјана и Владимир Бауер, од Славонски Брод, му дадоа иницијатива на Уставниот суд на Југославија за поведување постапка за оценување на уставноста и законитоста на одредбата на став 2 точка 5 од Одлуката за основиците и придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на осигурениците вработени во странство, со која е пропишано плаќање на придонесот во странска валута.

2. Со оспорената одредба на Одлуката за основиците и придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на осигурениците вработени во странство, што ја донесе Собранието на Самоуправната интересна заедница за пензиско и инвалидско осигурување на работниците на СР Хрватска, е пропишано дека југословенските државјани во работен однос во странство плаќаат придонес во валутата на земјата во која се вработени, односно во валутата на земјата во која примаат личен доход, а лицата, вработени во земја со која се врши плаќање преку клиринг, можат придонесот да го плаќаат и во динари („Народне новине“, бр. 8/75 и 9/81).

3. Според одредбите на член 252 став 1 алинеја 2 од Уставот на СФРЈ, основа на единствениот југословенски пазар, покрај другото, чинат и единствените пари.

Со Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во одредбата на член 10 е регулирано дека во платниот промет помеѓу домашни лица сите сбирски и права, и сите работи што гласат на пари, се изразуваат во динари и се извршуваат во средства во плаќање што гласат на динари.

Во став 1 на член 77 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), е пропишана забрана за плаќање во девизи меѓу домашни лица на територијата на СФРЈ.

Од овие причини Судот оцени дека оспорената одлука не е согласна со Уставот на СФРЈ и дека е во спротивност со наведените сојузни закони.

4. Уставниот суд на Југославија, врз основа на член 375 став 1 точка 4 и член 385 од Уставот на СФРЈ, како и на чл. 29 и 32 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 21 октомври 1982 година, донесе

## О д л у к а

1. Се укинува став 2 на точка 5 од Одлуката за основиците и придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на осигурениците вработени во странство.

2. Одлуката на Судот да се објави во Службен лист на СФРЈ и во Народне новине на СР Хрватска.

3. Оваа одлука Уставниот суд на Југославија ја донесе во следниот состав: претседател на Судот д-р Александар Фира, и судии: Рамадан Враниќи, Владимир Кривиќ, Славко Кухар, Јаким Спиrowsки, д-р Васил Гривчев, Иван Франко, д-р Стана Гукиќ-Делевиќ, Мустафа Сефо, Воислав Ракиќ, Мијушко Шибалиќ и д-р Јосиф Трајковиќ.

У-број 102/82  
21 октомври 1982 година  
Белград

Претседател  
на Уставниот суд на Југославија  
д-р Александар Фира, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Законот за решавање на судирите на законите со прописите на други земји во определени односи, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/82 се поткраднале долунаведените грешки, та се дава

## ИСПРАВКА

## НА ЗАКОНОТ ЗА РЕШАВАЊЕ НА СУДИРИТЕ НА ЗАКОНИТЕ СО ПРОПИСИТЕ НА ДРУГИ ЗЕМЈИ ВО ОПРЕДЕЛЕНИ ОДНОСИ

1. Во член 46 став 3 наместо зборот: „судовите“ треба да стои зборот: „судот“.

2. Во член 52 наместо зборовите: „државни органи“ треба да стојат зборовите: „државен орган“.

3) Во член 85 на крајот на ставот 3 наместо точка се става запирка и се додаваат зборовите: „ако странскиот државјанин има живсалиште во Социјалистичка Федеративна Република Југославија“.

Од Секретаријатот за законодавство на Собранието на СФРЈ, Белград 14 ноември 1982 година.

ПРОГРАМА НА СТАТИСТИЧКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА ОД ИНТЕРЕС ЗА ЦЕЛАТА ЗЕМЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1983 ДО 1985 ГОДИНА

Реден број	Назив и периодика на спроведувањето на истражувањето	Содржина на истражувањето	Кoj е должен да дава податоци и во кој рок	На федерацијата	На републиките и автономните покраини	Податоците се!				
						Обврски на статистичките и овластените органи и организации: утврдуваат за:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
						општините	републиките и автономните покраини	СФРЈ	Рок за првите резултати од работката за СФРЈ	

СТАТИСТИКА НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

Истражувањето што се спроведуваат секоја година

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Годишно истражување за самоуправниот организирање на здружениот труд	Форми на здружување на трудот и средствата: основни организации на здружен труд, работни организации, сложени организации на здружен труд и други форми на здружување	Документација од Единствениот регистар на организациите и заедниците и друга документација	Изработка на методологија, изработка на податоци за СФРЈ	—	x	x	x	30.06

Статистички органи

Статистички органи

2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	Годишно истражување за активноста на општествените правобранителства на самоуправањето (ОПС-2/77)	Претставки, поднесоци и изјави што ги пријавуваат правобранителите на самоуправањето за повреда на самоуправните права на работните луѓе и на општествената сопственост, по форма и начин на повреда, по мерки и правни средства преземени од општествениот правобранител на самоуправањето. Состав на работната заедница на општествениот правобранител на самоуправањето според стечното образование	Општествени правобранители на самоуправањето	Изработка на методологија, изработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	15.05

1) „x“ — резултати од работката  
 „и“ — примерок на поголемиот извештај (образец) за потребите на општините

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Годишно истражување за младински работни акции (МРА-1)	Младински работни акции, спрема значењето и видот. Број и состав на учесниците, според полот и годините на возраста. Дел- жина на траењето на акцијата и резултати на работата. Стручно оспособување на учесниците и слободни активности	Конференција на Сојузот на социјалистичката младина, односно штаб- би на младинските работни акции по завршената работна акција, а за ра- ботните акции во сменити — по завршувањето на работата на смената.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упат- ства; собира- ње, контрола и обработка на податоци	-	x	x	
	<b>Истражувања што се спроведуваат во посеб- ните интервали</b>				Статистички органи				
4	Истражување за составот на организациите на здру- жен труд и на други са- моуправни организации и заседници (СУ-1/83) — две годишно од 1983 година	Состав на органите на управувањето на организациите на здружен труд и на ра- ботните тела на работничкиот совет. Деле- гати во работничкиот совет и членови на извршниот орган, на работодадниот орган и на органот на самоуправната работничка контрола, членството во СКЈ, стручното об- разование, работите и работните задачи што ги вршат и др. Други органи и тела на организациите на здружен труд и чле- нови на тие тела, според полот, учеството на младината и членството во СКЈ. Посто- јани и повремени тела на работничкиот совет и членови на тие тела	Организации на здружен труд 01.06	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упат- ства; собира- ње, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.12
	<b>Истражување за само- управувањето во земјо- делските задруги и во дру- ги форми на здружување на земјоделците (СУЗ-1/ /83) — двегодишно од 1983 година</b>	Органи на управување со задруга, односно со други форми на здружување на земјо- делците и на делегатите на здружението на земјоделците. Членови на органите на управување и на делегатите, според учеството на жените, младината и членството во СКЈ и според стручното об- разование. Одлучување со лично изјасну- вање и по пат на делегати и делегации	Земјоделски задруги и дру- ги форми на здружување на земјоделците 15.06	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упат- ства; собира- ње, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Истражување за самоуправањето во банките и во другите финансиски организации (СБ-1/83 и 30-1/83) — двегодишно од 1983 година	Состав на органите на банките и на органите на работните заедници на другите финансиски организации. Активност на органите на банките и другите финансиски организации и на нивните работни заедници. Одлучување на работниците во работните заедници	Банки и други финансиски организации 15.06	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.12
7	Анкета за самоуправната активност на месните заедници — двегодишно од 1984 година	Активност на делегациите и делегатите на месната заедница. Седници и прашања разгледувани на седниците на органите на месната заедница; собири и други собирања на работните луѓе и граѓаните; референдуми што ги спровела месната заедница. Општи податоци: состав на месната заедница (организирање на општествено-политичките организации на подрачјето на месната заедница; програми и планови за работа и др.)	Избрани месни заедници 31.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	30.09
8	Истражување за составот на органите и за некој резултат од активност на месните заедници (МЗ-1/83) — двегодишно од 1983 година	Состав на органите и телата на месните заедници. Членови на органите и телата на месните заедници, според полот, годините на возраста, стручно образование, занимањето и сл. Резултати од активност на месните заедници во областа на општествениот стандард и културно-просветната активност	Месни заедници 15.05	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.12
9	Истражување за составот на органите на самоуправните интересни заедници (СИЗ-1/83) — двегодишно од 1983 година	Подрачје за кое е основана самоуправна интересна заедница, вид на потребите што се задоволуваат во самоуправната интересна заедница, нејзините основни самоуправни интересни заедници и единици. Органите на самоуправните интересни заедници и нивни тела, членови на органите, според полот, учеството на младината, членството во СКЈ и стручно образование. Стручна служба на самоуправната интересна заедница	Самоуправни интересни заедници 31.05	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	30.12



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Истражување за актив- носта на самоуправните интересни заедници (СИЗ-2/82) — двегодишно од 1984 година	Работа на собирањето на интересна заедница, на извршните органи и на органите на самоуправната работни- ка контрола. Непосредно одлучување на работните луѓе на собири	Сите самоуп- равни интерес- ни заедници на 31.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Статистички органи	-	x	x	30.07
11	Истражување за актив- носта на собирањата на општините и на нивните ор- гани и тела — двегодиш- но од 1983 година	Седници на собирањата на општините и прашања разгледувани на седниците; сед- нилци на соборите на собирањата на оп- штините; прашања што собирањето на оп- штината ги разгледувало по иницијатива на делегациите, самоуправните интересни заедници, општествено-политичките орга- низации и др.; информирање на делега- циите; прашања разгледувани на седници- те на извршниот орган; општи акти што ги донеле собирањето на општината, неговите собири и органите на управата; референ- думи и собири што ги иницирало собира- њето на општината и др.	Собранија на општините 30.06	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	1	x	x	20.11
	Истражувања што се спроведуваат секоја годи- на								
1	Комплексен годишен из- вештај на организациите на здружен труд од про- изводствените дејности (КГП-01)	Вредност на основните средства, вредност на производството, материјални трошоци, амортизација и распределба на народниот доход на дел што останува во здружениот труд за чисти лични доходи, заедничка по- трошувачка, проширување на материјал- ната основа на трудот и резерва и на дел што здружениот труд го издвојува од до- ходот и личните доходи за задоволување потреби, според чисти дејности и според територија	Организации на здружен труд и други организации што вршат про- изводствени дејности на 10.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Статистички органи	x	x	x	Претхо- ден 25.06 Конеч- чен 15.09

СТАТИСТИКА НА СТОПАНСКИТЕ БИЛАНСИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Статистички органи				
2	Годишна пресметка на општествениот производ и на народниот доход во дејности што лица самостојно ги вршат со личен труд со средства во сопственост на граѓани (земјоделство, градежништво, сообраќај, трговија, угостителство и занаетчиство)	Вредност на производството, трошоци во натура и пари, амортизација, распределба на народниот доход што им останува на индивидуалните производители За лични доходи и проширување на материјалната основа на трудот и на дел што индивидуалните производители го издржуваат во вид на данок и придонеси за задоволување на засадничките и општите општествени потреби	Процена на ко- мисијата на со- обработка на податоци за СФРЈ	Изработка на методологија, обработка на печатење на обрасци и упат- ства; собира- ње, контрола и обработка на податоци	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упат- ства; собира- ње, контрола и обработка на податоци	х	х	х	Претхо ден 20.06 Конечен 30.09
3	Комплексен годишен извештај на организациите на здружен труд и на работните засадници од не- производствените дејно- сти и на организациите на управата (КИУ-02)	Вредност на основните средства и на сред- ствата за засадничка потрошувачка според техничката структура (според набавната вредност), средства во изградба, приходи по извори и расходи според намена, мате- ријални трошоци и услуги	Организации на здружен труд и други органи- зации и заед- ници што вр- шат непрониз- водствени деј- вности	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упат- ства; собира- ње, контрола и обработка на податоци	х	х	х	20.09
4	Годишен извештај: а) за средствата за буџетите на општините и средствата на самоуп- равните интереси заед- ници на територијата на општината (КИУ-02-Б) б) за буџетите на СР, САП и на федерацијата	Приходи и расходи на приходите на буџетите, според намената, наплата на опште- ствените приходи на територијата на оп- штината и формирање средства за финан- сирање на засадничките и општите опште- ствени потреби Документ (со образложение) за извршува- њето на буџетите на СР, САП и федераци- јата	Органи на соб- ранието на оп- штината Секретаријати за финансии на СР, САП и на федерацијата	Изработка на методологија печатење на обрасци и упат- ства; собира- ње, контрола и обработка на податоци	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упат- ства; собира- ње, контрола и обработка на податоци	х	х	х	30.09
5	Анкета за семејните бу- џети на работничките до- маќинства (АСБ) — соби-	Приходи по извори и вредности за околу 300 артикли и услуги за лична потрошувачка	Избрани три- члени и четво- рочлени работ-	Изработка на методологија, обработка на	Учество во изработка на методологија;	х	х	х	15.03 15.06 15.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	рање месечно, обработка тримесечно и годишно		нички домаќинства — по истекот на месецот	податоци за СР, САП и СФРЈ	печатене на обрасци и упатства; собирање на податоци; пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола и доставување на верифицирани податоци				15.12
Статистички органи									
6	Анкета за селските домаќинства (АСД), собирање месечно, обработка по групи на парични приходи и расходи — тримесечно, комплетна обработка годишно	Податоци за земјиниот посед, демографски карактеристики на домаќинствата, активности на членовите, број на добиток, производство, потрошување на човечка храна, парични примања и издвојување, вредности на далени и примени производи и податоци за залихи на земјоделски производи	Избрани селски домаќинства по истекот на месецот	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање на податоци; пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола и доставување на верифицирани податоци		x	x	15.06 15.09 15.12 15.03 15.08 <sup>1)</sup>
Статистички органи									
7	Извештај на организационите на здружен труд во стопанството за репродукционата потрошувачка, залихите, набавката и продажбата (ПВ-11) — дветолитно: — во 1983 за 1982 година — во 1985 за 1984 година	Репродукциона потрошувачка по групи на суровини и дејности на готово и недовршено производство, суровини и материјали, трговски стоки по групи на производи и држатели на залихи, Набавки и испораки по дејности и по републики и автономни покраини	Организации на здружен труд и други организации што вршат производствени дејности	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци		x	x	1984

<sup>1)</sup> Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни интервали

<sup>2)</sup> Први резултати на годишната обработка.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Анкета за потрошувачката на домаќинствата (АНД) — петгодишно од 1983 година	Приходи по извори и тропици (по артикли) — количества и вредности за околу 200 артикли и услуги за лична потрошувачка. Услуги за домување, снабденост на домаќинствата со трајни потрошни добра, користење на горивни материјали и др. од место на престојот, тропици и дневна стуктура). Исекување на виленик-куќи и др.	Избрани земјоделски, мешовити и неземјоделски до-маќинства — декември 1983	Изработка на делски, мешовити и неземјоделски до-податоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, изработка на печатење на обрасци и упатства, собирање на податоци; пренесување на картички — ленти; логичка и сметковна контрола и доставување на верифицирани податоци	-	x	x	15.04 1984
	Сводни англички истражувања				Статистички органи				
1	Тримесечни стопански биланси на Југославија	Вредносна структура на општествениот производ, со распределба на народниот доход на дел што им останува на здружениот труд и на индивидуалните производители за лични доходи, заедничка потрошувачка, проширување на материјалната основа на трудот и резервите и на дел што се издвојува за задоволување на заедничките и општите општествени потреби. Финална употреба на општествениот производ за лична, заедничка и општа потрошувачка и инвентизи	Документација на статистичките и областните органи	Обработка на методологија и биланси за СФРЈ	Учество во изработка на методологија	-	-	x	01.06 30.09 15.12
2	Тримесечни стопански биланси на републиките и на автономните покраини	Вредносна структура на општествениот производ со распределба на народниот доход на дел што им останува на здружениот труд и на индивидуалните производители за лични доходи, заедничка потрошувачка, проширување на материјалната основа на трудот и резервите и на дел што се издвојува за задоволување на заедничките и општите општествени потреби. Финална употреба на општествениот производ за лична, заедничка и општа потрошувачка и инвентизи	Документација на статистичките и областните органи	Изработка на методологија и биланси за СР и САП	Учество во изработка на методологија; изработка на биланси за СР и САП	-	-	x	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		општината за финансирање на заедничките и општите општествени потреби во општината	Документација на статистичките и областните органи	Изработка на методологија и сметки за СФРЈ	Статистички органи				20.05 20.08 20.11
7	Периодични финансиски сметки на Југославија — тримесечно: јануари — март јануари — јуни јануари — септември	Тековни, капитални и кредитни трансакции на основните носители на економската активност по сектори на организациите и заедниците — по скратената шема на годишните финансиски сметки	Документација на статистичките и областните органи	Изработка на методологија и сметки за СФРЈ	Статистички органи		x		
8	Периодични финансиски сметки на републиките и на автономните покраини тримесечно: јануари — март јануари — јуни јануари — септември	Тековни, капитални и кредитни трансакции на основните носители на економската активност, по сектори на организациите и заедниците — по скратената шема на сметките за СФРЈ	Документација на статистичките и областните органи	Изработка на методологија	Статистички органи		x		
9	Финансиски сметки на Југославија — годишно	Тековни, капитални и кредитни трансакции на основните носители на економската активност, по сектори на организациите и заедниците: 1. Организации на здружен труд во стопанството 2. Население 3. Банки	Документација на статистичките и областните органи	Изработка на методологија и сметки за СФРЈ	Статистички органи			x	30.06
10	Финансиски сметки на републиките и на автономните покраини — годишно	Тековни, капитални и кредитни трансакции на основните носители на економската активност, по сектори на организациите и заедниците — по скратената шема на сметките за СФРЈ	Документација на статистичките и областните органи	Изработка на методологија	Статистички органи		x		
11	Биланс на општественото богатство	Состојба на производствените материјални блага; производствени и непроизводствени основни фондови (постојни и во изградба), обртни фондови и трајни погрешни блага на населението	Документација на статистичките и областните органи	Изработка на методологија и биланси за СФРЈ	Статистички органи			x <sup>1)</sup>	31.12

<sup>1)</sup> Изработка на билансите ќе се врши според можностите за изведување на пресметките во републиките и во автономните покраини.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Пресметка на основните вредносни агрегати во постојани цени — годишно	Годишна пресметка на основните агрегати на производството (општествен производ, национален доход), непроеизводствена потрошувачка (лична, заедничка и општа), инвестиции во основните средства и вредности на основните средства во постојани цени	Документација на статистичките и овластените органи	Изработка на методологија и обработка за СР, САП и СФРЈ	Статистички органи	-	x	x	01.07 01.10
13	Тримесечна пресметка на личната потрошувачка	Вредност на личната потрошувачка	Документација на статистичките и овластениите органи	Изработка на методологија и пресметка на личната потрошувачка за СФРЈ	Статистички органи	-	-	x	10.05 20.08 15.12
14	Годишна пресметка на личната потрошувачка	Вредност на личната потрошувачка по зборови на снабдување и по наменски групи на потрошувачката	Документација на статистичките и овластениите органи	Изработка на методологија и пресметка на личната потрошувачка за СФРЈ	Статистички органи	-	-	x	10.11
15	Меѓусебни односи на стопанските дејности на СФРЈ (Југославија (основна и увозна input-output табела): — во 1981 за 1982 година	Комплексен приказ на структурата на производството и на распределбата во стопанството на СФРЈ по дејности (50 сектора), со приказ на вкупниот увоз во стопанството на СФРЈ, по дејности на потекло и дејности на конечна намена; пресметување на соодветни инверзни матрици на техничките коефициенти, со кои се прикажуваат директните и индиректните потреби на одделни дејности за репродукционен материјал	Документација на статистичките и овластениите органи	Пресметка и обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	-	-	x	1984
16	Меѓурегионални промет на производи и услуги — двегодишно: — во 1984 за 1982 година	Движење на производите и услугите меѓу републиките и автономните покраини, пресметано врз основа на податоците за испораки на организациите на здружен труд во стопанството, по републики и автономни покраини. Обработка на табелата од извештајот ПБ-11. „Набавки и испораки по републики и автономни покраини“	Документација на статистичките и овластениите органи	Пресметка и обработка на податоци	Статистички органи	-	x	-	31.12.84 за 1982.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

17 Меѓусебни односи на стопанските дејности на републиките и на автономните покраини (интер-контраст табели на републиките и автономните покраини):  
 — во 1983 и 1984 година  
 за 1980 година

Статистички органи

Документација на статистичките органи	Изработка на методологија	Учество во изработка на методологија; пресметка и обработка на податоци, односно изработка на комплексни табели	-	x	-	x	-	1984
---------------------------------------	---------------------------	---	---	---	---	---	---	------

СТАТИСТИКА НА РАБОТЕЊЕТО НА ОРГАНИЗАЦИЈЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД И НА ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАЕДНИЦИ

Истражувања што се спроведуваат секоја година

1 Месечен извештај за расчленетиот промет на жиро ризниците на општествени средства (Р-1)

СОК

Примања (од населението и од КОС што влегуваат во вкупниот приход; од буџети; кредити и заеми; лутрии и осигурување од населението; самопридони од населението); издвојување (магеријални трошоци платени на друг КОС и на населението за работи и услуги; лични доходи; на населението за извршена работа и услуги; на населението по основа на социјално осигурување, солидарност и сл.; за камати; за општа, заедничка и друга потрошувачка; за инвестиции; на населението за лутрии, осигурување и сл.) и состојба на средствата на сметките на корисниците на општествени средства

Филијала на СОК 10 мес. Ингерни банки 08 мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатене на обрасци; собирање на податоци; пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	x	20. мес.
--	--	---	---	---	---	---	----------

2 Месечен извештај за по-стапката на санација (С)

СОК

Врз основа на податоците од регистарот што го водаат организационите единици на СОК се обезбедуваат податоци за износот на: вкупно непокриената загуба; непокриената загуба од теконата година; непокриената загуба од поранешните години; покривањата на непокриената загуба со средства без оберска за враќање (ООЗГ со кои е склучена самоуправна спогодба, фондови на засаднички резерви, ОПЗ, други КОС, отпишување на лобарувања), надоместувања на непокриена загуба со санационен кредит (ООЗГ со кои е склучена самоуп-

Филијала на СОК 10 мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатене на обрасци; собирање на податоци; пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	x	20. мес.
------------------------	--	---	---	---	---	---	----------



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Месечен извештај за не-извршените обврски (Л)	Број и износ на неизвршените обврски по налозите на Службата издадени по ЗОП за поврат на средствата (за известици, за стоки и услуги); број и износ на неизвршените судски решенија за извршувањето; износ по налозите на КОС и на Службата за наплата на обврските спрема ОПЗ, СИЗ и фондците; износ на наплатената камата по основа за наплата; износ на ненаплатените судски трошоци; број на вработените работници на крајот на месецот	Филијали на СОК 06 мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	СОК Печатене на образци; собирање на податоци; пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	16. мес.
4	Месечен извештај за наплата на приходи на општествено-политички заедници и нивните фондови, на самоуправните интересни заедници и на другите самоуправни организации и нивната рас-предела на корисниците (Б-2)	Бруто-наплата на приходите според форми и видови и распредела на приходите на буџетите, на самоуправните интересни заедници и на фондците на општествено-политичките заедници	Филијали на СОК 08 мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	СОК Печатене на образци; собирање на податоци; пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	14. мес.
5	Периодична пресметка на буџетите на општествено-политичките заедници (за три, шест и девет месеци): — приходи и расходи во текот на годинава	Утврдување на финансискиот резултат: расходи (за работа на органите на управата, за посебни и други намени за работа на органите на управата, за народна одбрана и општествена самозащита, за поттикнување на развојот, инвестициите во стопанството и поттикнување на побрзот развој на стопански недоволно развиените подрачја, пренесени средства на други ОПЗ и СИЗ, за општествени дејности, за други општи општествени потреби, издвојување на средствата на резервите); приходи (од данок од доход на ОЗТ, од данок на лични доходи, од данок на промет на производи и услуги и од данок на промет на недвижности и права, од данок на приход од имот и имотни права и од други даноци, од такси,	Орган за извршување на буџетите на општествено-политичките заедници 30.04 30.07 30.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	СОК Собирање на податоци; пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.05 29.08 29.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Периодична пресметка на организациите на здружен труд (за три, шест и девет месеци): — деловен резултат во текот на годината — посебни податоци кон деловниот резултат во текот на годината	Утврдување на доходот, распоредување на заедничкиот доход, распоредување на доходот, утврдување на загубата, состојба на паричните средства и на тековните обврски, лични доходи, состојба на залихите, извори на средства и на други податоци за основните организации на здружен труд, работните организации, сложените организации на здружен труд, заедниците на организации на здружен труд и на други форми на здружување на организациите на здружен труд, земјоделски и други здруженија, договорни организации на здружен труд и работни заедници на сите организации и заедници. Податоците се обработуваат на ниво на стопанството, односно стопанството, по области, гранки, групи и подгрупи	Организации на здружен труд и други организации 30.04 30.07 30.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	СОК Собирање на податоци; пресување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.05 29.08 29.11
7	Периодична пресметка на претпријата, потоните и другите работни единици во странство (за шест и девет месеци): — деловни резултати во текот на годината — посебни податоци — дополнителни податоци	Уврдување на доходот и на добивката по дејности, држави, основачи и релативности	Организации на здружен труд — основачи на претпријатија и погони во странство 29.08 29.11	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	СОК Собирање на податоци; пресување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	28.09 29.12
8	Податоци за успехот остварен во заедничкото работење со странски лица (УССЛ): — годишно	Средства, резултат од работењето (вкупен приход, доход, загуба, лични доходи, добивка), распределба на добивката, покривање на загубата, број на вработени	Организации на здружен труд — учесници во заедничкото работење со странски лице 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	СОК Собирање на податоци; пресување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	03.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Податоци за мешовити препријатлја и деловни единици во странство (МПИ); — полугодишно — годишно	Вложени средства, остварен финансиски резултат и негова распределба, просечен број вработени работници, просечен месечен личен доход, односно месечна нето-плата по вработен странски работник	Организации на здружен труд и други организации — основачи на мешовити препријатлја во странство 28.02 30.07	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	СОК Собирање на податоци; пресување на податоци на лентити; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	09.05 28.09
10	Податоци за работно деловната единица во странство (РЕ-2) — полугодишно — годишно	Трошоци на работењето, лични издатоци и други лични примања, даноци и придонеси, основни средства, просечен број вработени, просечен месечен личен доход односно месечна нето-плата по вработен странски работник	Организации на здружен труд односно корисник на општествени средства што основал деловна единица во странство 28.02 30.07	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	СОК Собирање на податоци; пресување на податоци на лентити; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	09.05 28.09
11	Периодична пресметка на самоуправните интересни заедници (за три, шест и девет месеци); — приходи и расходи во текот на годината	Утврдување на финансискиот резултат (расходот и приходот), распоред на вшпоркот на приходот и утврдување на непокриените расходи. Со ова истражување се опфаќаат: самоуправните интересни заедници (во областите на образование, наука, културата, здравството и социјалната заштита и другите општествени дејности, во станбената област; во областа на комуналните дејности, во областа на дејноста на материјалното производство); деловните заедници; заедниците на здружениот труд за меѓусебна планска и деловна соработка; Заедницата на југословенските железници; Заедницата на југословенските ППТ; Заедницата на југословенското електростопанство; здружението на банките; здружените сојузи и други самоуправни интересни заедници; основните заедници; единиците на самоуправната интересна заедница; сојузите	Самоуправни интересни заедници, други заедници и фондови 30.04 30.07 30.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	СОК Собирање на податоци; пресување на податоци на лентити; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.05 29.08 29.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	и другите здруженија на самоуправните интересни засадници, фондовите на ОПЗ и самоуправните фондови на здружениот труд што не вршат кредитно-банкарски работи								
12	Периодична пресметка на органите на општествено-политичките засадници (за три, шест, и девет месеци): — приходи и расходи во текот на годината	Утврдување на приходите и расходите во текот на годината (утврдување на финансискиот резултат, распредела на вишокот на приходи, непокриени расходи). Со ова истражување се опфаќаат органите и организациите на ОПЗ, другите државни органи, СОК, стопанските коморги и општите здруженија	Органи и организации на одштествено-политичките заедници и други организации 30.04 30.07 30.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци; пресување на податоци на лентти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.05 29.08 29.11
13	Завршна сметка на организациите на здружен труд: — биланс на состојбата — посебни податоци кон билансот на успехот	Податоци за средствата и изворите на средства: деловни и резервни средства и средства на солидарноста и за заедничка потрошувачка, според синтетичките сметки на контниот план за ОЗТ. Утврдување на доходот, распоредување на доходот и на чистотот доход; искажување на тековната загуба и покритие на загубата; искажување на податоците за исплатените лични доходи, за бројот на вработените, за просечно користените деловни средства, за инвестициите што се во тек, за планираниот износ на вкупниот приход, доход, чист доход, личните доходи, акумулацијата и други податоци за основните организации на здружен труд, работните организации, сложените организации на здружен труд, заедниците на организациите на здружен труд и други форми на здружување на организациите на здружен труд, за земјоделски и други задруги, за договорните организации на здружен труд и за работните заедници на сите организации и засадници. Податоците се обработуваат на ниво на стопанството, односно вонстопанството, по области, грани, групи и подгрупи	Организации на здружен труд и други организации 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци; пресување на податоци на лентти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	03.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	Завршна сметка на претпријатија, погоци и други работни единици во странство: — биланс на состојба — биланс на успехот — Дополнителни податоци	Деловни средства: обртни, основни и неделовни средства. Извори на средствата: трајни извори, кредити; доверители и друга пасива. Утврдување и распредела на доходот, структура на доходот, добивка — загуба и покривне на загубата и посебни податоци за просечно користените средства, за бројот на вработените, отплатите, анутелите итн. — по области и вкупно за сите области, погови, по држави, основачи и републики	Организации на здружен труд и други организации — основачи на претпријатија и погоци во странство 30.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	СОК Собирање на податоци; пресување на податоци на лентичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	69.03
15	Завршна сметка на самоуправните интересни единици: — биланс на состојба — биланс на приходот и расходот	Податоци за средствата и за изворите на средствата: деловни и резервни средства за солидарност и за други намени според синтетичките сметки на контниот план за ОЗТ. Утврдување на финансискиот резултат и на распределбата на вишокот на приходи, непокриените расходи и нивното покривне. Со ова истражување се опфаќаат: самоуправните интересни заедници (во областа на образованието, науката, културата, здравството и социјалната заштита и на другите општествени дејности; пензиското и инвалидското осигурување; во станбената област; во областа на комуналните дејности; во областа на дејноста на материјалното производство; деловните заедници; заедниците на здружен труд за меѓусебна плачка и деловна соработка; Заедницата на југословенските железници; Заедницата на југословенското електростопанство; здружението на банките; здружените сојузи и другите самоуправни интересни заедници; основните заедници; единиците на самоуправната интересна заедница; сојузите и другите здруженија на самоуправната интересна заедница; фондовите на ОПЗ и самоуправните фондови на здружениот труд што не вршат кредитно-банкарски работи	Самоуправни интересни единици, други заедници и фондови 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	СОК Собирање на податоци; пресување на податоци на лентичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	09.04
16	Завршна сметка на организациите на општествено-по-	Податоци за средствата и за изворите на средствата; на деловните и резервните средства и на средствата на солидарноста и за	Органи и организации на општествено-по-	Изработка на методологија,	СОК Собирање на податоци; пресување на податоци на лентичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	09.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
литичките заедници — биланс на состојбата — биланс на приходите и расходите	други намени, според синтетичките сметки на контниот план за органите на ОПЗ, Утврдување на финансискиот резултат, распоред на вишокот на приходи, непокриените расходи и нивното покривање. Со ова истражување се опфаќаат: органите и организациите на ОПЗ, другите државни органи, СОК, стопански комори и општите здруженија	штествено-политичката заедница и други организации 28.02	обработка на податоци за СФРЈ	несување на податоци на лентите; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци					
17 Завршни сметки на буџетите на општествено-политичките заедници (ЗСБ): — биланс на состојбата — биланс на приходите и расходите	Податоци за средствата и за изворите на средствата: деловни, средства, резерви, други намени. Утврдување на финансискиот резултат: расходи (за работа на органите на управата, за посебни и други намени за работа на органите на управата, за народна одбрана и општествена самозашита, за поттикнување на развојот, интервенции во стопанството и поттикнување на побрзиот развој на стопански недоволно развиените подрачја, пренесени средства на други ОПЗ и СИЗ, за општествени дејности, за други општествени потреби, издвојување средства на резерви); приходи (од данок од доход на ОЗТ, од данок од лични доходи, од данок на промет на производи и услуги и од данок на промет на недвижности и права, од данок на приход од имот и имотна права и од други даноци, од такси, од царина, приходи по посебни прописи, приходи од органите и организациите на ОПЗ, по основа на инвестиции во стопанството и други приходи од други ОПЗ); распоред на вишокот на приходи: покривање на расходот; непокриени расходи	Орган за извршување на буџетите на општествено-политичките заедници 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци; пре-несување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	СОК				09.04
18 Завршна сметка на другите корисници на општествени средства — биланс на состојбата — биланс на приходите и расходите	Утврдување на состојбата и изворот на средствата и утврдување на приходите и расходите за деловната година. Со ова истражување се опфаќаат: општествено-политичките организации, општествените организации и другите општествено-правни лица, месните заедници и другите организации и заедници	Општествено-политички организации, општествени организации, месни заедници и други организации 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци; пре-несување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	СОК				09.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	Ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потшошувачка на КОС (Р)	Усогласување на набавните и отпишаните вредности на градежните објекти, опремата и долгогодишните засади, плантажите со дрвја, приплодниот и работниот добиток и др. земјиштето (градежно, земјоделско и друго), искажани во книговодството на КОС, со пазарните цени на тие работи на денот кога се врши ревалоризација	Корисници на општествени средства 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци; пре-несување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	09.04
20	Ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потшошувачка на претпријатијата, погоните и другите работни единици во странство (Р)	Усогласување на набавните и отпишаните вредности на градежните објекти, опремата и долгогодишните засади, плантажите со дрвја, приплодниот и работниот добиток и др. земјиштето (градежно, земјоделско и друго), искажани во книговодството на КОС, со пазарните цени на тие работи на денот кога се врши ревалоризација	Корисници на општествени средства што имаат претпријатија, погони и работни единици во странство 30.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци; пре-несување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	29.05
<p><b>Сводни аналитички ис-тражувања</b></p>									
1	Споредбени показатели за искажување на резултатите од работата на работниците и од работењето на основните организации на здружен труд	Листата на показатели се утврдува во согласност со одредбите на чл. 140 и 143 од Законот за здружениот труд. Податоците се определуваат врз основа на периодичната пресметка за шест месеци и завршната сметка	Документација на Службата на општествено книговодство 28.02 30.07	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци; пре-несување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	29.05 28.10
2	Минимум на задолжителни единствени показатели потребни за подготвување донесување и остварување на плановите на здружен труд	Истражувањето се заснова врз податоците на организациите на здружен труд од периодичните и завршните сметки во согласност со содржината и методологијата за минимумот на задолжителните единствени показатели за потребите на планирањето утврдени со Одлуката за задолжителната единствена методологија и за минимумот задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправниите организации и засадници и на плановите на	Документација на Службата на општествено книговодство 28.02 30.07	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци; пре-несување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	29.05 28.10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/79). Со тоа истражување се опфаќаат: основните организации на здружен труд; работните организации што во својот состав немаат основни организации на здружен труд; основните организации на кооперанти; договорните организации на здружен труд; основните здружени организации; земјоделските и други задруги; организациите на здружен труд во основање; другите организации што водат книговодство според прописите за организациите на здружен труд, освен работните заедници							
3	Минимум на задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на работните заедници: — полугодично — годишно	Истражувањето се заснова врз податоците на работните заедници од периодичните пресметки и завршните сметки, во согласност со содржината и методологијата за минимумот на задолжителните единствени показатели за потребите на планирањето утврдени со Одлуката за задолжителната единствена методологија и за минимумот на задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправните организации и заедници и на плановите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/79). Со тоа истражување се опфаќаат работните заедници; на организацијата на здружен труд, на заедницата на деловното здружување, на заедницата за осигурување на имоти и лица, на банките и на други финансиски организации и на самоуправните интересни заедници	Документација на Службата на општествено-книговодство 28.02 30.07	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци; пресметување на податоци на ленти; логичка контрола и обработка на податоци	-	x	x	29.05 28.10
		Истражувањето се заснова врз податоците на самоуправните интересни заедници од периодичните пресметки и завршните сметки, во согласност со содржината и методологијата за минимумот на задолжителните единствени показатели за потребите на планирањето утврдени со Одлуката за задолжителната единствена методологија и за минимумот на задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправните интересни заедници							
4	Минимум на задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправните интересни заедници: — полугодично — годишно	Истражувањето се заснова врз податоците на самоуправните интересни заедници од периодичните пресметки и завршните сметки, во согласност со содржината и методологијата за минимумот на задолжителните единствени показатели за потребите на планирањето утврдени со Одлуката за задолжителната единствена методологија и за минимумот на задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправните интересни заедници	Документација на Службата на општествено-книговодство 28.02 30.07	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци; пресметување на податоци на ленти; логичка контрола и обработка на податоци	-	x	x	29.05 28.10



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

вите на самоуправните организации и заедници и на плановите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/79)

5 Минимум на задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на месните заедници — годишно

Истражувањето се заснова врз податоците на месните заедници од завршните сметки, во согласност со содржината и методологијата за минимумот на задолжителните единствени показатели за потребите на планирањето утврдени со Одлуката за задолжителната единствена методологија и за минимумот на задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправните организации и заедници и на плановите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/79)

СОК

Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ

Собрание на податоци; пренесување на податоци; наленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци

29.05

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

СТАТИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИТЕ И НА ОПШТЕСТВЕНОТО БОГАТСТВО

Истражувања што се спроведуваат секоја година

1 Годишен извештај за инвестициите во основни средства и во средства на заедницата г. трошувачка (ИНВ-01)

Исплати за инвестиции, по форми на финансирање и дејности на инвеститорот; остварени инвестиции по карактер на изградбата, техничка структура, дејност на инвеститорот и намена; вкупна претсметковна вредност на инвестициите, активирани, неактивирани инвестиции и инвестиции и во проект, по дејност на инвеститорот и намена; време на изградбата, очекуван ефект од инвестициите и капацитетите на инвестиционите објекти во натурални показатели

Статистички органи

Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ

Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање и пренесување на податоци на картичници; логичка и сметковна контрола

25.07

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2 Полугодишен извештај за намеруваните инвестиции во основни средства (ИНВ-Н)

Претсметковна вредност по извори на финансирање, карактер на изградба, техничка структура и намена; очекувани ефекти од инвестициите и капацитетите на инвестиционите објекти во

Статистички органи

Изработка на методологија, обработка на податоци за

Учество во изработка на методологија; печатење на

01.09

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ционите објекти во натурални показатели. Време на изградбата на објектите и видот на применетата технологија	општествени-от сектор — во рок од 90 дена пред денот на почетокот на изградбата на главниот проект	СФРЈ	образци и уплатства; собирање, контрола и обработка на податоци				
3	Штеди од елементарни не-погоди — годишно	Височина на штетата по причини, по територија и по субјекти погодени од штета	Комисии за процена на штети на општествено-политичките единици 30.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за уплатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.05
4	Месечен извештај за исплатите за инвестиции од средствата на инвестиционите кредити во користење (ИН-К-1)	Исплати за инвестиции од средствата на кредитите во користење на банкарските организации и од средствата пласирани преку банкарските организации месечно по области, а тримесечно по области, гранки и приоритетни дејности на намена на вложувањето	Банкарски организации 10 мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци; собирање на податоци; пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	19. мес.
5	Месечен извештај за исплатите за инвестиции од средствата на користените на општествени средства за (ИН-1)	Исплати за инвестиции од средствата на користените на општествени средства по намена на вложување и по избори на средствата, месечно, намена на вложувањето по области, а тримесечно — по области, гранки и приоритетни дејности	Филијали на СОК 12 мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци; собирање на податоци; пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	19. мес.
6	Полугодишен извештај за обезбедувањето средства за плаќањето за инвестициите во тек (ИН-ОБ-1)	Обезбедување средства по инвестиционите програми и обезбедување на плаќањата по договорите	Филијали на СОК 15.05 за состојба на 31.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци; собирање на податоци; пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	10.06 10.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	-100, 101, 102 и 103) со состојба на 31.03 и 30.09	предвидена со инвестиционата програма по техничка структура, пречекорувања во текот на изградбата, обемот на инвестициите, инвестициите во изградба вкупно и по техничка структура, започнати инвестициони објекти и завршени инвестициони објекти во текот на извештајниот период, обезбедувања на плаќања по договорите, необезбедени средства и необезбедени плаќања, запрени работи поради необезбедени средства односно необезбедени плаќања	10.11 за состојба СФРЈ на 30.09	СФРЈ	пренесување на податоци на ленти, логичка и сметковна контрола и обработка на податоци					
<p><b>Сводни аналитички истражувања</b></p>										
1	Годишна пресметка на инвестициите во основни средства во сопственост на граѓаните	Остварени инвестиции, по техничка структура по области и по основни форми на финансирање	Документација на статистичките и овластените органи	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологија, пресметка за републиката односно за автономната покраина	-	x	x	01.07
2	Годишна пресметка на вредностите на инвестициите во постојани цени	Остварени инвестиции на општествениот сектор и во сопственост на граѓаните, по намена и техничка структура	Документација на статистичките и овластените органи	Изработка на методологија и пресметка за СР, САП и СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологија	-	x	x	31.12
3	Годишна пресметка на вредностите на основните средства во општествена сопственост, во постојани цени	Набавна вредност на основните средства, по техничка структура и по области и гранки на индустријата и сообраќајот	Документација на статистичките и овластените органи	Изработка на методологија и пресметка за СР, САП и СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологија	-	x	x	30.05
4	Статистика на техничкиот развој — годишно	Електрификација, хемизација, механизација, автоматизација, нови технолошки постапки, нови производи, научноистражувачка и развојна работа	Документација на статистичките и овластените органи	Изработка на методологија, обработка за СР, САП и СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологија	-	x	x	31.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СТАТИСТИКА НА ПАРИТЕ И КРЕДИТИТЕ

Истражувања што се спроведуваат секоја година

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Месечен извештај за тековните стопански движења — претходни резултати според телеграфските извештаи	Податоци за примањата што влегуваат во вкупниот приход и за плаќањата по основа на набавка на материјали, производи, услуги и купување на трговски стоки на организациите на здружен труд и за исплати за инвестиции во основни средства од сите извори на средствата	Банкарски организации. Финансијали на СФРЈ	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	СОК	-	x	x	13. мес.
2	Месечен извештај за кредитите за обртни средства (К-1)	Состојба на краткорочните и долгорочните кредити на банките дадени на организациите на здружен труд од стопанската дејност, како и состојба на кредитите од името и за сметка на правните лица и граѓаните: — по области и видови на кредитите — по гранки и групи — по намена и ороченост на кредитите	Банкарски организации	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	СОК	x	x	x	13. мес.
3	Статистичко следење на податоците за паричните примања и издвојувања, средства на населението од односот со општествениот сектор и со странство — месечно	а) Тековни примања и издавања на населението од односот со општествениот сектор според видовете на примањата (лични доходи и други лични примања, примања од социјалното осигурување и социјалната заштита, од продажба на производи и вршење услуги и др.), како и по намена на издавањата (за даноци и придонеси на стоки и услуги и др.) б) Тековен прилив и одлив на средствата на населението од односот со странство; податоци за прометот и состојбата на кредитите и за паричните средства на населението, по видови на кредити и видови на депозити	Од постојната сопствена евиденција и документација	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	СОК	-	x	x	23. мес.
			Народна банка на Југославија	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ		-	x	x	13. мес.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Месечен извештај за кинговодствената состојба на сметките на банките и на другите финансиски организации (КН-БИФО)	Промет и салдо на анализирани банките и на другите финансиски организации	Банки и други финансиски организации што вршат кредитно-банкарски работи до 8-ми во месецот за СР, САП и до 15-ти во месецот за народните банки на републиките и на автономните покраини	Изработка на методологија, собирање, контрола и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Народна банка на Југославија	-	x	x	17. мес.
5	Месечен извештај за бруто-прометот и салдото на сметките на корисниците на општествени средства кај СОК (КН-1 — СОК)	Промет и состојба на сметките на корисниците на општествени средства кај Службата на општественото книговодство	Филијали на СОК	Изработка на методологија, собирање на податоци за СФРЈ	СОК	-	x	x	12. мес.
6	Месечен биланс на банките — по третиена шема	Состојба на средствата и на пласманите на банките на последниот ден во месецот, според поважните билансни позиции	Банки, народни банки, републиките и народни банки на автономните покраини — до 12-ти односно до 16-ти во месецот (банки согледом број деловни единици), за состојбата на последниот ден на претходниот месец	Изработка на методологија, контрола и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Народни банки	-	x	x	25. мес. состојбата на последниот ден на претходниот месец

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Месечна спецификација на средствата на депозитите по видување на комисионите на општествени средства (КН-2-СОК)	Состојба на средствата на депозитите по републики односно автономни покраини, според седиштето на банката на депозитот	Филијали на СОК	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци; собирање на податоци; пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	-	x	x	12. мес.
8	Тримесечен извештај за примената на инструментите за обезбедување на плаќањата (ОП)	Податоци за примената на инструментите за обезбедување на плаќањата, како и податоци за бројот и износот на наложите за плаќањата што не можеле да бидат извршени од сметката на должникот, банката, гарантниот односно авалистот	Филијали на СОК	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на образци; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.04 30.07 30.10 30.01
9	Периодична пресметка на банките (за три, шест и девет месеци): — приходи и расходи во текот на годината	Утврдување на приходите и расходите и заедничкиот доход, искажување на загубата и искажување на посебните податоци за делот на заедничкиот доход внесени во фондските на банката и за други намени. Со ова искажување се опфаќаат: Народната банка на Југославија; народните банки на републиките, народните банки на автономните покраини; интерната банка; основната банка; здружената банка; фондот на ОПЗ и самоуправниот фонд на здружениот труд што врши кредитно-банкарска работа; штедилницата; поштењескарската работа; штедно-кредитната задруга, како и други финансиски организации што вршат кредитно-банкарски работи	Банкарски и други организации што вршат кредитно-финансиски работи	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци; пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	-	x	x	30.05 29.08 29.11
10	Периодична пресметка за заедниците за осигурување (за три, шест и девет месеци): — приходи и расходи во текот на годината	Утврдување на финансискиот резултат, распоред на впишокот на приходите и на непокритиите расходи. Со ова искажување се опфаќаат: заедниците за осигурување на имоти и лица, заедниците за ризици и здруженоста на заедниците за осигурување на имоти и лица	Заедници за осигурување	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци; пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	-	x	x	30.05 29.08 29.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	Завршна сметка на банките: — биланс на состојбата — биланс на приходите и расходите	Податоци за средствата и изворите на средствата: на деловните и резервните средства, на средствата на солидарноста, на средства за другите намени и податоци за работите од името и за сметка на правните лица и граѓаните. Утврдување на заедничкиот доход, распоредување на заедничкиот доход и загубата и посебни податоци за делот на заедничкиот доход внесен во фондите на банката и за други намени. Со ова истражување се опфаќаат: Народната банка на Југославија, народните банки на републиките, односно народните банки на автономните покраини; интерната банка; основната банка; здружената банка; фондот на ОПЗ и самоуправниот фонд на здружениот труд што врши кредитно-банкарски работи; штедилницата; поштенската штедилница; штедно-кредитната задруга, како и други финансиски организации што вршат кредитно-банкарски работи	Банки и други организации што вршат кредитно-финансиски работи 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци; пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	-	x	x	x	09.04
12	Завршна сметка за заедницата за осигурување: — биланс на состојбата — биланс на приходите и расходите	Податоци за средствата и изворите на средствата: на деловните резерви на сигурноста, материјалните и превентивните резерви. Утврдување на финансискиот резултат, распоред на вишокот на приходите, непокриените расходи и нивното покривање. Со ова истражување се опфаќаат: заедниците за осигурување на имоти и лица; заедниците за ризици и здруженијата на заедниците за осигурување на имоти и лица	Задница за осигурување 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци; пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	-	x	x	x	09.04
13	Спецификација на краткорочните пласмани по рачови на втасување — месечно	Податоци за краткорочните извори на средства и за структурата на пласманите, според роковите на втасување	Банки — до 12-ти односно до 16-ти во месецот (банки со поголеми деловни единици) за состојбата на последниот ден од претходниот месец	Изработка на методологија, печатење на обрасци и обработка на податоци за СФРЈ	Народни банки Собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	x	25. мес. за состојбата на последниот ден од претходниот месец

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Народни банки						
14	Спецификација на кредитите за селективни намени според самоуправната спогодба на банките — месечно	Податоци за кредитите за селективни намени според самоуправната спогодба на банките за определен период	Банки — до 12-ти односно до 16-ти во месецот (банки со поголем број деловни единици) за состојбата на последниот ден од претходниот месец	Изработка на методологија, печатење на обрасци и обработка на податоци за СФРЈ	Собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	27. мес. за состојбата на последниот ден од претходниот месец	
15	Тримесечен извештај за каматните стапки	Каматни стапки на кредитите и на депозитите, што банките ги договараат со клиентите и со депонентите на средствата	Банки — на 31.01 за IV трим. од претходната година, на 30.04 за I тримесечје од тековната година на 31.07 за II тримесечје од тековната година на 31.10 за III тримесечје од тековната година	Изработка на методологија, печатење на обрасци, собирање, контрола и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Народна банка на Југославија	-	-	x	10.02 10.05 10.08 10.11	
16	Десетдневен извештај за оптиекот на готовите пари	Податоци за готовите пари во оптиек	Филијали на Службата на општествено-во рок од три дена од денот на истекот на декадата на Народната банка — во рок од 4 дена од денот на истекот на декадата	Изработка на методологија, печатење на обрасци, контрола и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Народна банка на Југославија	-	-	x	05. мес. 15. мес. 25. мес. за состојбата на последниот ден од денот на истекот на декадата	
17	Месечен извештај за пресметката на задолжителната резерва на деловните банки кај Народната банка на Југославија	Депозити на банките на кои се пресметува задолжителната резерва, распоредени според диференцираните стапки на задолжителната резерва. Износ на пресметаната и издвоената задолжителна резерва. Разлика	Банки (Орзец ОР — пресметка на задолжителната резерва) до 10-ти	Изработка на методологија, печатење на обрасци и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Народни банки	-	x	x	20. мес.	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		по пресметката во однос на издвоената задолжителна резерва	во месецот за претходниот месец Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини (Збирен извештај за пресметката на задолжителната резерва на банките) — до 15-ти во месецот	подагоци за СФРЈ	СОК Собирање и контрола на податоците				
18	Десетдневен извештај за пресметката на минималната ликвидност на банките	Десетдневен просек на паричните средства на резервниот фонд и на ликвидните пласмани од тој фонд (вклучувајќи го во тие пласмани и делот на благајничките записи на Народната банка на Југославија записани од средствата од жиро-сметката) во однос на состојбата на резервниот фонд	Банки (Образец МП), пет дена од денот на изтектот на декадата Народните банки на републиките и на автономните покраини (Збирен извештај за пресметката на малинската на малната ликвидност на банките) — 7 дена од денот на изтектот на декадата	Изработка на методологија, печатење на расц и обработка на податоци дадоци за СФРЈ	Народни банки Собирање, контрола и обработка на податоци		x	x	10 дена по истекот на декадата
19	Десетдневен телеграфски извештај за кредитите и средствата на банките	Определени податоци за кредитите и за другите видови пласмани на банките; податоци за средствата — депозитите на корисниците на општествени средства и за штедните влогови на граѓаните	Банките на народните банки — 5 дена по истекот на декадата, а овие на Народната банка на Југославија — наредниот ден од денот на приемот на податоците	Изработка на методологија, печатење на расц и обработка на податоци дадоци за СФРЈ	Народни банки Собирање, контрола и обработка на податоци			x	Десет дена по истекот на декадата

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Сводни аналитички ис-  
тражувања**

1 Минимум на задолжителните единствени показатели потребни за собирање, донесување и остварување на плановите на банските организации;  
— полугодично  
— годишно

Истражувањето се заснова врз податоците на банките и другите финансиски организации од периодичните пресметки и завршните сметки, во согласност со содржината и методологијата за минимумот на задолжителните единствени показатели за планирањето утврдени со Одлуката за задолжителната единствена методологија и за минимумот задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправните организации и заедници и на плановите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/79)

**СОК**

Изработка на методологија, пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци

2 Минимум на задолжителните единствени показатели потребни за собирање, донесување и остварување на плановите на имоти и лица;  
— полугодично  
— годишно

Истражувањето се заснова врз податоците на заедниците за осигурување од периодичните пресметки и завршните сметки, во согласност со содржината и методологијата за минимумот на задолжителните единствени показатели за потреби на планирањата утврдени со Одлуката за задолжителната единствена методологија и за минимумот задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправните организации и заедници и на плановите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/79)

**СОК**

Изработка на методологија, пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци

**СТАТИСТИКА НА ЕНЕРГЕТСКИТЕ БИЛАНСИ**

**Истражувања што се спроведуваат секоја година**

1 Енергетски биланс — годишно

Производство, потрошувачка, увоз, извоз и залихи на електроенергија, јаглен, нафта, нафтени деривати, гас и топлоотна енергија

**Статистички органи**

Учество во изработка на методологија; биланси на изработка на биланси за СР и САП

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>СТАТИСТИКА НА ЦЕНИТЕ</b>								
	<b>Истражувања што се спроведуваат секоја година</b>								
1	Месечен извештај за цените на производителите на индустриски производи (Ц-41)	Продажни цени на околу 1.200 производи-тели за околу 1.450 индустриски производи, односно потребен број на индустриски производи за да се пресметаат репрезентативните индекси на цените на индустриски производи за републиките и автономните покраини	Избрани организации на здружен труд од индустријата и рударството 18 мес	Изработка на методологија, собирање на податоци, пресување на податоци на ленти, логичка и сметковна контрола, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, собирање на податоци, пресување на ленти, логичка и сметковна контрола на податоци	-	х	х	04. мес.
2	Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи — редовно од 1983 година	Откупни цени за индивидуалниот сектор на земјоделството за околу 90 производи и продажни цени на земјоделски производи на организациите од општествениот сектор на земјоделството за исто толку производи	Избрани организации што вршат откуп на земјоделски производи и земјоделски производителски земјоделски организации од општествениот сектор на земјоделството, што продаваат што производи од општествено производство 18 мес	Изработка на методологија, собирање на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, собирање на податоци за СФРЈ	-	х	х	05. мес.
3	Месечен извештај за цените на индустриските производи во трговијата на големо (Ц-21)	Цени во трговијата на големо во 17 градови за околу 185 производи	Избрани организации на здружен труд од трговијата на големо 22 мес	Изработка на методологија, собирање на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, собирање на податоци за СФРЈ	-	х	х	04. мес.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Месечен извештај за про- дажните цени на мало: на индустриските прехранбе- ни производи (Ц-12) и на индустриските прехран- бени производи (Ц-13)	Продажни цени во трговијата на мало за околу 80 индустриски прехранбени и околу 190 индустриски прехранбени производи на во 50 до 60 градови, односно соодветен број на производи во потребен број на градови за пресметување на репрезентативните ин- декси на цените за републичките и автоном- ните покраини	Избрани про- давници во тр- говијата на мало 18 мес 10 мес	Изработка на методологија, собирање на податоци, пре- несување на податоци на ленги, логичка и сметковна контрола, обра- ботка на под- атоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатен на образци и улагата; соби- рање, контрола и обработка на податоци	у)	х	х	04. мес.
5	Натрестествен извештај за цените на мало на зем- јоделски производи (Ц- -11а)	Најниски, највисоки и најчести цени во трговијата на мало или на пазарот за око- лу 50 земјоделски производи во 50 до 60 градови	Избрани про- давници во тр- говијата на ма- ло и индивиду- ални произва- ници на пазарот 07 и 21 мес СФРЈ	Изработка на методологија, собирање, кон- трола на обра- ботка на под- атоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; методологија; печатен на образци и улагата; соби- рање, контрола и обработка на податоци	у)	х	х	12. мес. 20. мес.
6	Месечен извештај за це- ните на мало на земјодел- ски производи (Ц-11)	Најчести цени на мало во трговијата и на пазарот за околу 50 земјоделски производи во 50 до 60 градови, односно соодветен број на градови за да се пресметаат репрезен- тативните индекси на цените за републич- ките и автономните покраини	Избрани про- давници во тр- говијата на ма- ло и индивиду- ални произва- ници на пазари- ште 21 мес	Изработка на методологија, собирање на податоци, пре- несување на податоци на ленги, логичка и сметковна контрола, обра- ботка на под- атоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во изработка на методологија; методологија; печатен на образци и улагата; соби- рање, контрола и обработка на податоци	у)	х	х	04. мес.
7	Месечен извештај за це- ните на мало на услуги (Ц-14)	Цени на мало за занаетчиски, комунални, сообраќајни и други услуги за околу 50 видови услуги во 50 до 60 градови, односно соодветни видови услуги во потребен број на градови за пресметување на репрезен- тативните индекси на цените за републич- ките и автономните покраини	Избрани орта- вници на здружен труд што вршат ус- луги и дуќани во сопственост на граѓаните	Изработка на методологија, собирање на податоци, пре- несување на податоци на ленги, логичка и сметковна контрола, обра- ботка на под- атоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во изработка на методологија; методологија; печатен на образци и улагата; соби- рање, контрола	у)	х	х	04. мес.

у) За градови и општини во кои се снимаат цените.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	и сметковна контрола, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ				и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ				
	и сметковна контрола, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ				и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ				
8	Месечен извештај за цените на угостителските услуги (Д-31)	Цени во угостителството за вонпансионски услуги за 68 провајдери и услуги (јаздене, пилачки и ноќевање) во 74 града и 250 угостителски објекти	Изборани угостителски објекти	Изработка на методологија, собирање на печатени на несување на податоци на ленти, машиничка контрола, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, собирање на печатени на несување на податоци на ленти, машиничка контрола, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	У) X	X	X	04. мес.
9	Тримесечен извештај за цените на пансионите во хотелите	Цени на пансионите во 83 хотели во околу 56 туристички места	Изборани угостителски објекти	Изработка на методологија, собирање на печатени на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, собирање на печатени на податоци за СФРЈ	У) X	X	X	20.02 20.03 20.11
10	Тримесечен извештај за цените на репродукционите материјали, на средства за работа и на услугите во земјоделството	Количества и услуги за вода и услуги	Изборани организации на здружен труд од земјоделството и земјоделски задруги	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	X	X	01.03 01.06 01.09 01.12
11	Тримесечен извештај за цените на градежните објекти (Д-50)	Цени на градежните објекти и цени на одделни видови работи, по извештај на работи и др.	Организации на здружен труд од градежништвото	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	-	-	X	15.04

У) За градог и општини во кои се снимаат цените.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			твото и други организации и заедници што изведуваат градежни работи 15.01 15.04 15.07 15.10	податоци за СФРЈ	печатен на обрасци и улагства; собирање и пренесување на податоци на картички-ленти; логичка и сметковна контрола				
			Организации на здружен труд што произведуваат, продаваат или извезуваат опрема 31.01 31.07	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учесло во изработка на методологија; печатење на обрасци и собирање и пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и (метковна контрола	-	x	30.10
12	Полугодишен извештај за цените на опремата (Ц-51) — обработка годишно	Цени на опремата по видови на опремата	Договорна цена и конечна цена на завршените станови, по 1 m <sup>2</sup> станбена површина, структура на цената, време на почетокот и завршетокот на изградбата, опременост на зградата со инсталации и др.	Самуотравни интересни заедници, организации на здружен труд и сите други организации и заедници, што се носители на станбената изградба 30.01 30.07	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учесло во изработка на методологија; печатење на обрасци и собирање, контрола на податоци	x	x	10.09 10.03
13	Полугодишен извештај за цените на завршените станови во општествена сопственост (Град. 41)	Набавни и продажни цени, разлики во цената и данокот на промет во трговијата на мало за околу 50 земјоделско-прехранбени производи, 80 индустријско-прехранбени производи и 190 индустријско-непрехранбени производи	Договорна цена и конечна цена на завршените станови, по 1 m <sup>2</sup> станбена површина, структура на цената, време на почетокот и завршетокот на изградбата, опременост на зградата со инсталации и др.	Израбани организации на здружен труд и трговијата на мало 30.04 30.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и собирање, контрола	x	x	05.06 01.03
14	Полугодишен извештај за набавните и продажните цени, за разликите во цената и за данокот на промет во трговијата на мало: — земјоделски производи (Ц-11)	Набавни и продажни цени, разлики во цената и данокот на промет во трговијата на мало за околу 50 земјоделско-прехранбени производи, 80 индустријско-прехранбени производи и 190 индустријско-непрехранбени производи	Договорна цена и конечна цена на завршените станови, по 1 m <sup>2</sup> станбена површина, структура на цената, време на почетокот и завршетокот на изградбата, опременост на зградата со инсталации и др.	Израбани организации на здружен труд и трговијата на мало 30.04 30.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и собирање, контрола	x	x	05.06 01.03

\*) За градови и општини во кои се снимаат цените.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
— на индустриски прехранбени производи (Ц-12)									
— на индустриски непрехранбени производи (Ц-13)									
15 Полугодишен извештај за цените на пренозот на стоки во сообраќајот (С/Ц-11) — собирање месечно	Цени на превозните услуги на определени релации според утврдената номенклатура	Организации на здружен труд што вршат превоз на стоки 15 мес	Организации на здружен труд во општина, телеграфот и телефоновот 15.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	15	x	x	15.02 05.12
16 Годишен извештај за цените на ПТТ услуги (ПТТ-Ц-1)	Цени на ПТТ услуги според номенклатурата и определените релации во внатрешниот и меѓународниот сообраќај	Задници и организации на здружен труд на поштата, телеграфот и телефоновот 15.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	Статистички органи	-	x <sup>1)</sup>	x	20.03
17 Годишен извештај за цените на комуналните услуги за организациите на здружен труд (Ц-17)	Цени на комуналните услуги и закупнини на деловните простории за работни организации и дукани во сопственост на граѓаните	Изабрани комунални организации, трговски и други дукани и организации 01-04	Изработка на методологија, обработка на печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	Статистички органи	15	x	x	31.05
18 Годишен извештај за цените на здравствените услуги (Ц-15 и Ц-15а)	Цени на здравствените услуги во болниците и клиниките; број на болни и болнички денови, цени на болнички ден — пансионски дел, медицински услуги, лекови и друго. Цени на здравствените услуги во медицинските центри и во здравствените домови; број на прегледани лица, средства добиени за преглед и цена на прегледот. Издатоци за превентивни видови на здравствена заштита	Изабрани организации на здружен труд од здравството 20.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	Статистички органи	15	x	x	10.06

<sup>1)</sup> СР и САП во кои постои интерес за следење на овие податоци.  
<sup>2)</sup> За градови во кои се следат цените

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Сводни аналитички истражувања**

1	Месечен извештај за цените на производителите на земјоделски производи (откупни цени)	Просечни цени за околу 95 земјоделски производи, за индивидуалниот и општествениот сектор на земјоделството	Документација на месечните извештаи на земјоделски производи	Изработка на методологија; обработка на просечните цени и индексите на цените според потребите на цените за СФРЈ	Обработка на просечните цени и индекси на цените според потребите на цените и на автономните покраини	1	x <sup>1)</sup>	x	05. мес. за претходниот месец
2	Месечни индекси на цените на извозот и увозот	Групни индекси по гранки на стопанството, економската намена, степенот на обработка на производите и сектори и отсеци, номенклатурата на статистиката на надворешната трговија	Документација на статистиката на надворешната трговија	Изработка на методологија; обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	—	x <sup>1)</sup>	x	25. мес.
3	Полугодишно истражување за цените на основните сировини на светскиот пазар	Индекси за движењето на цените на до-машниот и светскиот пазар за околу 30 основни сировини	Документација на статистичките органи	Изработка на методологија; обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	—	-	x	15.05 15.11
4	Полугодишно истражување на паритетот на домашните цени и на цените на светскиот пазар (ПЦ-1)	Домашни цени на производите, увозни и извозни цени и други цени на светскиот пазар за околу 300 индустриски производи	Документација на статистичките органи	Изработка на методологија; обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	—	-	x	15.05 15.11

**СТАТИСТИКА НА ИНДУСТРИЈАТА И РУДАРСТВОТО**

Истражувања што се спроведуваат секоја година	Месечен извештај на индустријата (Инд-1)	Производство, реализација и залихи на сировини, електроенергија, гориво и топлиотна енергија; периферни услуги	Изработка на методологија; обработка на податоци за СФРЈ	Обработка на просечните цени и индекси на цените според потребите на цените и на автономните покраини	Статистички органи	1	x	x	13. мес.
---	--	--	--	---	--------------------	---	---	---	----------

<sup>1)</sup> Републиките и автономните покраини во кои постои интерес за пратане на овие цени.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		енергија; број на работници; проблематика на организацијата	тријата и рударството и единици во состав на неиндустриските организации што се занимаваат со индустриско производство 06, мес	полатоци за СФРЈ	чатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци					
2	Тримесечен извештај за набавката и продажбата на нафтени деривати и гас (Инд-60)	Набавка, залихи, продажба на главни пол-рошувачи и на домаќинства, увоз и извоз на нафтени деривати и гас	Организации на здружен труд што се занимаваат со производство, набавка и продажба на нафтени деривати и гас 10.04 10.07 10.10 10.01	Изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во изработка на методологија; чатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	31.05 31.08 30.11 28.02	
				Статистички органи						
3	Годишен извештај на индустријата (Инд-21)	Сексја година: производство, реализација и залихи на производи во единици и мери и вредност на реализацијата според под-робната номенклатура на производителите; работници и часови работа, податоци за смените; агрегати во електрични, погонски машини и мотори; потрошок на електроенергија според технолошката намена; искористување на капацитетите преку производите (отварено и можно производство); промени во програмата за производство; извоз и увоз; постанок, потрошувачка, про-дажба и залихи на секундарни суровини; нови индустриски објекти и нивното производство	Организации на здружен труд од индустријата и рударството и единици во социјалните организации што се занимаваат со индустриско производство 10.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; чатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	1	x	x	30.09	
				Статистички органи						
				Периодично: фрукулација на работниците според степенот на стучното образование, иновациона дејност, обележја на техничкиот прогрес и други актуелни информации						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Статистички органи						
4	Годишен биланс на производството и потрошувачката на електроенергија (Инд-4)	Производство, сопствена потрошувачка и испорака на организациите за пренос и дистрибуција на електроенергија, увоз, извоз и продажба на поважни потрошувачи и др.	Организации на Здружен труд од електропанството, електротрометалургијата и електрохемијата 05.03	Изработка на методологија; изработка на биланси за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; учество на отчетење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	25.04	
				Статистички органи						
5	Годишен извештај за рошокот на електроенергија, јаглен, течни и гасовити горива и топлота по намени (Инд-1-Е/82)	Набавка, потрошок и залихи на електроенергија, антрацит, кокс, јаглен, течни и гасовити горива, уран, топла и врела вода и пареа	Организации на здружен труд од индустријата и рударството и единици во состав на неиндустријските организации што се занимаваат со индустриско производство 06.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; отчетење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.06	
				Статистички органи						
6	Извештај за продуктивноста во одделни гранки на индустријата и рударството според следниот ред на гранките по години:	Работници и извршени часови работа по производи и фази на производство, произведени количества на производи, вредност на опремата и др.	Организации на здружен труд од индустријата и рударството што се занимаваат со индустриско производство	Изработка на методологија, обработка на отчетење на расци и упатства; собирање, контрола на податоци	Учество во изработка на методологија; отчетење на расци и упатства; собирање, контрола на податоци	-	x	x		
1) во 1983	— производство на јаглен, руда, метали и неметални минерали		10.03						01.06	
	— производство на камен, чакал и песок		15.09						01.12	
	— производство на градежен материјал		15.09						15.12	
	— преработка на неметални минерали		15.09						01.06	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
— црна металургија									01.07
— производство на обоени метали			25.04						01.07
— преработка на обоени метали;			10.05						26.12
2) во 1984 година			10.05						
— производство на кожа и крзно									
— производство на кожни обувки и галантерија									
— преработка на каучук									
— производство на прехранбени производи									
— производство на пијачки									
— производство на добиточна храна									
— производство и преработка на тутун;									
3) во 1985 година									
— производство на режачи на граѓа и плочи									
— производство на филмални производи од дрво									
— производство на базни хемиски производи									
— преработка на хемиски производи									
— преработка на јаглен									
— производство на нафта и земен гас									
— производство на нафтени деривати;									
Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни интервали									
7 Извештај за капацитетите и користењето на опремата за автомобилска обработка на податоци (АОП-1)									
— двегодишно од 1984 година									

Статистички органи

Капацитети, користење и вредност на опремата за автомобилска обработка на податоци, работници на автомобилска обработка на податоци, видови користени апликации и др.

Учество во изработка на методологија, тодологија; печатење на обрасци и упатства; собирање и контрола на податоци

Организации на здружен труд и други организации и единици во составот на СФРЈ

Изработка на грама за автомобилска обработка на податоци

30.07

15.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Извештај за користењето на капацитетите во индустријата (Инд-К) — петгодишно од 1981 година	Број на машини, нивен капацитет и вредност според комеморатурата. Басоред на машините по смени и сетаарени часови работат на машините кај карактеристичниот ден за конкретната организација; можен е сетаарен фонд часови на машините во посметаната година и др.	Организации на здружен труд меѓа државите, кај што се занемарени часови работат на машините кај карактеристичниот ден за конкретната организација; можен е сетаарен фонд часови на машините во посметаната година и др.	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ
9	Уврдување на поддржните коефициенти за индустријските индекси — петгодишно од 1983 година	Структура на вредноста на индустријските производи заради уврдување на индустријските индекси — петгодишно од 1983 година	Документација на статистичките единици на нивните органи и нивните координатори за СФРЈ	Изработка на методологија на поддржните органи и нивните координатори за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ

СТАТИСТИКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РИВАРСТВОТО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Извештај за засаените површини во есејската сејалба — состојба на 15 декември (ЗЕ-21а и ЗЕ-21б)	Засаени површини под посеви. Производите на засаените површини во есејската сејалба — состојба на 15 декември (ЗЕ-21а и ЗЕ-21б)	Производите на засаените површини во есејската сејалба — состојба на 15 декември (ЗЕ-21а и ЗЕ-21б)	Организации на здружен труд меѓа државите, кај што се занемарени часови работат на машините кај карактеристичниот ден за конкретната организација; можен е сетаарен фонд часови на машините во посметаната година и др.	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ
2	Извештај за засаените површини во есејската сејалба — состојба на 15 декември (ЗЕ-21а и ЗЕ-21б)	Засаени површини под посеви. Производите на засаените површини во есејската сејалба — состојба на 15 декември (ЗЕ-21а и ЗЕ-21б)	Производите на засаените површини во есејската сејалба — состојба на 15 декември (ЗЕ-21а и ЗЕ-21б)	Организации на здружен труд меѓа државите, кај што се занемарени часови работат на машините кај карактеристичниот ден за конкретната организација; можен е сетаарен фонд часови на машините во посметаната година и др.	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ	Учество во изработка на методологија, податоци за СР, САН и СФРЈ

9) Зависно од временските прилики.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			Статистички органи							
2	Очкувани приноси на пченица — состојба на пченица (3E-22-1a и 3E-22-10.05)	Засеани површини со пченица, очекуван принос по хектар и приноса на вкупното производство на пченица	Организации на здружен труд од областа на земјоделство-задруги и други организации што се занимаваат со земјоделско производство и статистички проценители	10.05	Учество во работа на методологија; печене на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	1	x	x	31.05	
			Статистички органи							
3	Извештај за површините и насадите за пченица — состојба на 31 мај (3E-22a и 3E-22b)	Категории на засеани површини под посеви. Овошни посеви и чоќоти на винова лоза. Очекувани површини и производство во стакленки и пластеници. Закуп на земја и потрошувачка и залишки на култура кај организациите на здружен труд и земјоделските задруги	Организации на здружен труд од областа на земјоделство-задруги и други организации што во својот состав имаат единици што се занимаваат со земјоделско производство и статистички проценители	24.06	Учество во работа на методологија; печене на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	24.06	
			Статистички органи							
4	Извештај за производствената соработка на организациите на здружен труд и на земјоделските задруги со земјоделците — состојба на 31 мај (3E-22a)	Засеани површини во производствена соработка со земјоделците. Обем на извршените работи на стопанствата на земјоделците и снабдување на земјоделците со репродукционен материјал	Организации на здружен труд од областа на земјоделство-задруги и други организации што во својот состав имаат единици што се занимаваат со земјоделско производство и статистички проценители	31.05	Учество во работа на методологија; печене на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	28.07	
			Статистички органи							
5	Залиците од вгемелските прилики	Залиците од вгемелските прилики								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	единици што се занимаваат со земјоделско производство и статистички проценители 31.05								
5	Извештај за очекуваните приноси на раните посеви и овошја — состојба на 30 јуни <sup>1)</sup> (ЗЕ-31а и ЗЕ-31б)	Очекувани приноси на пченица и други стрни жита и рано овошје	Организации на Изработка на здружен труд од областа на земјоделство-задруги и други организации што во својот состав имаат единици што се занимаваат со земјоделско производство и статистички проценители 26.05	Статистички органи	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и унагоста, собирање, контрола и обработка на податоци	1	х	х	10.07
6	Извештај за очекуваните приноси на пченката — состојба на 1 август <sup>1)</sup> (ЗЕ-32-1а и ЗЕ-32-1б)	Засеани површини, очекуван принос по хектар и проноза за вкупното производство на пченка	Организации на Изработка на здружен труд од областа на земјоделство-задруги и други организации што во својот состав имаат единици што се занимаваат со земјоделско производство и статистички проценители 01.08	Статистички органи	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и унагоста; собирање, контрола и обработка на податоци	1	х	х	22.08

<sup>1)</sup> Зависно од временските прилики.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Статистички органи						
7	Извештај за остварените приноси на рани посеви и рано овошје — состојба на 15 август <sup>1)</sup> (ЗЕ-32а и ЗЕ-32б)	Остварени приноси на пченица, други страни жита и рано овошје. Очекувани приноси на поважни доцни посеви, овошја и грозје. Остварени приноси на рани посеви во производствена соработка со земјоделците. Производство на семенска пченица и намери за сејмба на пченица на организациите на заедница на организациите на земјоделските задруги	Организации на здружен труд од областа на земјоделството, земјоделски задруги и други организации што во својот состав имаат единици што се занимаваат со земјоделско производство и статистички проценители 15.08	Изработка на методологија, обработка на податоци за податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; обработка на податоци за расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	09.09	
				Статистички органи						
8	Извештај за очекуваните приноси на доцни посеви, овошја и лозја — состојба на 5 септември <sup>1)</sup> (ЗЕ-33-1а и ЗЕ-33-1б)	Очекувани приноси на посајани доцни посеви, овошја и лозја	Организации на здружен труд од областа на земјоделството, земјоделски задруги и други организации што во својот состав имаат единици што се занимаваат со земјоделско производство и статистички проценители 05.09	Изработка на методологија, обработка на податоци за расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	Учество во изработка на методологија; обработка на податоци за расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.09	
				Статистички органи						
9	Извештај за остварените приноси на доцни посеви, овошја и лозја — состојба на 10 ноември <sup>1)</sup> (ЗЕ-33а и ЗЕ-33б)	Остварени приноси на доцни посеви, доцно овошје и лозја. Преработка на овошје и грозје. Производство на репроматеријал кај организациите на здружен труд и земјоделските задруги. Остварени приноси на то, земјоделски	Организации на здружен труд од областа на земјоделството, земјоделски задруги и други организации што во својот состав имаат единици што се занимаваат со земјоделско производство и статистички проценители 05.09	Изработка на методологија, обработка на податоци за расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	Учество во изработка на методологија; обработка на податоци за расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	10.12	

<sup>1)</sup> Зависно од временските прилики.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Доцни посевы во производствена соработка со земјоделците	за други и други организации што во својот состав имаат единици што се занимаваат со земјоделско производство и статистички проценители 10.11		ства; собирање, контрола и обработка на податоци				
10	Извештај за остварените приноси на јужно овошје — состојба на 15 јануари (ЗЕ-34а и ЗЕ-34б)	Остварени приноси на јужно овошје. Продажба на маслинки и смокви.	Организации на Изработка на Здружен труд методологија, од областа на обработка на земјоделство-податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологија; нечатење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци				10.02
11	Месечен извештај за ревалоризацијата на производството на организациите на здружен труд во земјоделството (ЗЕ-ТГГ-53)	Продажба на земјоделски производи во количество и вредност по производи и групи на производи.	што во својот состав имаат единици што се занимаваат со земјоделско производство и статистички проценители 15.01	Статистички органи	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ				05. мес.
12	Тримесечен извештај на земјоделските организации за организирано гоеење на добиток (ЗЕ-54)	Број и промет, по категории и намена на одгледување. Број на добиток ставен во гоеење и испорака на гоени грла. Прогноза на испораката за наредното тримесечје	Организации на Здружен труд од земјоделството и земјоделски здруги	Статистички органи	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ				09.02 09.05 09.08 09.11





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			земјоделско производство 15.01						
Статистички органи									
17	Годишен извештај на ветеринарски персонал, ветеринарски објекти и уреди, земјоделски машини, баланси на пченица и пченка, потрошок на средства за заштита на растенијата; потрошок на ториво, мазиво и електрична енергија, производствена соработка со земјоделците (кооперација)	Ветеринарски персонал, ветеринарски објекти	Удрави за вегетарианство на методологија, републиките и автономните покраини СФРЈ	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање на податоци	-	x	x	20.05
18	Годишен извештај на земјоделската организација на здружен труд и земјоделската задруга (ЗЕ-71)	Вработени работници, капацитети на објекти и уреди, земјоделски машини, баланси на пченица и пченка, потрошок на средства за заштита на растенијата; потрошок на ториво, мазиво и електрична енергија, производствена соработка со земјоделците (кооперација)	Организации на здружен труд од областа на земјоделството, земјоделски задруги и други организации што тав имаат единици што	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	20.04
Статистички органи									
19	Годишен извештај за здружувањето на земјоделците (ЗЕ-74)	Број на здружени земјоделци по организационите форми на здружување, капацитетите што ги здружиле, производство и реализација на растителни добиточни производи	Организации на здружен труд од земјоделството и земјоделски задруги СФРЈ	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	15.03
Статистички органи									
20	Месечен извештај за уловот на риба на море (ЗЕ-81)	Улов на сина риба, други риби, ракови, мекотелци и школки	Организации на здружен труд на рибарството, рибарски задруги и органи на собранието на општината	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	28.02 09.08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Статистички органи						
21	Годишен извештај за морското рибарство (ЗЕ-61а и ЗЕ-61б)	Вработени работници во здружениот труд, рибари, пловни средства и опрема. За бродови преку 10 БРТ; земјата, тактовинско-то пристаниште, капацитетот на бродот, годната на градбата, материјалот, силата на моторот, просечната брзина на пловнењето, видот на горивото за погон, видот на рибарската опрема, капацитетот за сместување на риби. За бродови до 10 БРТ; видот на бродот, карактеристиките на бродскиот труп (должина, БРТ), погонот, видот на рибарската опрема и другите уреди на бродот	Организации на Изработка на Здружен труд на рибарството, рибарски задруги и органи на собранието на општината 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	И	Х	Х	05.05	
				Статистички органи						
22	Годишен извештај за слатководното рибарство (ЗЕ-62)	Вработени работници во здружениот труд. Шарански и пастрмски рибници. Производство на конзумни риби и подмладок. Улов на риби и преработка на риби. Пловни средства и опрема	Организации на Изработка на Здружен труд на рибарството, рибарски задруги и органи на собранието на општината 26.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	И	Х	Х	23.04	
				Статистички органи						
23	Годишен извештај за уловот на риби на Дунав (ЗЕ-62а)	Уловот на риби по видови, годишно и три-месечно и рибарска опрема	Организации на Изработка на Здружен труд на рибарството, рибарски задруги и органи на собранието на општината 20.01	Изработка на методологија, биланси за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	И	Х	Х	23.02	
				Статистички органи						
	<b>Сводни аналитички истражувања</b>									
1	Биланси на земјоделско-прехранбените производи за Југославија — годишно (според методологијата на ФАО)	Биланси на поважните земјоделско-прехранбени производи за земјата како целина. Потрошувачка за човечка исхрана вкупно и по жител. Калориска и биохемиска вредност на исхраната	Документација на статистичките органи 15.10	Изработка на методологија, изработка на индекси за СФРЈ	—	И	Х	Х	15.12	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Статистички органи						
2	Индекси на физичкиот обем на земјоделското производство — годишно	Индекси на земјоделското производство по групи и подгрупи за земјоделското производство вкупно и по сектори	Документацијата на статистичките органи	Изработка на методологија, изработка на индекси за СФРЈ и САП	Учество во изработка на методологија, изработка на индекси за СР и САП		x	x	20.05	
3	Пресметка на добиточното производство	Производство, прираст на месо, млеко и јајца	Документацијата на статистичките органи	Изработка на методологија, изработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во изработка на методологија		x	x	08.05	
	СТАТИСТИКА НА ШУМАРСКОТО									
	Исражувања што се спроведуваат секоја година									
1	Месечен извештај за производството и продажбата на шумски сортименти (ШУМ-22)	Производство, продажба и залихи на шумски сортименти и бруто-исечена маса во општествените шуми	Организации на здружен труд од шумарството и други организации што се занимаваат со производство на шумски сортименти	Изработка на методологија, изработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, изработка на податоци за расци и улагања; собирање, контрола и изработка на податоци		x	x	25. мес.	
2	Извештај за подигање и сменување на шуми — обнова и нега на шуми (ШУМ-41)	Вештачко посумување, садници. Нега и мелiorација на шумите. Подигавање и нега на плантажи на тополи и врби	Организации на здружен труд од шумарството и други организации на СФРЈ	Изработка на методологија, изработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, изработка на податоци за расци и улагања; собирање, контрола и изработка на податоци		x	x	02.04	
	— плантажи на тополи и врби (ШУМ-42)	Вештачко посумување, садници. Нега и мелiorација на шумите. Подигавање и нега на шумите. Подигавање и нега на плантажи на тополи и врби	Организации на здружен труд од шумарството и други организации на СФРЈ	Изработка на методологија, изработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, изработка на податоци за расци и улагања; собирање, контрола и изработка на податоци		x	x	15.02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Статистички органи						
3	Годишен извештај за промените во површините на шумите (ШУМ-13)	Промени во површината на поважни типови шуми, според главните причини на промените: крчење, пожар, пошумување и др.	Организации на Здружен труд од шумарството и други организации и органи на собранието на општината 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	10.05	
				Статистички органи						
4	Годишен извештај за искористувањето на општествените шуми (ШУМ-21) и шумите во сопственост на граѓаните (ШУМ-23)	Сечење на дрва по основни типови на шуми, видови на дрва и извршителите на сечењето; искористување на споредните производи; потрошувачка на гориво, мазиво и електрична енергија	Организации на Здружен труд од шумарството и други организации и органи на собранието на општината 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	20.05	
				Статистички органи						
5	Годишен извештај за штетите во општествените шуми (ШУМ-51) и шумите во сопственост на граѓаните (ШУМ-52)	Оштетени дрвни маси во општествените шуми и износ на штетата настаната од човек, инсекти, растителни болести и пожари. Штети од пожари во шумите во сопственост на граѓаните	Организации на Здружен труд од шумарството и други организации и органи на собранието на општината 01.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	25.01	
				Статистички органи						
6	Годишен извештај за ловното стопанство (ЛОЗ-11)	Бројна остатока и отсед на дивеч, ловечки згради и објекти. Површина на ловиштата и ловци	Организации на Здружен труд за шумарството, ловечки организации и здруженја и органи на собранието на општината 15.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	10.09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Статистички органи						
7	Годишен извештај за заштитата на земјиштето од ерозија (EP-11)	Површина на еродираното земјиште и по-рог. Техничко-Биолошки работи	Организации на земјиштето од шумарството и други организации на здружен труд што се занимаваат со заштитата на земјиштето од ерозија 01.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	31.05	
				Статистички органи						
8	Извештај на шумарската организација за средствата (ШУМ-61) — двајцетина годишна	Гредежни објекти во шумарството по намени на употребата. Сообраќајни и транспортни објекти, превозни средства и механизација на шумарството од здружен труд	Организации на здружен труд од шумарството 15.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	10.05	
				СТАТИСТИКА НА ВОДОСТОПАНСТВОТО						
				Статистички органи						
1	Годишен извештај за користењето на водите од загадување (ВОД-1)	Искористување и употреба на водите спрема изворите на снабдување и начинот на употреба, отпадни води, пречистување на отпадните води, повторно употребени и рецикулациони води, уреди за пречистување на отпадните води и за ладење, сопственост, вредност, трошоци за одржување и користење на уредите, платени казни поради непридржување кон прописите за заштитата на водата и др.	Организации на здружен труд од индустријата и еделици на неиндустријалните сектори 15.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	30.09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Статистички органи				
2	Годишен извештај за системите за наводнување (ВОД-4)	Зафаќање на водите и видовете и системи, објекти и уреди за наводнување, начини на наводнување и наводнуваните површини, остварен учесток на наводнуваните површини на општествениот сектор и др.	Организации на здружен труд од водостопанството и земјоделството 01.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	-	х	х	18.05
					Статистички органи				
3	Годишен извештај за заштитата од штетното дејство на водите и уредување на водотекот (ВОД-3а и ВОД-3б)	Вработени работници во здружените трудови одбрана од поплави, поплавени површини и објекти, одводнување, регулација на реките, машини и транспортни средства и потребите на енергија и гориво за потреби на одводнувањето	Организации на здружен труд од водостопанството и земјоделството 01.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	-	х	х	18.05
					Статистички органи				
4	Годишен извештај за јавниот водовод и канализација (ВОД-2В и ВОД-2К)	Видови на изворните, испорачани количини вода, водоводна мрежа и уреди, отпадни води, пречистување на отпадните води канализациона мрежа и уреди, вредност и трошоци за одржување на уредите и др.	Организации на здружен труд од областа на комуналната дејност и организациони на општината што располагаат со документација за јавниот водовод и јавната канализација 01.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	х	х	х	30.09
					ГРАДЕЖНА И СТАНБЕНА СТАТИСТИКА				
	Истражувања што се спроведуваат секоја година				Статистички органи				
1	Месечен извештај на градежништвото (Град. 21)	Вредност на извршените и договорените работи, број на работници што вршат работи, извршени часови работа на работници за одржување на уредите и др.	Организации на здружен труд од градежништвото	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	х	х	х	01. мес. 07.02 07.05

Зависно од временските прилики.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ци — месечно. Вредност на извршените работи по видови на градбата; податоци за завршените и незавршените установи и др. — тримесечно		твото и други податоци за СФРЈ	чатење на обрасци и уплатства; собирање, контрола и обработка на податоци				07.08 07.11
2	Тримесечен извештај за градските работи во странство (Град. 33)	Вредност на договорените работи. Вредност на извршените работи по видови на градбата. Вредност на потрошените домашни материјали и опрема. Број на работниците. Вредност на договорените и извршените проектантски услуги. Сите податоци се собираат по земји во кои се изведуваат работите	Организации на здружен труд од градежништвото и други организации што изведуваат градежни и проектантски работи во странство 15.04 15.05 15.08 15.11	Статистички орган. Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, чатење на обрасци и уплатства; собирање, контрола и обработка на податоци				28.04 28.05 28.08 28.11
3	Годишен извештај за градежен објект во општествена сопственост (Град. 11) и во сопственост на граѓаните (Град. 11а)	Локација и големина на објектот, вредноста на извршените работи, опременост на зградата со инсталации, број и површина на завршените станови и на становите во изградба, вид на станот — за завршени станови, површина на деловните простории и др.	Организации на здружен труд од градежништвото и други организации што изведуваат градежни работи 31.01	Статистички органи. Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, чатење на обрасци и уплатства; собирање и пренесување на податоци на картички — лентни логичка и сметковна контрола				30.05
4	Годишен извештај за потрошен материјал (Град. 13)	Вредност и количество на потрошениот градежен и потрошни материјал, количеството на заликите по видови на материјал	Органи на собранието на општината 01.12	Статистички органи. Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, чатење на обрасци и уплатства; собирање, контрола и обработка на податоци				26.04



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Годишен извештај за управувањето со општествениот станбен фонд и со деловен простор (Град. 15)	Фонд на згради, станови и деловни простори, вредност на зградите, приходи од фондот, здружување на средствата, потрошени средства за изградба на станови и работни простории, за одржување, субвенции, издржување на стручни служби и др.	Самоуправни интересни заедници за домување и самоуправни интересни заедници за деловен простор 15.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за расци и уплатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.07
6	Годишен извештај за урбаната зграда и станови (Град. 71)	Локација на зградата, квалитет на зградата, причина за уривање, број и површина на станови по вид опременост на становите со инсталации и со помошни простории и др.	Органи на собранието на општината, организации на здружен труд и други организации и заедници што располагаат со документација за уривањата 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за расци и уплатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	15.05
7	Статистика на пожарите — експлозиите (ПЕ-1)	Број на пожари-експлозии спрема пратилните, видот на објектите, височината на материјалната штета, погиналите и повредените лица	Органи за внатрешни работи на општината — 5 дена од делот на настанувањето на пожарот — експлозијата	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатње на обрасци и уплатства; собирање, контрола и обработка на податоци	1	x	x	предходен 10.02 конечен 15.03
8	Извештај за распределбата на станови и кредити за станови (Р СТ-1) — петгодишно од 1974 година	Број на работниците што поднеле барања за доделување на стан спрема степенот на стручната подготовка и причината за поднесување на барањата, број на работниците	Избрани организации на здружен труд и други органи	Изработка на методологија, обработка на податоци за	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за	x	x	x	15.11

Статистички органи

Статистички органи

СВР

Статистички органи

Дејствијата што се спроведуваат во посебни интервали

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

што добиле стан спрема степенот на стручната подготовка, големината на доделениот стан, бројот на членовите на домаќинствата и др. Број на работниците што поднеле барања за кредит за стан и што добиле кредит спрема степенот на стручната подготовка и др.

зации и заедници на општестваниот сектор 15,04  
расци и упатства; собирање и пренесување на податоци на картички-лен-ти; логичка и сметковна контрола

СФРЈ

9 Извештај за механизацијата и возниот парк во градежништвото (Град. 14) — тригодишно од 1985 година

Број на градежни машини и возила, енергетски и погонски машини и мотори по видови, капацитет на машините и сила на моторот, искористување на капацитетите на градежните машини

Организации на Здружен труд низации на здружен труд што изведуваат градежни работи 30.04

Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци

Статистички органи

Сводни انگлички изјавувања

1 Биланс на станбениот фонд — годишно

Број и големина на становите, опременост со инсталации за централно греење, водовод и електрична струја, опременост со бања

Документација на статистичките и овластените органи

Учество во изработка на методологија

Статистички органи

СТАТИСТИКА НА СООБРАКАЈОТ И ВРСКИТЕ

Истражувања што се спроведуваат секоја година

1 Месечен извештај за железничкиот сообраќај (СЖ/М-11)

Превоз на товар во домашниот и меѓународниот сообраќај во тони и тонски километри. Превоз на патници во домашниот и меѓународниот сообраќај — број на патници и патнички километри. Број и капацитет на патничкиот сообраќај

Задница на југословенските железнички организации на здружен труд

Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства

Статистички органи

\*) Биланс за градови.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			лет на превозните средства по видови и на главниот поминат пат. Вработени работници	железничкиот сообраќај во рамките на југословенските железници и други организации што се регистрирани во дејноста на железничкиот сообраќај 10. мес	ства; собирање, контрола и обработка на по-датоци				
			Превоз на товар во домашниот и меѓународниот сообраќај во тони и тонски километри. Превоз на патници во домашниот и меѓународниот сообраќај — број на патници и патнички километри. Број и капацитет на превозните средства по видови и нивниот поминат пат. Вработени работници	Организации на здружен труд и основни организации на здружен труд и чии основна дејност е поморски превоз како и други организации што се регистрирани и за оваа дејност 10. мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за расци и упатства; собирање, контрола и обработка на по-датоци			
			Месечен извештај за про-морскиот превоз (СП/М-11)	Статистички органи	Статистички органи				
			Месечен извештај за промет во луѓите (СП/М-31)	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; обработка на податоци за расци и упатства; собирање, контрола и обработка на по-датоци				

1) За луѓи.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Статистички органи						
4	Месечен извештај за речениот и езерскиот сообраќај (СР/М-11)	Превоз на товар по домашниот и меѓународниот сообраќај, во тони и тонски километри. Превоз на патници во домашниот и меѓународниот сообраќај — број на патници и патнички километри. Број и капацитет на превозните средства по видови и нивниот поминат пат. Вработени работници	Организации на Изработка на здружен труд и основни организации на здружен труд чија основна дејност е речен и езерски превоз како и други организации што се регистрирани и за оваа дејност 10. мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	28. мес.	
5	Месечен извештај за прометот во пристаништата (СР/М-21)	Промет на бродови по знамето и видот на кловното. Промет на товар и патници во пристаништата во домашниот и меѓународниот сообраќај и по знамето на превозните	Организации на здружен труд на речното бродарство и капацитет на речниот транспорт и езерски превоз како и други организации што се регистрирани и за оваа дејност 10. мес	Изработка на методологија; печатење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во изработка на методологија	х	х	х	28. мес.	
6	Месечен извештај за воздушниот сообраќај (СВ/М-11)	Превоз на товар во домашниот и меѓународниот сообраќај во тони и тонски километри. Превоз на патници во домашниот и меѓународниот сообраќај — број на патници и патнички километри. Број и капацитет на превозните средства по видови и нивниот поминат пат. Вработени работници	Организации на здружен труд и основни организации на здружен труд чија основна дејност е возушен превоз како и други организации што се регистрирани и за оваа дејност 10. мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	28. мес.	

5) Годишно.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Статистички органи					
7	Месечен извештај за промет на аеродромот (СВ/М-21)	Промет по знамето и видот на патници, товар и пошта. Вработени работници	Организации на здружен труд и основни организации на здружен труд што даваат аеродромски услуги 10. мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; обработка на податоци за расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	28. мес.
8	Месечен извештај за друмскиот сообраќај (СО/М-11)	Превоз на товар во домашниот и меѓународниот сообраќај во тони и тонски километри. Превоз на патници во домашниот и меѓународниот сообраќај и број на патници и патнички километри. Број и капацитет на превозните средства по видови и нивниот поминат пат. Вработени работници	Организации на здружен труд и основни организации на здружен труд чија основна дејност е друмски превоз како и други организации што се регистрирани и за оваа дејност 10. мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; обработка на податоци за расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	23. мес.
9	Влез-излез на друмски моторни возила во СФРЈ и од СФРЈ (СО/М-31) — месечно	Број на возила по видот и земјата на регистрацијата (влез и излез) и број на патници во возилата; товарен авто-сообраќај со странство (влез, излез, трансит)	Цариници и царински исто-стави 10. мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; обработка на податоци за расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	25. мес.
10	Месечен извештај за промет на друмски моторни возила (СО/М-22) — месечно	Број на возила и патници по земји на регистрацијата на возилата (влез-излез); товарен авто-сообраќај со странство (влез и излез)	Цариници и царински исто-стави 10. мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; обработка на податоци за расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	25. мес.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Месечен извештај за градскиот сообраќај (СГ/М-11)	Превоз на патници во градскиот и приградскиот сообраќај. Број и капацитети на превозните средства и нивниот поминат пат во километри. Вработени работници.	Организации на здружен труд на градскиот сообраќај и единици во состав на други организации што се занимаваат со градски и приградски превоз 10. мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	28. мес.
12	Месечен извештај за нафтоводите (С-НФ/М-11)	Количество пренесена (транспортирана) нафта; остварена работа (t-km). Вработени работници	Организации на здружен труд што се занимаваат со цевен транспорт 10. мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	28. мес.
13	Месечен извештај за гасоводите (С-ГС/М-11)	Количество на пренесен гас; остварена работа (t-km или m <sup>3</sup> -km). Вработени работници	Организации на здружен труд што се занимаваат со цевен транспорт 10. мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	28. мес.
14	Месечен извештај за претоварот и другите услуги (ПСЛ/М-11)	Количини на товар во лучкиот промет — прием и испраќање во домашниот и меѓународниот сообраќај. Претовар на товар спрема операциите на обработка на превозните средства. Број на обработените превозни средства по видовите на сообраќајот. Број и капацитети на претоварните средства по видови. Вработени работници	Организации на здружен труд за услуги во лучките и единиците во состав на други организации што се занимаваат со претоварни услуги 10. мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	28. мес.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Месечен извештај за претоварот и другите услуги во пристаништата, станиците и другите места (ПСП/М-11)	Количини товар во промет во пристаништата, станиците и другите места — прием и испраќање во домашниот и меѓународниот сообраќај. Претовар на товар спрема операциите на обработката на превозните средства. Број на обработаните превозни средства по видови на сообраќај. Број и капацитети на претоварните средства по видови. Вработени работници	Организации на здружен труд и основни организации на здружен труд чија основна дејност е претоварна услуга како и други организации што се регистриран и за оваа дејност 10. мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола на податоци	х	х	х	28. мес.
16	Месечен извештај за ППТ промет на Заедницата на ЈПТТ (ППТ/М-11)	Поштенски и телефонско-телеграфски промет во домашниот и меѓународниот сообраќај. Вработени работници	Заедници и организации на здружен труд на поштата, телеграфот и телефонот 20. мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	28. мес.
17	Годишен извештај за железничкиот сообраќај (СЖГ/Г-11)	Превоз на товар во домашниот и меѓународниот сообраќај по категориите. Превоз по видот на товарот, посебно превоз на контејнери и по растојанија. Превоз на патници во домашниот и меѓународниот сообраќај и по растојанија. Превоз на патнички автомобили. Должина на пругата по железничко-транспортни организации, републики и автономни покраини. Биланс на превозните средства по групи на носивост и видови на вагони (состојба на почетокот, промени во текот и состојба кон крајот на годината); искористување на фондот на времето и динамичко искористување на капацитетите. Потгошок на погонско гориво и мазиво. Приходи и девизно работење. Вработени работници по значајни занимања	Заедница на југословенските железници и железничкиот сообраќај 20.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	30.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Статистички органи				
18	Годишен извештај за прометот на железничките станици (СЖ/Г-12)	Натovar и растовар на товар во станиците во домашниот и меѓународниот сообраќај. Патници што патувале во домашниот и меѓународниот сообраќај. Промет на вагоните и автомобилите. Сите во одбрани станици — градови	10.04	Организации на Изработка на здружен труд на железнички-обработка на од сообраќај податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; обработка на податоци за СФРЈ	x	x	x	10.05 30.07
					Статистички органи				
19	Годишен извештај за поморскиот превоз (СП/Г-11)	Превоз на товар во домашниот и меѓународниот сообраќај, посебно превоз меѓу странски луѓе. Превоз по видот на товарот, посебно превоз на контейнери. Превоз на товар по позначајни светски пазари и растојанија. Превоз на патници во домашниот и меѓународниот сообраќај и по растојанија. Превоз на траекти. Биланс на превозните средства по групи на носивост спрема меѓународните стандарди (состајба на почетокот, промени во текот и состојба кон крајот на годината); искористување на фондот на времето и динамичко искористување на капацитетите. Потрошок на погонско гориво и мазиво. Промет на девизно работење. Вработени работници по позначајни занимања	10.03	Организации на здружен труд што се занимаваат со поморски превоз и други организации што се регистрирани и за оваа дејност	Учество во изработка на методологија; обработка на податоци за СФРЈ	x	x	x	30.04
					Статистички органи				
20	Годишен извештај за прометот во луците (СП/Г-31)	Сообраќај на бродови по земји и знамиња на превозниците, промет на стоки по видови и по земји и знамиња на превозниците. Промет на патници по земји и знамиња на превозниците. Промет на траекти. Регистрирана флота на поморскиот сообраќај	15.04	Луцки калета-обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; обработка на податоци за СФРЈ	x	x	x	15.05
					Статистички органи				
21	Годишен извештај за речниот превоз (СР/Г-11)	Биланс на превозните средства по групи на носивост спрема меѓународните стандарди (состојба на почетокот на годината, промените во времето и динамичко искористување на капацитетите. Потрошок на погонско гориво и мазиво. Промет на девизно работење. Вработени работници по позначајни занимања		Организации на здружен труд што се занимаваат со обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; обработка на податоци за СФРЈ	x	x	x	20.03





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Статистички органи				
25	Годишен извештај за аеродромирските услуги (СВ/Г-21)	Промет на патници и товар според земјата и знамето на превозникот. Промет на воздухоплови по земјата и знамето. Сообраќајни капацитети на аеродроимите. Потрошок на енергија, гориво и мазиво. Приходи и девизно работење. Вработени работници по позначајни занимања	Организации на здружен труд и основни организации на здружен труд што даваат аеродромски услуги 10.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	1	x	x	25.03
26	Годишен извештај за друмскиот сообраќај (СО/Г-11)	Превоз по вид и количество на товарот, посебно на контейнери во домашниот и меѓународниот сообраќај и по растојанија; посебно превоз за странски потреби. Превоз на патници во домашниот и меѓународниот сообраќај и по растојанија. Биланс на превозните средства по групи на носивост според меѓународните стандарди (состојба на почетокот, промени во текот и состојба кон крајот на годината); искористување на фондот на времето и динамичко искористување на капацитетите. Потрошок на погонско гориво и мазиво. Приходи и девизно работење. Вработени работници по позначајни занимања	Организации на здружен труд на друмскиот сообраќај и едници во состав на други организации кои се занимаваат со друмски сообраќај 15.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	1	x	x	30.04
27	Годишен извештај за регистраните друмски моторни возила (МВ-1)	Регистрирани друмски моторни и приклучени возила — состојба на крајот на годината; вад на возилото и секторна сопственост по СР — САП и по општини	Орган за внатрешни работи на општината надлежен за регистрација на возилата, односно републички или покраински секретаријат за внатрешни работи — од регистарот на моторните возила 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	01.03

СВР

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
28	Статистика на сообраќајните несреќи — годишно	Број на сообраќајни несреќи на друмовите спрема видот, последните, причините, околностите и учесниците (возила, возачи, пешаци и патници)	Орган за вработување на трешни работи на стигината 40 дена од денот на настанувањето на сообраќајната несреќа	Изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства, обработка на податоци за СФРЈ	Собирање, координирање и обработка на податоци	x	x	x	31.03
29	Годишен извештај за патничката (СО/Г-4)	Должина на патната мрежа според видот на коловозот и стопанското значење. Број и должина на местовите	Организации на здружен труд што се занимаваат со експлоатација на патна мрежа, републички заседници за патничката, а за локалните патничката — надлежните органи на општините	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	15.04
30	Годишен извештај за градскиот сообраќај (СГ/Г-11)	Превезени патници, број и должина на линиите во градскиот и приградскиот сообраќај. Биланс на превозните средства по видови и број на патнички места (состојба на почетокот, промени во текот и состојба на крајот на годината). Искористување на фондот на времето и динамичко искористување на капацитетите. Потрошок на погонско гориво и електрична енергија. Приходи од градскиот и приградскиот превоз. Вработени работници по занимања	Организации на здружен труд на градскиот сообраќај и единици во состав на други организации што се занимаваат со градски и приградски превоз	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.04
31	Годишен извештај за нафтоводите (С-НФ/Г-11)	Количество и вид на транспортирани нафта за домашни потреби и за странски потреби. Должина на патната мрежа, димензии и капацитет на цевоводите (состојба на почетокот, промени во текот и состојба на крајот на годината). Искористување на капацитетите. Потрошувачка на енер-	Организации на здружен труд за експлоатација на нафтоводите и единици во состав на други организации	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	20.03

СВР

Статистички органи

Статистички органи

Статистички органи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		гига. Еработени работници по позначајни занимања	низации што се занимаваат со експлоатација на нафта 10.03		работка на по-датоци				
32	Годишен извештај за гасоводите (С-ГС/Г-11)	Количество и вид на превезениот гас за домашни потреби. Должина на патната мрежа, димензии и капацитет на цевоводите (состојба на почетокот, промена во текот и состојба кон крајот на годината). Искористување на капацитетите. Потрошувачка на енергија. Еработени работници по позначајни занимања	Организации на здружен труд за експлоатација на гасоводите и единици во состав на други организации што се занимаат со експлоатација на гасоводи 10.03	Статистички органи Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; подготовка на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци		x	x	20.03
33	Годишен извештај за претоварот и другите услуги во лушките (ПРЛ/Г-11),	Промет на товар по видот, количеството и видот на превозното средство во домашниот и меѓународниот сообраќај. Наговар и растојар на превозни средства по видот и капацитетот (број на обработени средства и операција на обработката). Складирани количества на товар (тони — денови на складирањето)	Организации на здружен труд за претовар и други услуги во пристаништата, станиците и другите места и единици во состав на други организации што се занимаваат со претовар на услуги 10.03	Статистички органи Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; подготовка на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци		x	x	10.04
34	Годишен извештај за претоварот и другите услуги во пристаништата, станиците и други места (ПРП/Г-11)	Промет на товар по видот, количеството и видот на превозното средство во домашниот и меѓународниот сообраќај. Наговар и растојар на превозни средства по видот и капацитетот (број на обработени средства и операција на обработката). Складирани количества на товар (тони — денови на складирањето)	Организации на здружен труд за претовар и други услуги во пристаништата, станиците и другите места и единици во состав на други организации што се занимаваат со претовар на услуги 10.03	Статистички органи Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; подготовка на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци		x	x	30.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Годишен извештај за ППТ (ППТ/Г-1)	Поштенски и телефонско-телеграфски промет во домашниот и меѓународниот сообраќај, по видови на услуги и по републички и автономни покраини. Средства во експлоатација (состојба на почетокот, промени во текот и состојба кон крајот на годината). Потрошувачка на енергија. Приходи и дефинирано работење. Вработени работници по позначајни занимања	Задници и организација на здружен труд на ППТ, за своите единици 01.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	15.04
36	Годишен извештај за единиците на ППТ (ППТ/Г-18)	ППТ средства, телефонски претплатници, промет и вработени работници по извршени единици — пошти поединечно	Задници и организација на здружен труд на ППТ, за своите единици 01.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	25.04
Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни интервали									
37	Броење на моторни возила на патницата (БСП-1, 2, 3, 4, 5) — петгодишно од 1985 година	Број, вид и големина на автомобилските возила (со поделба на домашни и странски), што според распоредот на броењето се евидентирани на меѓународните патници	Организација на здружен труд за експлоатација на патницата, односно соодветни самоуправни интересни единици	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	15.06
38	Преглед на состојбата на државните моторни и приватните моторни возила — двегодишно од 1985 година	Вид — намена на возилото; број на патничките места во автобусите и патничките автомобили; носивост на товарните автомобили и вид на товарниот простор. Марка и тип на возилото, вид на погонското	Сојузен секретаријат за внатрешни работи и сојузен завод за статистика покраини	Сојузен секретаријат за внатрешни работи и сојузен завод за статистика покраини	Служба за внатрешни работи на републиките и автономните покраини	х	х	х	30.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			риво; сила на влечење. Дејност на имате- лот на возилото. Вид на сопственоста и други обележја од регистрациониот лист	внатрешни работи од ре- моторните и приклучните возила					рнички — лен- ти; логичка и сметковна кон- трола, обработ- ка на податоци
<b>СТАТИСТИКА НА ВНАТРЕШНАТА ТРГОВИЈА</b>									
<b>Истражувања што се спроведуваат секоја година</b>									
1	Месечен извештај за тр- говијата на мало и на го- лемо (Трг-14)	Промет и залихи на стоки во трговијата на мало и трговијата на големо за претход- ниот и извештајниот месец и прогноза за прометот и залихите на стоки на мало и на големо за наредниот месец	Избрани тргов- ски организа- ции на здружен труд и други организации и заедници во состав што вр- шат промет на стоки на мало и на големо 10. мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во из- работка на ме- тодологија; пе- чаење на об- расци и упат- ства; собирање, контрола и об- работка на по- датоци				21. мес.
2	Месечен извештај за от- купот на земјоделски про- изводи од индивидуални производители (Трг-31)	Купување, односно преземање на земјодел- ски производи во количество и вредност, по производи и групи производи	Организации на здружен труд и други организации што вршат от- куп 05. мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во из- работка на ме- тодологија; пе- чаење на об- расци и упат- ства; собирање, контрола и об- работка на по- датоци				05. мес.
3	Месечен извештај за про- метот на земјоделски про- изводи на пазарите (Трг-13)	Количество на продадени земјоделски производи од страна на индивидуални производители на пазарите и просечна це- на на тие производи	Организации на здружен труд и други организации и заедници што	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во из- работка на ме- тодологија; пе- чаење на об- расци и упат- ства				15. мес.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			даваат услуги на користење на продажен простор на платен мес						
4	Тримесечен извештај за трговијата на мало и на големо (Трг-15)	Промет на стоки, залихи, број на продавници и вработен персонал во трговијата на мало и трговијата на големо. Промет на мало по начинот на плаќање, промет на големо по видовете на купувачите, вкупен промет по месеци	Трговски организации на здружен труд и други организации и единици во состав што вршат продажба на стока на мало и на големо 15.01 15.07 15.04 15.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	30.03 30.05 30.11
5	Годишен извештај за трговијата на мало по производи (Трг-12)	Промет и залихи на стоки во трговијата на мало во количество и вредност, по производи и групи на производи	Трговски организации на здружен труд и други организации што вршат продажба на стоки на мало, како и пекарски, месарски дуќани во сопственост на граѓаните 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	10.05
6	Годишен извештај за трговијата на големо по производи (Трг-22)	Промет и залихи на стоки во трговијата на големо во количество и вредност по групи на производи, и тоа вкупен промет и посебно продажба на крупни потрошувачи надвор од стопанството	Трговски организации на здружен труд и други организации што вршат продажба на стоки на големо	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	10.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
					Статистички органи					
7	Извештај за домашните саеми (Трг-23)	Датум и место на одржување на саемот, назив и значење на саемот, површина на изложбениот простор, број на излагачи на саемот, број на посетители	Организатори на саемот, на саемот 5 дена прегледи за од денот на истекот на саемот	Изработка на прегледи за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	и	х	х	15 дена по завршувањето на саемот	
					Статистички органи					
	Истражувања што се спроведуваат во повзбегедни интервали									
8	Извештај за капацитетите на продажбата во трговијата на мало (Трг-41) — двегодишно од 1983 година	Капацитети на продажен простор и прирачни магацини, промет и работници во продавниците — сите по типови на продавници и трговски струки (проширена номенклатура)	Организации на здружен труд и други организации и единици во состав на што вршат продажба на стоки на мало	методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	и	х	х	20.10	
			31.05							
					Статистички органи					
9	Извештај за капацитетите на складовите во стопанството (Трг-42) — петгодишно од 1984 година	Капацитети на простор за собирање и доми на складирање и дејности (површина, зафатнина и капацитет на просторот за сместување во тони), книговодствена вредност на складовите и др.	Организации на здружен труд и други организации од стопанството што располагаат со простор за складирање и сместување на стоки, готови производи, суровини и материјали	методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање и пренесување на податоци на картички-ленти; логичка и сметковна контрола	и	х	х	20.03 1985 година	
			1.09 до 10.09							



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

СТАТИСТИКА НА УГОСТИТЕЛСТВОТО И ТУРИЗМОТ

Истражувања што се спроведуваат секоја година

1 Месечен извештај за туристите и за ноќевањата на туристите (ТУ-11)  
 Туристи и ноќевања на туристи — домашни, по регулациона односно покраинска припадност, а за странски туристи, по земја на потекло. Квартални за сместување со состојба на 31 јули и 31 август (број на објекти, соби и легла), по видови и категории на единиците за сместување. Во периодот јуни—октомври претходни податоци за бројот на ноќевањата на туристи (домашни, странски, вкупно) во изминатиот месец и прогноза за тековниот и наредниот месец

Организации на здружен труд на угостителството и други организации во состав што даваат услуги за сместување, вклучувајќи дуќани во сопственост на граѓаните; туристички организации и друштва за домаќинства што преку нив даваат услуги за сместување; организани на собирањето на општината за домаќинства што непосредно даваат услуги за сместување; агенции и туристичка бирова  
 65. мес

СВР

2 Месечен извештај за преминувањата на државната граница Т-1, Г-2  
 Број на преминувања на државната граница во меѓународниот патнички сообраќај (по гранични премини) и пограничен сообраќај (по граници)  
 Органи за натрешни работи за контрола на преминување на државната граница  
 10. мес

Статистички органи

3 Тримесечен извештај за угостителството (УГ-11)  
 Промет, вработен персонал, број и други карактеристики на деловните единици по видови и категории; промет на одделни прометни единици  
 Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ  
 Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци  
 Статистички органи  
 Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ  
 Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци

28.02  
 30.05  
 25.08

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		изводи и услуги по количество и вредност. Вкупен промет и по месеци во рамките на тримесечјето	телството и други организации и единици во состав што даваат угостителски услуги, а годишни угостителски дуќани во сопственост на граѓаните	податоци за СФРЈ	чатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци				25.11 инд. св. 05.05
4	Анкета за прогноза на туристичкиот промет (ТУ-11а) — годишно	Очекуван број на ноќевања на туристи (домашни, странски, вкупно) и очекуван број на легла, по видови деловни единици	Организации на здружен труд на угостителството и други организации што даваат услуги за смештување 15.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; чатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци		х	х	30.03
5	Годишен извештај за потрошок на сировини за подготовка на храна во угостителството (УГ-15а)	Потрошок на сировини за подготовка на храна, по количество и вредност по промзводи	Организации на здружен труд на угостителството и други организации што даваат услуги за смештување 03.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; чатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци		х	х	30.04
6	Годишен извештај за туристичките агенции и туристичките бироа (ТУ-14)	Мрежа на деловни единици во земјата и во странство, физички обем на организираниот туристички промет (за домашни — по републики и автономни покраини на патувања и по земји на патувања, за странци — по земји на потеклото); превозни средства на агенции и бироа	Туристички агенции и туристички бироа 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; чатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци		х	х	30.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Годишен извештај за прометот на странски пловни објекти наменети за разонода или спорт (ТУ-17)	Број на издадени одобренја за пловидба во крајбрежното море на Социјалистичка Федеративна Република Југославија за јахти и чамци наменети за разонода и спорт (според знаме, вид на пловна единица, начин на вложување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија), број на патници, број на издадени одобренја за зимување (според местото на зимувањето, знамето на бродот, видот на пловниот објект, начлот на вложувањето во Социјалистичка Федеративна Република Југославија)	Лучки капетани и нивни испостава 15.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	15.04
8	Годишен извештај за капацитетот и прометот на морините (ТУ-18)	Капацитет (површина на аквааторија, број на врзувањата, должина на брегот, простор за сместување на бродови на копно и сл.), промет (број на бродови во транзит, на зложување) и приход од морини	Организации на здружен труд и други организации и единици што се занимаваат со изнајмување на бродски врски, чување и одржување на пловни објекти и давање на други услуги во врска со туризмот	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	30.04
9	Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни интервали	Техничка опременост на утостителските објекти; работници по степенот на стручното образование и занимањата	Организации на здружен труд на утостителските и други организации и единици во состав што даваат утостителски услуги	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	20.12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ките според царинската тарифа, износ во валута, количество во единица мера, количество во килограми — нето, вредност во динари фактурна, вредност во динари франко југословенска граница, стапка на царина, стапка на данок, корисник (СР, САП и граѓа на дејност), матичен број на корисникот, произведетел (СР и САП во која стоките се произведени), матичен број на производителот, режим на извоз, режим на увоз

2 Истражувања врз основа на пријава за склучени надворешнотрговски работи, текушно — обработка месечно

Изработка на Народни банки

Извозници и увозници врз основа на пријавата за склучени надворешнотрговски работи

Изработка на расписи, собирање на податоци на магнетни ленти и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ

Печатене на обрасци, собирање на податоци

25. мес.

3 Месечен извештај за пресметаните разлики во извоз и увоз

Народна банка на Југославија

Изработка на расписи, собирање на податоци на магнетни ленти и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ

Печатене на обрасци, собирање на податоци

35 дена по истекот на месецот

4 Извештај за економско-технолошката соработка на организациите на здружен труд со странство (ПК-2)

Статистички органи

Изработка на расписи, собирање на податоци на магнетни ленти и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ

Учество во изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ

15.05

Организациите на здружен труд кои имаат склучени договори за економско-технолошка соработка со странство

10.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Истражување за девизниот прилив и одлив, текушто — обработка дневна	Глобални податоци за приливот и одливот на девизи врз основа на книговодствени белези	Овластените банки — дневно	Изработка на методологија, контрола и обработка на податоци за СФРЈ	Народна банка на Југославија				10 дена по истекот на декадата
6	Месечен извештај за примените кредити од странство и за дадените кредити на странство, како и за дадените гаранции	Користење, отплата и состојба на долгот во економските односи со странство	Организациите на здружен труд, овластените банки за девизно и кредитно работење со странство, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини 30 мес.	Изработка на методологија, пренесување на податоци на магнетски ленти и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Народни банки	Печатење на обрасци, собирање и контрола на податоци			45 дена по истекот на месецот
7	Тримесечен извештај за примањата и издавањата, за долгувањата и побарувањата на организациите на здружен труд во меѓународното работење во областа на транспортот и услужната дејност	Примања и издавања, прилив и одлив на девизи, состојба на долгувањата и побарувањата во странство за потребите на платниот биланс	Организациите на здружен труд регистрирани за вршење на меѓународен транспорт и услужни дејности 31.04 31.07 30.10 31.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Народни банки	Печатење на обрасци, собирање и контрола на податоци			31.05 31.08 30.11 31.05
8	Следење на платниот биланс на Југославија — полугодишно	Според шемата на платниот биланс	Документација на статистичките органи, народните банки и други овластени органи	Изработка на методологија, изработка на биланси за СР, САП и СФРЈ	Народна банка на Југославија				

\*) Во соработка со Сојузниот завод за општествено планирање, Сојузниот секретаријат за кадарска трговија и Сојузниот секретаријат за финансии.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

**Сводни аналитички ис-  
тражувања**

<p>1 Извршување на девизниот биланс — обработка месечно</p>	<p>Податоци според шемата на девизниот биланс на платниот промет со странство</p>	<p>Документација на овластените банки на Народната банка на Југославија</p>	<p>Народни банки Изработка на Печатење на обрасци, собирање методологија, пренесување на податоци на магнетски ленти и обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>30. мес.</p>
<p>2 Годишно истражување за транспортните трошоци при извозот и увозот на стоки</p>	<p>Трошоците на превозот на стоки при извозот и увозот</p>	<p>Документација на статистичките и овластените органи Организации на здружен труд</p>	<p>Статистички органи Изработка на резултати за СФРЈ</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>30.09</p>

**СТАТИСТИКА НА КОМУНАЛНАТА ДЕЛНОСТ**

**Истражувања што се спроведуваат секоја година**

<p>1 Годишен извештај на гасарниците (ГА)</p>	<p>Податоци за производството на гас и за потрошувачката на електрична енергија, на цврсти, течни и гасни горива</p>	<p>Организации на здружен труд и единици во составот што се занимаваат со производство на гас 20.01</p>	<p>Статистички органи Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ Учество во изработка на методологијата; печатење на обрасци и улагања; собирање и контрола на податоци</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>20.02</p>
<p>2 Годишен извештај на јавните топлини и котларници (ТТЛ)</p>	<p>Податоци за производство на топла вода, прела вода, пареа и електрична енергија и за потрошувачката на електрична енергија на цврсти, течни и гасни горива</p>	<p>Организации на здружен труд и единици во составот што се занимаваат со производство на топлина и електрична енергија 20.01</p>	<p>Статистички органи Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ Учество во изработка на методологијата; печатење на обрасци и улагања; собирање и контрола на податоци</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>20.02</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни интервали

3 Извештај за состојбата и експлоатацијата на комуналните фондови (Ком. 1-7) — тригодишно од 1985 година

Статистички органи

Големина на комуналните фондови, експлоатација на тие фондови и др. (електрична и гасна мрежа, распределба на електричната енергија и гасот, јавна служба за чистота, улици и плоштади, зеленило, јавни бањи, пазари и др.) во избрани населби	Организации и заедници што се грижат за одржување на комуналните фондови и за функционирање на комуналните служби	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во извешај на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x <sup>1)</sup>	x <sup>1)</sup>	x <sup>1)</sup>	x <sup>1)</sup>	x <sup>1)</sup>	30.05
--	---	--	--	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-------

СТАТИСТИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Истражувања што се спроведуваат секоја година

Статистички органи

1 Статистика на родените (Статистичко ливче образец Дем-1) — собирање месечно обработка годишно	Виталитет на детето (живородено или мртвородено), пол, место на раѓање, живелиште на мајката, каде е родено детето (во здравствена установа или на друго место), повеќекратни породувања, ред на раѓање, број на сета живите деца, број на децата родени во сепашниот брак, траење на бракот, бракот по ред; за мајката и таткото; години на возраст, народност, школска подготовка, занимање, положба во занимањето и др.	Матичари 03. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во извешај на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање и пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола	x	x	x	x	30.09
---	--	-------------------	--	--	---	---	---	---	-------

Статистички органи

2 Статистика на умрените (Статистичко ливче образец Дем-2) — собирање месечно, обработка годишно	Пол, година на возраст, живеалиште, брачна состојба, народност, школска подготовка, занимање, „положба“ во занимањето, место на смртта, каде настала смртта, лекување и кој дал податоци за причина на смртта, причина за смртта; за умрени деца; дали детето е родено во брак или вон од брак, години на возраст, занимање, „положба“ во занимањето и	Матичари и организации на здружен труд 03. мес	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во извешај на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање и пренесување на податоци на картички —	x	x	x	x	30.10
--	--	--	--	--	---	---	---	---	-------

<sup>1)</sup> Резултатите се искажуваат за избрани населби со развиени комунални фондови и служби.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	Месечен преглед на улични во матичните книги (Образец Дем-4)	Број на уписот во матичните книги: родени (вкупно, признавање на татковство и позаконување) умрени (вкупно, умрени досега и наследна смрт) и склучени бракови; број на разведени бракови	Магистри	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	Х	Х	Х	05. мес.
Статистички органи									
Сводни аналитички истражувања									
1	Биланси на населението — годишно	Вкупно и работно способно население според полот и подиците на возраст; школовано население и др.	Документација на статистичките органи	Изработка на биланси	—	—	Х	Х	31.10
Статистички органи									
2	Таблицы на морталитетот — годишно	Очекувана веројатност на доживување и средно траење на животот	Документација на статистичките органи	Изработка на таблицы	—	—	Х	Х	31.10
Статистички органи									
Истражувања што се спроведуваат секоја година									
1	Месечен извештај за работниците и за чистиот личен доход (ТРУД-1)	Вкупен фонд на чистите лични доходи; чисти лични доходи за работа подолга од полното работно време; чисти лични доходи според периодичната пресметка и завршната сметка; број на работници на кои се однесуваат исплатите на чистите лични доходи за работа подолга од полното работно време; број на работниците на крајот на претходниот и на извештајниот месец; број на замнатите и дојдевите работници во текот на извештајниот месец; број на примените приправници според школата и заседницата	Сите односно избраните организации и заедници <sup>1)</sup> и нивните деловни и други единици во составот на извештајниот месец <sup>2)</sup>	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	1	Х	Х	22-27 мес.
Статистички органи									

СТАТИСТИКА НА ТРУДОТ

<sup>1)</sup> Помомт „Организации и заседници“ е употребен во смисла на член 4 од Законот за единствената класификација на дејностите „Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/78.  
<sup>2)</sup> Во СР Хрватска рокот за поднесување на извештајот е први во месецот.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

ската подготовка во текот на извештајниот месец; работници што првпат засновале работен однос; број на работниците-жени на крајот на извештајниот месец; протноза на бројот на работниците за наредниот месец

**2** Месечен извештај за граѓаните на СФРЈ привремено вработени во странство

Сојузното биро и сојузите на СИЗ за вработување	Самоуправните единици за вработување	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	х	х	х	20. мес.
---	--------------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	----------

Сојузното биро и сојузите на СИЗ за вработување

**3** Месечен извештај за лицата што бараат вработување и за невработените лица

Сојузното биро и сојузите на СИЗ за вработување	Самоуправните единици за вработување	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	х	х	х	20. мес.
---	--------------------------------------	--	--	---	---	---	---	---	---	----------

Сојузното биро и сојузите на СИЗ за вработување

**4** Месечен извештај за потреба од работници и приправници и засновање на работен однос во организациите и заедниците, според стручното образование и дејноста на организациите и заедниците

Сојузното биро и сојузите на СИЗ за вработување	Сите организации и заедници, односно работни луѓе кои користат дополнителна работа на други работници во текот на месецот	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	х	х	х	20. мес.
---	---	--	--	---	---	---	---	---	---	----------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					Сојузното биро и сојузите на СИЗ за вработување						
5	Месечен извештај за понудите на странски работодавци за привремено вработување на југословенски граѓани во странство	Број на понуди и на работници што странските работодавци ги бараат заради привремено вработување на југословенски граѓани во странство, по земји, вдови на понуди, пол и стручните работници од од-набараните и упатените работници од од-делни републики и автономни покраини	Самоуправни-те интересни заединици за вработување и Сојузното биро за работи на вработување-то	Изработка на методологија, расци и упат-ства, собирање, работка на по-даатоци	—	—	—	—	20. мес.		
6	Полугодишен извештај за работниците и за чистиот личен доход (РАВ-1) — март и септември секоја година	Покрај податоците од месечниот РАВ-1 из-вештај, овој извештај содржи податоци за бројот на работниците според височината на чистиот личен доход, за најмалиот и најголемиот чист личен доход во органи-зацјата и кумулативни податоци за чис-тите лични доходи за периодот јануари—март и јануари—септември и кумулатив-ни податоци за бројот на примени при-правници во периодот јануари—март од-носно април—септември	Сите организа-ции и заединици и нивните де-ловни и други единици во сос-тавот	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи					Учество во из-1 работкага на одн. методологија-х та; печатење на обрасци и упат-ства; собирање, контрола и об-работка на по-даатоци	23.07 23.01
7	Полугодишен извештај за работниците вработени кај лица што самостојно вршат дејност — професија или кај други лица (РАВ-15) — март и септември секоја година	Број на работниците според полот и обла-стите на дејноста	Самоуправни интересни за-единици на пен-зиското и инва-лидското осигу-рување	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи					Учество во из-1 работкага на одн. методологија-х та; печатење на обрасци и упат-ства; собирање, контрола и об-работка на по-даатоци	23.07 23.01
8	Полугодишен извештај за граѓаните на СФРЈ привремено вработени во странство	Број на граѓаните на СФРЈ привремено вработени во странство и број на оние што се вратиле од привремена работа по зани-маната, дејностите и земјите	Самоуправни интересни за-единици за вра-ботување	Сојузното биро и сојузите на СИЗ за вработување					Изработка на методологија, расци и упат-ства; собирање, контрола и об-работка на по-даатоци	31.07 31.01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
9	Полугодишен извештај за странски државјани во СФРЈ	Број на странските државјани вработени во СФРЈ, според стручно образование и дејноста	Сите организации и заедници, односно работните луѓе што користат дополнителна работа на други работници 15.07 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Сојузното биро и сојузите на СИЗ за вработување	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.07 31.01
10	Полугодишен извештај за лицата што бараат вработување	Број на лицата што бараат вработување, според занимањето, годините на возраст, полот, степенот на стручно образование и школската подготовка, работниот стаж, времето на чекање на вработување, годината на земјиниот посед (сопствениот и на домаќинството), личните приманања по член на домаќинството и работната способност, време во кое можат да го користат и време на стварно користење на паричниот надомест, должина на здравственото осигурување; бројот на стручно особени и преквалификувани лица и бројот на лицата што бараат вработување во градовите	Самусправни интересни единици за вработување 15.07 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Сојузното биро и сојузите на СИЗ за вработување	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.07 31.01
11	Годишни потреби од кадри и за внатрешните резерви на работници	Потреби на организациите и заедниците од кадри според занимањето и степенот на стручно образование и очекувани резерви на работници според дејноста и степенот на стручно образование	Сите организации и заедници 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Сојузното биро и сојузите на СИЗ за вработување	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.04
12	Извештај на организациите и заедниците за работ-	Број на работниците според полот, школската подготовка, квалификациите (образов-	Сите организации и заедници	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Сојузното биро и сојузите на СИЗ за вработување	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	Крај 1984

Статистички органи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ниците (ГРУД-10) — две-годишно од 1984 година	зovanie и подготовката, видот на работниот однос, смените, распоредот на часови на работата по денови во работната недела и работата на младина според полот; флукуација на приправници и состојба според школската подготовка; структура на годишниот фонд на работното време; број на работниците на кои се однесува фондот на работното време; стручно образование на работниците во организацијата на здружен труд; потрошени средства за стручно оспособување според вдовите на пстроскопот; број на работници според фирмите на усовршувањето и обѕазаннието, чисти лични доходи на работниците според квалификациите	ци и нивните деловни и други единици во составот што се на територијата на друга општина 31.03	обработка на податоци за СФРЈ	методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци				
13	Извештај за чистите лични доходи за определени занимања (ГРУД-ЈДЗ) — двегодишно од 1984 година	Чисти лични доходи и број на работниците за определени занимања (околу 200 занимања). За секое занимање податоци се даваат само за една форма на стекнат степен на стручно образование и за определен број на години на работен стаж	Сите организации и заедници и нивните деловни и други единици во составот 31.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци				Крај 1984
14	Истражување за стипендистите корисници на кредитите за учење — студирање и за лицата на школување со надомест на личниот доход (ГРУД-10a) — двегодишно од 1984 година	Полот, школската подготовка; година на учењето — студирате; височина на месечната стипендија — кредитот; место на тојаното живеење, место на школувањето; гранка на дејноста и место на организацијата на здружен труд; социо-економската поможба на издржувањето на стипендијантот и на корисникот на кредитот за учење — студирање	Сите организации и заедници 30.09	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци				Крај 1984
	Сводни аналитички истражувања		Документацијата на статистичките органи 31.05	Изработка на резултати за СФРЈ	Изработка на резултати за СР и САН				Крај 1984
	Процена на чистите лични доходи на работниците по квалификацији (ГРУД-ЈД) — двегодишно од 1983 година	Чист личен доход по работник, според степените на стручната подготовка за вршење на определените работи — задачи							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Истражувања што се спроведуваат секоја година</b>								
1	Годишен статистички извештај за основните училишта (УО-К-1982/83 — 1984/85; УО-Р-1983/84 — 1985/86)	<b>За крајот на учебната година:</b> училишта, одделенија, наставен јазик, број на смени; ученици според полот, успехот и одделение; наставници според полот и работното време; Училишни кујни; Учење на странски јазици по одделенија (тригодишно — крај на 1983/84) Училишни библиотеки (тригодишно — крај на 1982/83) Воннаставни активности на учениците (тригодишно — крај на 1983/84 училишна година) <b>За почетокот на учебната година:</b> број на запишаните ученици според полот и одделенијата; број на наставниците	Основно училиште	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	х	х	20.01
2	Годишен статистички извештај за средните училишта (УС-К-1982/83 — 1984/85; УС-П-1983/84; 1985/86)	<b>За крајот на учебната година:</b> училишта, одделенија, наставен јазик; ученици (редовни и вонредни) според насочувањето, полот, одделението и успехот; наставници според полот и работното време; Училишни кујни; Учење на странски јазици по одделенија (тригодишно — крај на 1983/84) крај на 1982/83) Воннаставни активности на учениците (тригодишно — крај на 1983/84 учебна година) <b>За почетокот на учебната година:</b> ученици по одделенија и пол и по насочување; број на наставници	Сите средни училишта	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	25.04
3	Извештај за структурата на високошколските организации и за уписот на студенти во I година на студии (ПВ-21) — годишно	<b>Назив и вид на училиштето, отсеког, насочката, групата; степен на наставата. Упис на студентите во I година на студии во редовен уписан рок, според отсеци, начин на студирање и пол</b>	Висши и високи школи, факултети и академи	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	х	х	20.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	Пријавен лист за упис на студенти (ШВ-20) — годишно	Назив и место на школата, отсеког, група-та, насоката; презиме и име, пол, година на раѓање (се обработува петгодишно од 1985/86), место на раѓање, место на постојан престој, народност, државјанство само за странски студенти, претходна школска подготовка, година на студии, начин на студирање, дали повторно се запишува на оваа година на студии; школска подготовка на родителите; занимање и во кое својство родителот го врши занимањето; занимање и во кое својство вработениот студент го врши занимањето (се обработува тригодишно од 1984/85), начин на издржување, домување, исхрана (не се обработува на ниво на СФРЈ)	Виши школи, високи школи, факултети и академии Петнаесет дена по завршениот редовен упис и завршените дополнителни уписи 31.12	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	20.05
5	Статистички лист за дипломирани студенти (ШВ-50) — собирање месечно, обработка годишно	Назив и место на школата; презиме и име, пол, година на раѓање (се обработува петгодишно од 1985); место на раѓање, место на постојан престој, народност, државјанство само за странски студенти, година на упис на овој вид школа, отсеког, група, насоката на која дипломирал; начин на студирање; занимање и во кое својство го врши занимањето родителот; занимање и во кое својство го врши занимањето вработениот студент (се обработува тригодишно од 1984)	Виши школи, високи школи, факултети и академии до 5-ти во месецот	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	18.05
6	Статистички лист за магистри на науки и специјалисти (ШВ-80) — годишно	Назив и вид на школата; место, презиме и име, пол, година на раѓање, место на раѓање, место на постојан престој, народност, државјанство само за странци, дали е во работен однос, занимање и во кое својство го врши занимањето (се обработува тригодишно од 1985); организација на здружен труд од која дошол на постдипломски студии, која школа, отсеког, група завршил пред доаѓањето на постдипломски студии; област од која магистрирал	Високи школи, факултети, академии, научни установи 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	25.03

\*) Се обработува петгодишно од 1985/86 година.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

Статистички органи

7 Статистички лист за доктори на науки (ШВ-70) — годишно  
 Назив и вид на школата, место, презиме и име, пол, година на раѓање, место на раѓање, место на постојан престој, народност, академни државјанство само за странци, занимање и во кое својство го врши занимањето (се обработува тримесечно од 1985 година); каде е вработен, област од која докторираат; наслов на тезата

Статистички органи

8 Извештај за наставниот персонал на вишите школи, високите школи, факултетите и академните институти (ШВ-60) — годишно  
 Наставници и соработници во наставата, според видот на работниот однос и граѓанство на работното време, полот, знаењето и титулата

Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни интервали

Статистички органи

9 Попис на училишниот простор на основните и средните училишта во 1984 година  
 Училишни згради и простор според видот, намената, користењето, големината, квалитетот, годноста на изградбата и др.

СТАТИСТИКА НА НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ

Истражувања што се спроведуваат секоја година

Статистички органи

1 Годишен извештај за научноистражувачките и истражувачките и испитачките на науката, вработени организацији според полот, степенот и стручното образование на здружените работници

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

1 тражувачко-развијните организации на здружен труд и за единиците во состав (НИРО)

2 зование, траењето на работното време, годините на возраст (тригодишно од 1985), завршената школа (тригодишно од 1983), флукутација на истражувачите, завршени истражувачки трудови, истражувачки трудови во тек, објавени научни и стручни трудови, пронајдоци и патенти; приходи и расходи

3 труд што вршат научно-истражувачко-развојна дејност, организации на здружен труд и други организации што во составот имаат научни и истражувачко-развијни единици 30.04

4 обработка на податоци за СФРЈ

5 методологијата: печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола на податоци

СТАТИСТИКА НА КУЛТУРАТА И УМЕТНОСТА

1 Истражувања што се спроведуваат секоја година

2 1 Годишен статистички лист за книги и брошури (Шт-1)

3 Книги и брошури според потеклото на авторот, изданието, јазикот на изданието и оригиналот, јазикот од кое е преведено делото, децималната класификација и видот; тиражот, местото на издавачот и видот на писмото на кое е печатено делото

4 Статистички органи

5 Изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; контрола на податоците, обработка на податоците за СР, САП и СФРЈ

6 Учество во изработка на методологијата

7 -

8 -

9 -

10 -

2 2 Годишен статистички лист за весници и листови (Шт-2)

3 Весници и листови по периодиката; вкупно печатени броеви, издавач; намена на листот; јазикот и видот на писмото на кој е печатен листот, годишен тираж, просечен тираж по еден број;

4 Статистички органи

5 Изработка на методологија, печатење на обрасци, и упатства; контрола на податоците обработка на податоците за СР, САП и СФРЈ

6 Учество во изработка на методологијата

7 -

8 -

9 -

10 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Статистички органи						
3	Годишен статистички лист за списанија (Шт-3)	Време на излегување, издавач на списанијата, намена, јазик на кој излегува списанието, област (според дециманата класификација) годишен тираж; просечен тираж по еден број	Југословенски библиографски институт 30.03	Изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства; контрола на податоците; обработка на податоците за СР, САП и СФРЈ	Учество во изработката на методологијата	из-х	х	х	15.06	
				Статистички органи						
3	Годишен извештај за театрите (КУ-1)	Театри по видови, состав и јазик на кој се изведуваат претставите; претстави; изведени дела според потеклото (домашно и странско) и видот; посетители; гостувања во земјата и странство; вработени; број на седиштата	Сите професионални, аматерски и детски театри 01.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	х	х	30.03	
				Статистички органи						
5	Годишен извештај за филхармоните и професионалните оркестри (ФО-1)	Видови на оркестри; концерти; посетители; гостувања во земјата и странство; вработени	Филхармониите и професионалните оркестри 20.09	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	х	х	30.03	
				Статистички органи						
6	Годишен извештај за радиодифузните организации (Радио-1; ТВ-1)	Радиостаници и студио центри за ТВ според основните технички карактеристики; емисии на радио и ТВ програми по видовите; радио и ТВ преплангници; структура на вработените работници	Радифузни и телевизиски организации на здружен труд и други организации за своите радиостаници и студио центри 20.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	из-х	х	х	20.04	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					Статистички органи				
7	Годишен извештај за производството на филмови (Кино-2)	Произведени филмови (домашни, во ко-продукција) според видот и должината (долгометражни, краткметражни)	Организации на здружен труд за производството на филмови	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	30.05
8	Годишен извештај за извоз и увоз на филмови (Кино-4)	Извезени и увезени долгометражни и краткметражни филмови по видови и земји на извоз односно увоз (потекло)	Деловно здружение „Југо-славија филм“	Изработка на методологија, печатење на обрасци и упатства, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	-	-	x	30.05
9	Годишен извештај за филмовите во промет (Кино-5)	Земја на потеклото и вид на филмот; број на комерцијалните копии според јазичите на народите и народностите на кои е преведен филмот; дали филмот е прикажан во кино, во телевизиска програма и во која република, односно автономна покраина	Организации на здружен труд за промет на филмови и Ју-СФРЈ	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	30.05
10	Годишен извештај за кината (Кино-1)	Вид на киното, капацитет и опрема; прикажани филмови (по видови); претстави, посетители, структура на вработените работници; приходи и расходи	Сите кина во СФРЈ	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни интервали								
11	Извештај за библиотеките (Биб-1) — тригодишно од 1984 година (состојба во 1983)	Библиотеки според видовите; обработен фонд на библиотека (книжен фонд според видот; други библиотечни фондови според видот); примовен книжен фонд според видот и начинот на набавка; корисници на библиотека; ракописи и слично, користени надвор од библиотеката и во библиотеката; работници; расходи за набавка на книги, весници и списанија и друг библиотечен фонд	Сите библиотеки 15.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	X	X	X	30.06
				Статистички органи					
12	Извештај за работата на народните и работничките универзитети (НУ-1) — тригодишно од 1985 година (состојба — сезонска 1984/85)	Јазикот на кој се одвива активностата на универзитетите, центри, катедри, трибини, неформални училишта; семинари и курсеви според видот и времето на траењето; посетители според полот и возраста; јавни предавања; други активности на универзитетите; вработени работници	Сите народни и работнички универзитети 20.09	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	X	X	X	30.04
				Статистички органи					
13	Извештај за домовите на културата (ДК-1) — тригодишно од 1985 година (состојба — сезонска 1984/85)	Домови според видовите; јазикот на кој се одвива активностата на домот на културата; состав на домовите на културата; учесници и посетители според видот на активностата што ја организираат домот на културата во местото и надвор од местото на седиштето на домот на културата	Сите домови на културата, домови на писаните и студентски домови на културата 20.09	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	X	X	X	30.04
				Статистички органи					
14	Извештај за зоолошките градини (ЗГ-1) петгодишно од 1985 година (состојба во 1984)	Површина на зоолошката градина; објекти за сместување на животните; животни според видовите; број на посетителите, вработени работници; приходи и расходи	Сите зоолошки градини 30.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	X	X	X	30.05
				Статистички органи					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Извештај за музеите, галериите и збирките (КУ-4 и КУ-5) тригодишно од 1983 година (состојба во 1982)	Музеи, галерии и самостојни збирки по видот и годината на основањето; инвентарирани и изложени предмети по збирки; посетители, изложба и дали музејот има фототека, дискотека, архиваријат, вработени работници во музејот	Сите музеи, уметнички галерии и самостојни збирки 15.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологијата; печатење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	х	х	20.05
16	Извештај за архивите (АРХ) — тригодишно од 1985 година (состојба во 1984)	Бројот и видот на архивите; надлежноста на архивот; архивската граѓа по времето на настанувањето, регистарски материјали, лични и семејни збирки, корисници, изложби, предавања	Сите архиви 25.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологијата; печатење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	х	х	15.12
17	Извештај за професионалните ансамбли на народни игри (КУ-3) — тригодишно од 1985 година (состојба — сезонска 1984/85)	Приредби (уметнички концерти) посетители, гостувања во земјата и странство, вработени работници, приходи и расходи	Сите професионални ансамбли на народни игри 20.09	Изработка на методологија, печатење на расци, контрола и обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Собирање на обрасци	-	х	х	30.04
18	Извештај за основните организации за физичка култура (ФК-1, 2 и 3) — тригодишно од 1983 година (состојба во 1982)	Членови по гранките на физичката култура според полот, старосните категории и социо-економските обележја; функционери и стручни кадри; активности — напреварувања и приредби; приходи и расходи	Сите основни организации за физичка култура, СОФК и СИЗ за физичка култура во општината 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологијата; печатење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	20.06
19	Извештај за центрите за физичка култура — тригодишно од 1983 година (состојба во 1982)	Објекти за физичка култура според видовете; вработени работници; бројот на комисионите според видот на објектот и видот на организацијата од која доаѓаат; посетители на спортски приредби по гран-	Сите спортски центри, спортско-рекреативни центри, тивни центри, домови на физичка култура во општината 28.02	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологијата; печатење на расци и упат-	-	х	х	20.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	ките на физичката култура	зичката култура и хали на спортовите 01.03	Сите регистрирани опшествени организации на територијата на СФРЈ	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола на изработка на податоци	x	x	x	x
20	Извештај за организационите на техничката култура (ТК-1) — тригодишно од 1984 година (1983/84)	Видот на организацијата; бројот на секции; членови според полот, година на раѓањето, дејноста (образование, занимање) и видот на активностите; стручни кадри според полот, видот — занимањето и статусот; активност на организацијата (курсови, напреварувања)	Сите регистрирани опшествени организации на територијата на СФРЈ	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработка на методологија; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола на изработка на податоци	x	x	x	x
	Истражувања што се спроведуваат секоја година	Податоци за лицата кај кои е утврдена заразна болест, видови на заразни болести, преземени мерки и податоци за исходот на болеста, месец на заболувањето, полот и годините на возраста на заболениите, место на постопниот престој	Организации на здружен труд во здравствено Заведи за здравствена заштита на републиките и автономните покраини Секој 7 дена почнувајќи од 1. јануари до 31.03. изминатата година	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Заводи за здравствена заштита	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола на податоци на поставување на извештаи	x	x	x	Седумдневно од 01.01. годишно до 31.05
1	Извештај за пријавените случаи на заразни болести (собирање седумдневно и годишно на образецот 3-20-60) доставување — седумдневно: 3-20-60 Б — годишно: 3-20-60 А	Податоци за бројот на вакцинираните лица, за видовите на извршени имунизации, за годините на возраст	Организации на здружен труд во здравствени организации Заводи за здравствена заштита	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Заводи за здравствена заштита	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола на податоци на поставување на извештаи	x	x	x	31.05
2	Извештај за задолжителните имунизации против заразните болести (собирање — тримесечно; обработка — годишно, образец 3-19-60)	Податоци за бројот на вакцинираните лица, за видовите на извршени имунизации, за годините на возраст	Организации на здружен труд во здравствени организации Заводи за здравствена заштита	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Заводи за здравствена заштита	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола на податоци на поставување на извештаи	x	x	x	31.05

СТАТИСТИКА ВО ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Статистика на лекувани болни во службата во стационарно лекување (собирање — месечно, обработка — годишно од 1983 година, образец 3-21-61A)	Податоци за лицата што се лекувани во стационарни здравствени организации — болници, полот, години на возраст, занимање, категорија на здравственото осигурување, дијагноза и должина на повреда, време на повреда и вид на повреда (на работа и надвор од работа), состојбата при исписот, гранка на стопанската дејност	Организации на здружен труд во здравството и други здравствени организации кои имаат стационар Заводи за здравствена заштита на републиките и автономните покраини До 31.03 за изминатата година	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатeње на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци и доставување на извештаи	x	x	x	31.12 за изминатата
4	Статистика на абортуси (собирање — месечно, обработка — годишно, образец 3-21-64)	Податоци за поранешни бремености и абортуси, за видот на сегашниот абортус, компликации, исходот и бројот на сегашните деца	Организации на здружен труд во здравството кои во својот состав имаат гинеколошки одделенија или диспанзери за здравствена заштита на жените	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатeње на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци и доставување на извештаи	x	x	x	31.12 за изминатата



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
5	Статистика за работата и за утврдените заболувања, за состојбите во здравствените организации (собирање — тримесечно, обработка — годишно; обрасци 3-01-60 до 3-10-60; 3-13-60; 3-14-60; 3-17-60; 3-21-60)	Податоци за медицинските работници: според профилите, за бројот на местата, пунктовете, за посетите кај лекарите и други медицински работници, за категоријата на здравственото осигурување, за заболувањата и состојбите утврдени во соодветните служби	Организации на здружен труд во областа на здравството, посебно за секција СФРЈ	Заводите за здравствена заштита на републиките и автономните покраини До 31.03 за претходната година	Заводи за здравствена заштита	Печатеше на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.05
6	Извештај за состојбата на загаденоста и за мерките што се преземени за заштита на воздухот, водата и земјиштето од јонизирачки зрачења и од други штетни материји што го загрозуваат животот и здравјето на луѓето (сообраќа — тримесечно, обработка — годишно) — пробно	Извори и причини на загадувањето, бројот на извршените прегледи, степен на загаденоста, вид и количество на штетните материји, последици од загаденоста и видот на преземените мерки според медиумот (воздух, вода, земјиште)	Органи на управата надлежни за работите на санитарна инспекција, организациите на здружен труд и други организации кои во рамките на својата дејност се занимаваат и со анализа на заштитата на човековата средина (V тримесечје)	Заводи за здравствена заштита	Печатеше на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	1984	
7	Извештај за здравствената состојба и здравствената заштита на работниците што работат на загрозените работни места (сообраќа — тримесечно, обработка — годишно; обрасци 3-02-61)	Податоци за бројот на загрозените работни места, бројот на работниците што работат на загрозените работни места, бројот на прегледаните работници, бројот на работници кај кои е утврдена патолошка состојба според дијагнозите по скратената листа и сето тоа по гранки на стопанските дејности	Организации на здружен труд кои во својот состав имаат служба за медицина на стручни медицински прегледи на работниците што работат на загрозените работни места	Заводи за здравствена заштита	Печатеше на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.05	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	Статистика на санитарната инспекција (собирање — тримесечно, обработка годишно, образец 3-22-60 А)	Податоци за кадрите, надзор над спроведувањето на прописите, здравствен надзор над лицата, животните наменици и предмети за општа употреба, како и за прометот на отрози	Орган на управата во чиј состав се наоѓа санитарна инспекција Заводи за здравствена заштита на републиките и автономните покраини До 31.03 за изминатата година	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Заводи за здравствена заштита	Печатње на обрасци и упатства, контрола на обработката на податоци. Обработката ја вршат републиканите и покраинските санитарни инспекторати и извештајот им то доставуваат на заводите за здравствена заштита	x	x	x	31.05
11	Извештај за организационата структура, за кадрите и опременоста на организациите на здружен труд во областа на здравството (образец 3-00-60)	Податоци за мрежата на здравствените организации на здружен труд во областа на здравството, за кадрите и опременоста на здравствените организации	Организации на здружен труд во областа на здравството Заводи за здравствена заштита на републиките и автономните покраини До 31.03 за изминатата година	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Заводи за здравствена заштита	Печатње на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.05
12	Извештај за прометот — потрошувачката на лекови (образец 3-12-60)	Податоци за кадрите, како и за прометот — потрошувачката на лекови	Аптеки, односно организации на здружен труд во областа на здравството или основни организации во областа на здравството (здравствени домови, болници и др.) кои во својот состав имаат аптека, односно аптекарска станица Заводи за	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Заводи за здравствена заштита	Печатње на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			здравствена заштита на релукулките и автотомните поградини До 31.05 за претходната година						
13	Извештај за прометот — потрошувачката на опојни дроги (образец 3-12-61)	Промет — потрошувачка: — готови лекови кои содржат: опојни дроги и психотропни супстанции; — опојни дроги и психотропни супстанции за изработка на магистрални лекови	Аптека, односно организации на методологија, здружен труд од областа на здравството или основни организации во областа на здравството (здравствени домови, болници и др.) кои во својот состав имаат аптека, која се занимава со издавање на опојни дроги Заводи за здравствена заштита на релукулките и автотомните поградини До 31.05 за измината година	Заводи за здравствена заштита Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.07
14	Тримесечен извештај за несреќите при работа (собирање и обработка три-месечно)	Повредени лица според дејностите и полот. Смртни случаи	Организации на здружен труд и заедници 20.01 20.04 20.07 20.10	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.04 31.07 31.10 31.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Годишен извештај за несреќите при работа (собирање и обработка — годишно)	Повредени лица според дејностите, начинот на настанувањето на несреќата, материјалната причина, за природата на повредата и причината за несреќата	Организации на здружен труд и заедници	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Заводи за здравствена заштита	Печатење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	30.05
16	Статистика на пораѓањата (собирање месечно, обработка годишно, образец 3-21-63)	Податоци за родилката, породувањето и доенчето. Податоци за заболувањата на родилката и на доенчето и за состојбата при испишувањето. За умрената родилка и доенчето податоци за причината на смртта.	Организации на здружен труд во здравството и други здравствени организации кои во својот состав имаат породилиште	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Заводи за здравствена заштита	Печатење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.12
1	Полугодишен и годишен извештај за осигурениците (образец ЗС-1)	Просечен број на осигурениците според полот, дејноста и основот на осигурувањето	СФЗ за здравување и здравство	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Сојузи на СФЗ на здравствено осигурување и здравството	Печатење на расци и упатства; собирање, контрола на податоци	x	x	x	20.08 20.03
2	Годишен извештај за осигурениците и пензионерите на СТР — осигурување во врска со пензионерите за социјалното осигурување (образец СТР-1)	Југословенски државјани вработени во странство, вивите членови на семејство кои имаат живеалиште во Југославија, жителите на старосни пензии и членовите на вивните семејства кои имаат живеалиште во Југославија	СФЗ на здравствено осигурување и здравство	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Сојузи на СФЗ на здравствено осигурување и здравството	Печатење на расци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	20.03

СТАТИСТИКА НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
3	Полугодишен и годишен извештај за случаите и деновите на привремена неспособност — спреченост за работа (образец ЗС-2)	Случаи и денови на привремена неспособност — спреченост за работа за првите 30 дена за кои надоместите на личниот доход паѓаат врз товар на средствата на здружениите на работните заедници, според полот и основните причини за неспособноста — спреченоста за работа	Организации на здружен труд и работни заедници до 10-ти во месецот	Сојузи на СИЗ на здравствено осигурување и здравството	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатенје на расци и уплатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.08 30.04
4	Полугодишен и годишен извештај за случаите и деновите на привремена неспособност — спреченост за работа (образец ЗС-3)	Случаи и денови на привремена неспособност — спреченост за работа за кои надоместите на личниот доход паѓаат врз товар на средствата на самоуправните интересни заедници, според полот и основните причини за неспособноста — спреченоста за работа	СИЗ на здравственото осигурување и здравството	Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување и здравството	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатенје на расци и уплатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.12 30.06
5	Полугодишен и годишен извештај за користењето на правата од здравствено осигурување на работниците и земјоделците (образец ЗС-4)	Случаи и денови на привремена неспособност — спреченост за работа за кои надоместите на личниот доход паѓаат врз товар на самоуправните интересни заедници и врз товар на организациите, според полот, дејноста и основните причини за неспособноста — спреченоста за работа и износот на исплатениот надомест	СИЗ на здравственото осигурување и здравството	Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување и здравството	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Печатенје на расци и уплатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	31.08 30.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	Годишен извештај за користењето на правата од здравственото осигурување на лица упатени на лекување во странство (образец СТР-2)	Поднесени барања за лекување, упатени осигуреници на болничко и амбулантно лекување по држави и групи на болестите, број на лекуваните според годишните на возраст и занимањето	СИЗ на здравственото осигурување и здравството	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување и здравството	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	30.04
7	Збирен полугодишен и годишен консолидиран биланс за приходите и расходите на СИЗ на здравственото осигурување и здравството — според видовите на заедниците (образец ЗС-5)	Приходи и расходи според класификацијата на финансиските податоци на СИЗ со финансискиот резултат. Расходи по видот (здравствена заштита, надоместоци и пензии, материјални расходи и друго)	СИЗ на здравственото осигурување и здравството	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување и здравството	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	31.08 30.04
8	Годишен извештај за приходите и расходите на заедниците на здравственото осигурување и здравството — поединечно за СИЗ (образец ЗС-7) а погледно само за бројот и финансиските резултати на заедниците (образец ЗС-6)	Годишно: вкупниот приход, вкупниот расход со финансиските резултати, а погледно — само бројот и финансискиот резултат по заедниците	СИЗ на здравственото осигурување и здравството	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Сојузи на СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	30.04 31.08
9	Збирен годишен биланс на состојбата на СИЗ на здравственото осигурување и здравството — по видовите на заедниците (образец ЗС-8)	Состојбата на средствата и изворите на средствата според класификацијата на финансиските податоци на СИЗ	СИЗ на здравственото осигурување и здравството	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување и здравството	Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	30.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----

СТАТИСТИКА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Истражувања што се спроведуваат секоја година

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Полугодишен и годишен извештај за осигурениците на здравственото, пензиското и инвалидското осигурување (образец ОС-1) — месечно за работниците во секторот на индивидуалниот имот (образец ОС-1а)	Состојба и просечен број на осигурениците според полот, дејноста и основата на осигурувањето Состојбата и движењето на бројот на осигурениците а годишно и според класификацијата на дејноста	СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување 25.07 (полугодисно) 25.01 (годишно) 25. мес.	Сојузи на СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување	Изработка на расци и уплатена; собирање, контрола, и обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на расци и уплатена; собирање, контрола, и обработка на податоци	х	х	х	10.09 31.03
2	Полугодишен и годишен извештај за уживателите на правата врз основа на пензиското и инвалидското осигурување (образец ОС-3)	Состојба и движење на правата, по видови на правата и вкупен број на исплатите	СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување 25.07 25.01	Сојузи на СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување	Изработка на расци и уплатена; собирање, контрола и обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на расци и уплатена; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	10.08 10.02
3	Полугодишен и годишен — консолидиран извештај за приходите и расходите за седиците на пензиското и инвалидското осигурување (образец ОС-10)	Приходи и расходи според класификацијата на финансиските податоци, со финансиски резултати. Расходи по видот (старосни пензии, инвалидски пензии, семејни пензии, заштитни додатоци и др.)	СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување 31.07 28.02	Сојузи на СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување	Изработка на расци и уплатена; собирање, контрола и обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на расци и уплатена; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	31.08 31.03
4	Годишен извештај за усотласување на пензиите со економските движења (ОС-4)	Уживатели на пензиите по видот на пензиите, полот, стажот и височината на пензијата	СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување 31.05	Сојузи на СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување	Изработка на расци и уплатена; собирање, контрола и обработка на податоци за СФРЈ	Печатење на расци и уплатена; собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	х	30.06



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Годишен извештај за уживателите на пензии кои за првпат го оствариле правото на пензија (ОС-6)	Уживателите на старосна и на инвалидска пензија според полот, годините на возраст, стажот, износот на пензијата, а за инвалидските пензии — по дејноста и причината за инвалидноста; за семејните — според видот на пензиите (вдовици, вдовци и вдовици со деца, деца и сл.) и за височината на пензијата	СИЗ на пензи-ското и инва-лидското осигурување	Сојузи на СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување	Печатење на об-расци и упат-ства; собирање, контрола и об-работка на по-датоци	-	x	x	30.06
6	Годишен извештај за уживателите на пензии кои им престанало право-то на пензија (ОС-7)	Уживателите на пензии според видот на пензијата, полот, износот на пензијата и бројот на годините на користење на пензијата	СИЗ на пензи-ското и инва-лидското осигурување	Сојузи на СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување	Изработка на об-расци и упат-ства; собирање, контрола и об-работка на по-датоци за СФРЈ	-	x	x	31.03
7	Годишен извештај за инва-лидите на трудот (ОС-8)	Инвалиди на трудот кои имаат право на рехабилитација (се наоѓаат или чекаат професионална рехабилитација), според причи-ната на инвалидноста; инвалиди на трудот кои чекаат вработување според полот, годините на живот и степенот на стручна подготовка	СИЗ на пензи-ското и инва-лидското осигурување	Сојузи на СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување	Изработка на об-расци и упат-ства; собирање, контрола и об-работка на по-датоци за СФРЈ	-	x	x	30.04
8	Годишен извештај за под-несените барања за оства-рување на правата на осигурувањето (образец ОС-9)	Решавање на барања на осигурениците по одделни видови на правата од пензиското и инвалидското осигурување	СИЗ на пензи-ското и инва-лидското осигурување	Сојузи на СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување	Изработка на об-расци и упат-ства; собирање, контрола и об-работка на по-датоци за СФРЈ	-	x	x	25.02
9	Годишен биланс на состој-бата на заедниците на пензиското и инвалидско-то осигурување (образец ОС-11)	Состојба на средствата и извршите на сред-ствата според квалификацијата на флан-сиските податоци на СИЗ	СИЗ на пензи-ското и инва-лидското осигурување	Сојузи на СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување	Изработка на об-расци и упат-ства; собирање, контрола и об-работка на по-датоци за СФРЈ	-	x	x	31.03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни интервали								
10	Извештај за осигурениците (ОС-2) — тригодишно од 1984 година	Осигуреници, според полот, годините на возраст, основата на осигурувањето, стажот учеството во НОФ, дејноста, личниот доход, бенефицираниот стаж на осигурување	СИЗ на пензи-ското и инва-лидското осигурување 01.09	Сојузи на пензи-работката на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Сојузи на СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување	Печатење на об-расци и упат-ства; собирање, контрола и об-работка на по-датоци	x	x	31.12
11	Извештај за уживателите на правата од пензиското и инвалидското осигурување — тригодишно од 1984 година (образец ОС-5)	Уживателите на старосна и инвалидска пензија според полот, годините на возраст, пензијата, височината на пензијата; семејна пензија според видот на пензиите (вдовици, вдовици со деца и деца) и височината на пензијата; уживателите на надомести за телесно оштетување според причината и степено оштетување според причината и степено на телесното оштетување	СИЗ на пензи-ското и инва-лидското осигурување 31.01	Сојузи на пензи-работката на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Сојузи на СИЗ на здравственото осигурување и здравството	Печатење на об-расци и упат-ства; собирање, контрола и об-работка на по-датоци	x	x	31.05
<b>СТАТИСТИКА НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА И МЛАДИНАТА И НА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА</b>									
	Истражувања што се спроведуваат секоја година								
1	Годишен извештај за организациите за прекулична воспитнообразовна работа (ПУВ) (1982 — 1983/1984—1985)	Број на организациите и единиците; опфатени деца според полот и возраста и според вработеноста и социо-економската категорија на родителите; деца под старателство; должина на дневниот престој и исхраната; партиципација на засадниците во тропците за престојот на деца; број на децата што не се примени поради пополнетиот капацитет и вработени работници според профилот и стручноста	Детски јасли-ки, градинки, забавишта и комбинирани организации 15.04	Статистички органи	Учество во из-работка на методологија; печатење на об-расци и упат-ства; собирање, контрола и об-работка на по-датоци	x	x	x	30.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				Статистички органи						
2	Годишен извештај за до- мовите на ученици и за студентските домови (ШД)	Број на домовите, ученици и студенти сло- ред социо-професионалната категорија на родителите; ученици и студенти за кои ро- дителите ги поднесуваат трошоците на пре- стојот во полн износ и со партиципација на општеството; број на учениците сместени во домовите по одлука на судот; вработени ра- ботници според профилот и стручноста; у- ченици-студенти според школата што ја по- сетуваат	Домови на уче- ници и студен- тски домови 15.04	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во из- работката на методологијата; печатење на об- расци и уплат- ства; собирање, контрола и об- работка на по- датоци	-	x	x	30.09	
3	Годишен извештај за ко- рисниците на детскиот до- даток (ДД)	Број на корисници на детски додаток и број на децата според категориите на корисни- ците. Височина на средствата	Самоуправни интересни заед- ници за детска заштита, однос- но социјална заштита 31.03	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во из- работката на методологијата; печатење на об- расци и уплат- ства; собирање, контрола и об- работка на по- датоци	-	x	x	30.09	
				Статистички органи						
4	Годишен извештај за ко- рисниците и обличите на социјалната заштита (СЗ- -1)	Состојба и движење на бројот на корисни- ците според категориите; корисници на со- цијалната заштита според обличите на со- цијалната заштита; деца и младина корис- ници на социјалната заштита според обли- ците на заштитата и според полот и возрас- ната; возрасни лица — корисници на социјал- ната заштита, според обличите на зашти- тата, според полот и годините на возраст; категоризација на децата според степенот на инвалидноста според полот и возраста	Центри за со- цијален труд или служби за социјална заш- тита при собра- нијата на оп- штините 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во из- работката на методологијата; печатење на об- расци и уплат- ства; собирање, контрола и об- работка на по- датоци	-	x	x	01.06	
				Статистички органи						
5	Годишен извештај за ост- варувањето на основните права на борците, на вое- ните инвалиди и на семеј- ствата на паднати борци 'боречка заштита)	Адресни податоци за корисниците на ос- новното право, пол, години на возраст, ос- нова за здравствена заштита, степен на стручно образование, народност, занимање и подолжа во занимањето, учеството во НОВ, правото што го остварува како личен или семеен корисник по сојузните прописи 31.01	Општинскиот орган на упра- вага надлежен за прашања на борците и на воените инвали- ди	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во из- работката на методологијата; печатење на об- расци и уплат- ства; собирање и пренесување на податоци на картички-лен- ти; логичка и сметковна кон- трола	x	x	x	30.07	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Истражувања што се спроведуваат во повеќегодишни интервали								
6	Статистички извештај за домовите за сместување на деца без родителско грижење (СЗ-20) — двегодишно од 1983 година (состојба во 1982)	Назив на домот; деца според возраста и полот, според семејните услови (потполно—непотполно семејство), според плаќањето на престојот, според училиштето што го посетуваат, деца под старателство и деца сместени по одлука на судот; деца што не се припадници на работни места; деца што не се припадници според профилот и стручноста	Сите видови на Изработка на домови за сместување на деца без родителско грижење	Изработка на методологијата, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	-	х	31.05
7	Извештај за домовите за згрижување на потешко инвалидизирани деца (СЗ-30) — двегодишно од 1983 година (состојба во 1982)	Назив на домот; деца според семејните услови, (потполно—непотполно семејство), според полот и плаќањето на престојот; деца под старателство; деца на социјални осигуреници; деца кои посетуваат училиште и што се оспособуваат за работа; деца што не се припадници според профилот и стручноста	Сите видови на Изработка на домови за згрижување на потешко инвалидизирани деца	Изработка на методологијата, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	-	х	31.05
8	Извештај за организациите за работа со воспитно заштитени деца и младина (ВЗ) — двегодишно од 1983 година (состојба во 1982)	Број на организациите; организации кои вршат функција на дисциплински центар; корисници под старателство; корисници кои поминале низ дисциплински центар и кои се оспособени за занимање; корисници според полот и возраста; според училиштето што го посетуваат, според семејните прилики (потполно—непотполно семејство; според социјално-професионалната категорија на родителите, според начинот на приемот во установата; корисници што се упатени од установите; корисници на заводите и на младина според должината на престојот и според зачестеноста на приемот во домот на повратници); број на лицата што не се припадници според профилот и стручноста	Прифатливоста на Прифатни центри, млади работници, работници, работници според полот и возраста; според училиштето што го посетуваат, според семејните прилики (потполно—непотполно семејство; според социјално-професионалната категорија на родителите, според начинот на приемот во установата; корисници на заводите и на младина според должината на престојот и според зачестеноста на приемот во домот на повратници); број на лицата што не се припадници според профилот и стручноста	Изработка на методологијата, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	-	х	31.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Извештај за домовите за деца попречени во психичкиот и физичкиот развој (СЗ-31) — двегодишно од 1983 година (состојба во 1982)	Број на домовите според видовите на децата (слепа, глува, умно заостанати, со комбинирани дефекти и физички дефекти) и според посетувањето на училиштата; штитеници според социо-професионалната категорија на родителите; штитеници за кои родителите ги поднесуваат тлопозите на престојот во полн износ и со партиципација на општеството; број на штитениците сместени по одлука на судот; број на штитениците што не можеле да бидат примени поради пополнежот капацитет; вработени работници, според профилот и стручноста	Домови за згрижување на деца попречени во психичкиот и во физичкиот развој 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и уплатување, контрола и обработка на податоци	х	х	31.05
10	Извештај за организационите за професионална рехабилитација (СЗ-40) — двегодишно од 1983 година (состојба во 1982)	Назив на работилницата, заводот и центарот; инвалиди со потполно сместување; вработени инвалиди и рехабилитанти според правната основа и видот на инвалидноста; вработени инвалиди и рехабилитанти според полот, дејноста што ја извршуваат и причините за извршување на дејноста, рехабилитанти според плаќањето на трошоците на престојот; оспособени инвалиди според полот и вработувањето; одбиени барања за професионална рехабилитација или вработување; вработени работници, според профилот и инвалидноста	Сите видови организации (работилници, центри и сл.) за професионална рехабилитација 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и уплатување, собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	31.05
11	Извештај за прифатливоста за возрасни (СЗ-51) — двегодишно од 1983 година (состојба во 1982)	Назив на прифатливостето, штитениците според полот, годините на живот, социо-професионалните категории и причината за прием во прифатливостето; штитеници уплатени од прифатливоста според видот на згрижувањето; вработени работници, според профилот и стручноста	Прифатливоста за возрасни 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и уплатување, собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	31.05
12	Извештај за организационите за сместување и жуваче на возрасни (СЗ-52) — двегодишно од 1983 година (состојба во 1982)	Назив на домот; корисници, според полот, годините на живот, причината за сместување и плаќањето на трошоците на престојот; број на објектите барања поради пополнежот капацитет; вработени работници, според профилот и стручноста	Сите видови домови за сместување и згрижување на возрасни 31.01	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Статистички органи	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и уплатување, собирање, контрола и обработка на податоци	х	х	31.05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					контрола и обработка на податоци				
					Статистички органи				
13	Извештај за центрите за социјална работа (СЗ-61), — двегодишно од 1983 година (состојба во 1982)	Назив на центарот, општини што ги покрива центарот; развиеност на центарот, според облиците на социјалната заштита и функциите што ги вршат вработените работници, според профилот и траењето на работното време	Центри за социјален труд или служби за социјална заштита при сбиранијата на општините	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци			х	31.05
<b>СТАТИСТИКА НА ПРАВОСУДСВТО</b>									
					Статистички органи				
	Истражувања што се спроведуваат секоја година	Пријавено лице — познат сторител, по години на живот и полот; непознат сторител; кривично дело; време на извршување на делото; подносител на пријавата; видот на одлуката, (отфрлена пријава, прекината истрага, запрена истрага, поднесен обвинителен акт — обвинителен предлог), траење на притворот и траење на постапката	Надлежно јавно обвинителство	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање и пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола		х <sup>1)</sup>	х	25.04 01.06
1	Истражувања за полнолетни лица против кои постојат кривичната пријава и претходната постапка е завршена (СК-1) — собирање месечно обработка годишно	Обвинето лице (обвинителен акт, обвинителен предлог, пријатна тужба) по годините на возраста и полот; кривично дело, време и место на извршување на делото; материјална штета; траење на притворот и траење на постапката; вид на одлуката; запрена постапка, ослободен од обвинението, обвинето е одбиено, донесена одлука за примена на мерките на безбедност, прогласено за виновно. Осудено лице, кривично дело, главни и споредни казни, условна осуда, судска опомена, прогласено за виновно а	Надлежен првостепен суд	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање и пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола		х <sup>1)</sup>	х	25.04 01.06
2	Истражувања за обвинетите полнолетни лица против кои кривичната постапка правосилно е завршена (СК-2) — собирање месечно, обработка годишно	Обвинето лице (обвинителен акт, обвинителен предлог, пријатна тужба) по годините на возраста и полот; кривично дело, време и место на извршување на делото; материјална штета; траење на притворот и траење на постапката; вид на одлуката; запрена постапка, ослободен од обвинението, обвинето е одбиено, донесена одлука за примена на мерките на безбедност, прогласено за виновно. Осудено лице, кривично дело, главни и споредни казни, условна осуда, судска опомена, прогласено за виновно а	Надлежен првостепен суд	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во изработката на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање и пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола		х <sup>1)</sup>	х	25.04 01.06

<sup>1)</sup> Податоците се обработуваат по подрачјата на надлежните јавни обвинителства, судовите и општината како место на извршување на кривичното дело.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ослободено од казна, воспитна мерка на помлади полнолетни лица, ублажување на казната, мерки за безбедност, поранешна одсуда, одземање на имотна корист, занимање, години на возраст, пол, соучесништво, број на лица во извршување на делото, сток народност, државјанство, школска подготовка и брачна состојба

3	Истражување за малолетни лица спрема кои постојат по кривичната пријава и подготвителната постапка е завршена (СК-3) — собирање месечно, обработка годишно	Пријавено лице, години на животот, пол, занимање, школска подготовка, поранешна одсуда, кривично дело, време на извршување на делото, подносител на пријавата, соучесништво, стек, материјална штета, мерки во текот на подготвителната постапка, вид на одлуката (постапка не е поведена, подготвителната постапка е запрена, поднесен е предлог за изрекување на казна — мерка) траење на притворот и траење на постапката	Надлежно јавно обвинителство 05. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во изработка на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање и пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола	x <sup>1)</sup>	x	x	25.04 01.06
---	--	--	---------------------------------------	--	--	-----------------	---	---	----------------

Статистички органи

4	Истражување за малолетни лица, спрема кои кривичната постапка пред соопштението е пријавена (СК-4) собирање месечно, обработка годишно	Обвинето лице (поднесен е предлог до советот за изрекување казна, односно мерка), кривично дело, време и место на извршувањето на делото, подносител на пријавата, мерки во текот на подготвителната постапка, материјална штета, траење на притворот и траење на постапката, вид на одлуката (запрена постапка пред советот, одлука за изрекување казна малолетнички затвор, воспитни мерки, мерки на безбедност), поранешна одсуда, занимање, години на животот, пол, соучесништво, број на лица во извршување на делото, стекнување на народност, државјанство, школска подготовка, брачна состојба, семејни прилики	Надлежен првостепен суд 05. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СР, САП и СФРЈ	Учество во изработка на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање и пренесување на податоци на картички — ленти; логичка и сметковна контрола	x <sup>1)</sup>	x	x	25.04 01.06
---	--	---	----------------------------------	--	--	-----------------	---	---	----------------

Статистички органи

5	Истражување за одговорните лица против кои постојат по пријавата за стонашки престап е завршена (СП-1) — собирање	Пријавено лице, дејност, занимање, подносител на пријавата, стонашки престап, вид на одлуката (отфрлена пријава, обвинителен предлог), траење на постапката	Надлежно јавно обвинителство 05. мес.	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Учество во изработка на методологијата; печатење на обрасци и упат-	-	x	x	01.05 01.06
---	---	---	---------------------------------------	--	---	---	---	---	----------------

Статистички органи

<sup>1)</sup> Податоците се обработуваат за подрачјата на надлежните јавни обвинителства и на судовите и општината како место на извршувањето на кривично дело.





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	Статистички извештај за предметите на истрагата и за притворот (РС-истр) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети на истрагата, лица против кои е нареден притвор, траење на притворот во претходната кривична постапка, жалби вложени на решенија на истражниот судија	Редовен суд надлежен за водење на постапката <sup>1)</sup>	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство	Печатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x <sup>2)</sup>	x	x	01.05
11	Статистички извештај за кривичните предмети на полнолетни лица во првостепената постапка (РС-к/1) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончувањето на првостепената кривична постапка	Редовен суд надлежен за водење на постапката <sup>1)</sup>	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство	Печатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x <sup>2)</sup>	x	x	01.05
12	Статистички извештај за кривичните предмети на малолетници во подготовната постапка и во постапката пред советот за малолетници и за притворот на малолетници (РС-к/1 М) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончувањето на подготовната и првостепената постапка, малолетници против кои е нареден притвор и траење на притворот	Редовен суд надлежен за водење на постапката <sup>1)</sup>	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство	Печатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x <sup>2)</sup>	x	x	01.05
13	Статистички извештај за кривичните предмети во второстепената постапка (РС-к/II) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончувањето на второстепената постапка	Редовен суд надлежен за водење на постапката <sup>1)</sup>	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство	Печатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x <sup>2)</sup>	x	x	01.05
14	Статистички извештај за кривичните предмети во постапка на трет степен (РС-к/III) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончувањето на постапката на трет степен	Редовен суд надлежен за водење на постапката <sup>1)</sup>	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство	Печатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x <sup>2)</sup>	x	x	01.05

<sup>1)</sup> Рокот во кој извршителната единица е должна да достави податоци го определува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работи на правосудството  
<sup>2)</sup> Податоците се обработуваат за подрачјето на надлежните судови.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
15	Статистички извештај за предмети на стопански престапи во првостепената постапка (РС-пк/1) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати на окончувањето на првостепената постапка	Редовен суд надлежен за војдене на постапка	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство	Печатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	01.05
16	Статистички извештај за предметите во второстепената постапка (РС-пк/1) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончувањето на второстепената постапка	Редовен суд надлежен за војдене на постапка	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство	Печатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	01.05
17	Статистички извештај за процесните предмети во првостепената постапка (РС-п/1) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончувањето на првостепената постапка	Редовен суд надлежен за војдене на постапка	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство	Печатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	01.05
18	Статистички извештај за земјино-книжните предмети (РС-зк/1) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, издадени земјино-книжни извадоци, прелиски и службени потврди	Редовен суд надлежен за војдене на земјините книги	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство	Печатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	01.05
19	Статистички извештај за предметите на извршувањето (РС-и/1) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, дозволените извршувања, спроведените извршувања	Редовен суд надлежен за војдене на постапка	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство	Печатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x	x	x	01.05

1) Рокот во кој известителната единица е должна да достави податоци го определува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работи на правосудството.  
 2) Податоците се обработуваат за подрачјата на надлежните судови.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Статистички извештај за оставинските и други вонпроцесни предмети во првостепената постапка (РС-в/1) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети. Одделни видови на посложени вонпроцесни предмети	Редовен суд надлежен за водење на постапката <sup>1)</sup>	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x <sup>2)</sup>	x	x	01.05
21	Статистички извештај за управните спорови во првостепената постапка (РС-ус/1) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети; резултати од окончувањето на првостепената постапка	Редовен суд надлежен за водење на постапката <sup>1)</sup>	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x <sup>2)</sup>	x	x	01.05
22	Статистички извештај за управно-сметковните спорови за првостепената постапка (РС-урс/1) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, подносител на тужбата, резултати од окончувањето на првостепената постапка	Редовен суд надлежен за водење на постапката <sup>1)</sup>	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05
23	Статистички извештај за предметите на присилни израмнувања и стечај (РС-ст/1) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, подносител на предлог-пријавата, резултати од окончувањето на постапката	Редовен суд надлежен за водење на постапката <sup>1)</sup>	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x <sup>2)</sup>	x	x	01.05
24	Статистички извештај за процесните, управните, вонпроцесните и други предмети во второстепената постапка (РС-пв/II) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончувањето на второстепената постапка	Редовен суд надлежен за водење на постапката <sup>1)</sup>	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство Печатење на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x <sup>2)</sup>	x	x	01.05

<sup>1)</sup> Рокот во кој е должна известителната единица да достави податоци го определува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.  
<sup>2)</sup> Податоците се обработуваат за подрачјата на надлежните судови.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Статистички извештај за барањата за заштита на законитоста (РС-33) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, резултати од окончувањето на постапката за вложениите барања за заштита на законитоста	Редовен суд надлежен за постапката)	Секретаријати за правосудство	Печатeње на обрасци и уплатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05
26	Статистички извештај за вонредните правни лекови, освен за барањата за заштита на законитоста (РС-впл) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети, по видот на вложениот вонреден правен лек, резултатите од окончувањето на постапката по вложениите правни лекови	Редовен суд надлежен за водење на постапката)	Секретаријати за правосудство	Печатeње на обрасци и уплатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05
27	Статистички извештај за поведените граѓански спорови (РС-ге) — годишно	Поведени граѓански спорови по одделни области на граѓанско-правните односи, вредност на предметите на спорот	Редовен суд надлежен за водење на првостепената постапката)	Секретаријати за правосудство	Печатeње на обрасци и уплатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05
28	Статистички извештај за правосилно довршени управни спорови (РС-ус/вр) — годишно	Правосилно завршени управни спорови по материјалата	Редовен суд надлежен за првостепената постапката)	Секретаријати за правосудство	Печатeње на обрасци и уплатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05
29	Статистички извештај за бројната состојба на кадрите во редовните судови и 33 судителско-поротнички (РС-ос) — годишно	Вид на судот, седилите на судот, број на судителите, судителско-поротнички, стручните работници, административните и помошните работници, податоци за судителите по полот	Сите редовни судови)	Секретаријати за правосудство	Печатeње на обрасци и уплатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05

\*) Рокот во кој е должна известителната единица да достави податоци го определува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.  
 \*\*) Податоците се обработуваат за подрачјата на надлежните судови.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30	Статистички извештај за предметите на прекршоци во првостепената постапка (П/Г) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети; резултати од окончувањето на првостепената постапка	Општински суди и други органи овластени за водење на прекршочната постапка <sup>1)</sup>	Секретаријати за правосудство	Печатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x <sup>2)</sup>	x	x	01.05
31	Статистички извештај за предметите на прекршоци во влоростепената постапка (П/Г) — годишно	Примени, решени и нерешени предмети; резултати од окончувањето на второстепената постапка	Орган надлежен за водење на второстепената прекршочна постапка <sup>1)</sup>	Секретаријати за правосудство	Печатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05
32	Статистички извештај за лицата правосилно казнети за прекршоци (П/вр) — годишно	Бид на прекршоци, казнети лица, изречени казни и применети заштитни мерки	Општински суди за прекршоци и други органи овластени за водење на првостепената постапка	Секретаријати за правосудство <sup>1)</sup>	Печатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.06
33	Статистички извештај за бројната состојба на кадрите на работите на прекршочната постапка и за судиите-поротници (П/ос) — годишно	Суди за прекршоци, судии поротници, стручни соработници и други работници на работи на прекршочната постапка	Сите органи надлежни за водење на прекршочната постапка <sup>1)</sup>	Секретаријати за правосудство	Печатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	x <sup>2)</sup>	x	x	01.05
34	Статистички извештај за полнолетни лица во казнено-поправните установи (МК-1) — годишно	Полнолетни лица на издржување казна според полот, видот на казнено-поправната установа, примени, отпуштени, состојба на почетокот и на крајот на известиелниот период	Казнено-поправни домови и затвори <sup>1)</sup>	Секретаријати за правосудство	Печатене на обрасци и упатства; собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.05

<sup>1)</sup> Рокот во кој известиелната единица е должна да ги достави податоците го определува републичниот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.  
<sup>2)</sup> Податоците се обработуваат за подрачјата на надлежните судови.  
<sup>3)</sup> Заподите за статистика во републиките и во автономните покрајини во кои е постигнат договор за преземање на обработката од секретаријатите за правосудство.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Статистички извештај за малолетни лица во казнено-поправните и воспитно-поправните домови (МК-2) — годишно	Малолетни лица на издржување казна, односно воспитна мерка во казнено-поправните и воспитно-поправните домови, според полот. Примени, отпуштени, состојба на почетокот и на крајот на известителниот период	Казнено-поправни и воспитно-поправни домови <sup>1)</sup>	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство	-	x	x	01.05
36	Статистички извештај за бројната состојба на кадри вработени во казнено-поправните установи и воспитно-поправните домови (МК-ос) — годишно	Кадри вработени во казнено-поправните установи и воспитно-поправните домови, според функцијата и специјалноста	Казнено-поправни домови, затвори и воспитно-поправни домови <sup>1)</sup>	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство	-	x	x	01.05
37	Статистички извештај за споровите во самоуправните односи во првостепената постапка (СЗТ-1) — годишно	Предлози за поведување постапка, одлука на судот и траење на постапката; предлози за испитување на законитоста на одлуките на внатрешната арбитража, одлуки на судот и траење на постапката	Судот на здружен труд лежен за водење на постапката <sup>1)</sup>	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство	-	x	x	01.06
38	Статистички извештај за споровите во самоуправните односи во второстепената постапка (СЗТ-II) — годишно	Вложени жалби на првостепени одлуки, и одлуки на второстепениот суд по повод жалбата и траење на второстепената постапка	Судот на здружен труд лежен за водење на постапката <sup>1)</sup>	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство	-	x	x	01.06
39	Статистички извештај за поднесените предлози за поведување постапка кај судовите на здружениот труд (СЗТ-вр) — годишно	Подносител на предлогот за поведување постапка, носител на правото и должноста во кој е поведена постапката, предмет на спорот и однос во спорот	Судот на здружен труд лежен за водење првостепена постапка <sup>1)</sup>	Изработка на методологија, обработка на податоци за СФРЈ	Секретаријати за правосудство	-	x	x	01.06

<sup>1)</sup> Фокус во кој известителната единица е должна да достави податоци го определува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на правосудството

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
40	Статистички извештај за судите и за другите вработени работници во судовите на здружениот труд (СЗТ/ос) — годишно	Судии постојани и повремени, стручни советници, административни, технички и помошни работници — по квалификационата структура	Сите судови на здружениот труд	Секретаријати за правосудство	Печатење на обрасци и упатства; собирање, собирање, контрола и обработка на податоци	-	x	x	01.06	
<b>СТАТИСТИЧКИ РЕГИСТРИ</b>										
1	Класирање на организациите и заседниците по дејности и водење на единствен регистар на организациите и заседниците (Образец РОЕ-1 и РОЕ-1а) — текушто	Идентификациони податоци; назив на организацијата, односно заедницата, назив на деловната и друга единица во состав, адреса, матичен регистарски број; територијална припадност (република, автономна покраина, општина), место, статистички круг, поштенски број, дејност, вид на организацијата — форма на здружување, територијална рамка на дејствување; податоци во врска со други регистри	Организации и заедници; здруженија на граѓани и органи што работат по собни регистри (стопански судови и др.), заводи за статистика на републиките и автономиите. Текушти промени	Изработка на методологија, обработка на податоци	Статистички органи	Учество во изработка на методологијата; печатење на обрасци и упатства; собирање на податоци; пренесување на податоци на картички-лен-ти; логичка и сметковна контрола; водење на регистар, обработка на податоци, изработка на адресари	x	x	x	текушто
2	Годисен извештај за бројната состојба на корисниците на општествени средства (БСК)	Податоци за бројот на корисниците на општествени средства и бројот на индивидуалните партии на кои се волат тие средства кај СОК, со состојба на ден 31 декември секоја година	Филијали на СОК	Изработка на методологија, обработка на податоци за СОК	СОК	Печатење на обрасци; собирање на податоци; пренесување на податоци на ленти; логичка и сметковна контрола и обработка на податоци	x	x	x	15.02
3	Воведување и водење на единствен регистар на територијалните единици	Статистички кругови, населби, месни заедници, општини, заедници на општини. Промена на називите, шифрите, територијата и публиките и ав-	Заводи за статистика на републиките и ав-	Изработка на методологија, обработка на податоци	Статистички органи	Учество во изработката на методологијата	x	x	x	текушто

1) Рокот во кој известителната единица е должна да достави податоци го определува републичкиот, односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на правосудството.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		други податоци на територијалните единици	тономните покраини. Текушти промени	податоци и изработка на соци	та, собирање на податоци за промените, пренесување на податоци на картички-ленти; водење на регистар, изработка на податоци и изработка на списоци				
4	Промена на територијалните единици за статистички регистар — годишно	Пописен круг (шифра, описи на границите). Статистички круг (шифра, површина, населба, општина, број на пописните кругови, описи на границите и скица на статистичкиот круг). Населба (шифра, назив). Општина (шифра, назив)	Заводи за статистика на републиките и автономните крајни и други таргани и организации текушти промени	Изработка на методологија, водење на статистички катастар; печатење на обрасци и упатства, собирање на податоци за промените, ревидија на документи и водење на статистички катастар	Учество во изработката на методологија-тата; печатење на обрасци и упатства, собирање на податоци за промените, ревидија на документи и водење на статистички катастар		X	X	X
<b>НАУЧНОИСТРАЖУВАЧКИ И РАЗВОЈНИ РАБОТИ ВО СТАТИСТИКАТА</b>									
<b>Статистички проекти</b>									
1	Основи на програмата за развој на статистичкиот систем за периодот од 1986 до 1990 година	Оцена на постојната состојба, цели, задачи и мерки за развој на статистичкиот систем		Изработка на проекти	Учество во изработката на проектите				30.04 1984.
2	Концепција на развојот на статистичкиот систем до 2000 година	Оцена на постојната состојба, цели, задачи и мерки за развој на статистичкиот систем		Изработка на проекти	Учество во изработката на проекти				30.12 1985.
3	Концепција на развојот на автоматизиранiot статистички информационален систем (статистички банки на податоци) АСИС	Местото и улогата на статистичкиот систем во општествениот систем на информирањето. Проектија на општествените потреби од статистички информации. Основни цели на натамошниот развој на статистичкиот ин-		Изработка на проекти	Учество во изработката на проекти				30.12 1983.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

формационен систем. Дефиниција на АСИС. Функции на АСИС во општината, автономната покраина, републиката и федерацијата. Поврзување на потсистемите на статистичките органи. Техничко-технолошката концепција на системот. Стратегија и етапи на изградбата. Мерки за остварување на концепцијата на развојот на АСИС. Овладување со знаењата за статистичката балка на податоци. Одржување и натамошен развој на единствената верзија на програмскиот пакет. Изработка на улагства за ракување со статистичката банка на податоци и на единствени кодекси на шифрите за користење во статистичката банка на податоци

4 Проучување на поврзувањето и усогласувањето на деловната статистика и на статистичкиот систем од интерес за целата земја

Проучување на содржината и начинот на функционирањето на неколку поголеми деловни системи во основните организации на здружен труд, во сложените организации на здружен труд, во заедниците, деловните здруженија, самоуправните интересни заедници и др. Утврдување на компатибилноста на тие системи со статистичкиот систем од интерес за целата земја и предлог на начин на нивно вклучување во статистичкиот систем

5 Студија за регистар на населението

Поим и дефиниција на регистарот, дистрибути, значење и цели на регистарот. Искуства во земјата и светот. Место и улога на регистарот во статистичкиот систем и во општествениот систем на информирањето. Правствени, организациони, финансиски и кадровски предуслови за воведување на регистар. Оценка на условите и трошоците за квалитетно и ажурно функционирање на регистарот спрема варијантите на решението на регистарот. Предлог-мерки за работа врз воведување и водење на регистарот

6 Регистар на територијалните единици

Поим и дефиниција на регистарот; потреби, значење и цели на регистарот; искуства во земјата и светот; место и улога на регистарот во статистичкиот систем и во опште-

#### Статистички органи

Изработка на Учество во изработката на студија  
30.12.1984.

#### Статистички органи

Изработка на Учество во изработката на студија  
30.12.1983.

#### Статистички органи

Изработка на Учество во изработката на студија  
30.12.1983.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ствениот систем на информирањето; правни, организациони, финансиски и кадровски предуслови за воведување на регистарот; оценка на условите и трошоците за квалитетно и ажурно функционирање на регистарот спрема варијантите на решението на регистарот; предлог-мерки за работа врз воведување и водење на регистарот							
7	Усовршување и натамошен развој на системот за управување со банките на податоци во статистиката	Усовршување на постојниот систем, приспособување на системот за воведување на индивидуални податоци; сопствен развој на модулите на системот; воведување на други системи		Изработка на проект	Учество во изработката на проектот				31.12 1983.
8	Развој и воведување на статистички документационен систем	Проектирање на статистички документационен систем, избор и воведување на програмска опрема за управување со системот		Изработка на проект	Учество во изработката на проектот				30.12 1984.
9	Унапредување и контрола на квалитетот на информациите	Контрола на квалитетот на големите статистички истражувања на пописот; на текушките статистички истражувања (ПОЕ) на податоците за населението од регистарот и од други извори; експериментални истражувања заради унапредување на собирање на статистички податоци		Изработка на проект	Учество во изработката на проектот				31.12 1983.
10	Развој и интеграција на информациите за населението	Систем на социјално-економски показатели за населението; текушта анкета за населението и домаќинствата; податоци за населението од регистарот и од други евиденции во системот на статистичките информации на населението		Изработка на проект	Учество во изработката на проектот				31.12 1983.
11	Систем на културни индикатори и статистика на културната потрошувачка	Изработка на преглед на индикатори во областа на културата како основа за валоризација на културната потрошувачка	Работа врз проект						1984.
12	Студии за системот на индивидуални податоци во статистиката на образованието	Следење на генерации, на тековите и успешноста на школувањето. Евидентно поврзување со регистарот на населението	Работа врз проект						1985.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Методолошки работи</b>									
13	Анкета за самоуправната активност на работниците во организациите на здружениот труд	Испитување на можноста за следење по пат на анкета на самоуправната активност на работниците во организациите на здружениот труд		Изработка на методолошки основи	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи			30.12 1985.
14	Стандардизација на даночната пријава на работните луѓе и на граѓаните што со личен труд со средствата во сопственост на граѓаните вршат земјоделски дејности	Усогласување на начинот на искажувањето на основните елементи на стопанисување со личен труд со средствата во сопственост на граѓаните во земјоделски дејности (за нагачество, градежништво, трговија, угостителство, превозништво и други дејности, вклучувајќи ги извршувањата на слободните професии во вид на занимање) во сите општини и сите републики и автономни покраини, заради статистичко следење на обемот на активност во овие дејности врз единствени методолошки основи и на најрационален начин		Изработка на методолошки основи	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи			30.12 1984.
15	Заеднички методолошки основи на интегрираниот систем на стопанските биланси на СФРЈ, СР и САП	Изработка на единствени методолошки основи на индивидуален систем на стопанските биланси на Социјалистичка Федеративна Република Југославија заради усогласување и потполно поврзување на регионалните биланси (социјалистичка република и социјалистичка автономна покраина) со билансите за СФРЈ, потоа за поврзување на периодичните биланси со годишните биланси, како и за меѓусебно поврзување на одделни видови биланси, т.е. за поврзување на билансите за формирање и распределба на општествениот производ со in-put-output билансите, со финансиските биланси и со билансите на општественото богатство; и усогласување на основните агрегати во тие биланси преку кои се врши нивно поврзување во единствениот сеопфатен своден биланс на вкупната економска активност на земјата		Изработка на методолошки основи	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи			30.12 1984.
16	Единствени статистички показатели за организациите на здружен труд	Методолошки основи за единствените статистички показатели на основните организации на здружен труд. Индекси на физичкиот обем на: производството, извозот и увозот, прометот на мало. Индекси на цените; на производителите, на пресвотот		Изработка на методолошки основи	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи			30.12 1983.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		на стоки, на увозните и извозните цени, на цените на мало и на услугите. Индекси на вработеноста. Индекси на чистиот личен доход по работник							
17	Методологија на input-output табелите за републиките и автономните покраини	Основни неми и решенија на методолошките и на практичните проблеми на конструкцијата на табелите на меѓусебните односи на стопанските дејности (input-output табели)		Изработка на методологија на методолошките основи	Учество во изработката на методолошките основи				30.12 1983.
18	Статистика на малото стопанство	Податоци за малото стопанство	Документација на статистичките и на свластените организани	Изработка на методологија, работката на методолошките основи	Учество во изработката на методолошките основи				1983.
19	Проучување на методите на статистичкото следење на здружувањето на труд и средства	Методолошки основи за статистичкото следење на здружувањето на труд и средства		Изработка на методолошки основи	Учество во изработката на методолошките основи				30.12 1983.
20	Испитување на статистичкото следење на дејностите што се извршуваат со самостоен личен труд со средства во сопственост на граѓаните	Дуќани, сопственици, работници, капациети, потрошувачка на електроенергија, деловен простор, финансиско работење и др.		Изработка на методолошки основи	Учество во изработката на методолошките основи				30.12 1983.
21	Испитување на статистичкото следење на активностите во областа на народната одбрана и општествената самозаштита, за-солницата и пожарни-карските организации	Податоци за активностите во областа на народната одбрана и општествената самозаштита, засолницата, пожарничарските организации и др.	Изработка на методолошки основи	Учество во изработката на методолошките основи					1983.
22	Испитување на статистичкото следење на иновационата дејност	Пронаоѓач, лиценци, технички унапредувања корисни предлози know-how и др.	Изработка на методолошки основи	Учество во изработката на методолошките основи					1983.
23	Испитување на статистичкото следење на занает-	Работници и часови на работа; погонски машини, мотори и уреди; потрошок и залихи	Изработка на методолошки основи	Учество во изработката на методолошките основи					1983.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	чиските организации на здружен труд (ЗАН-21)	на електроенергија гориво и топлина енергија; распоред на работниците по сме-ни и користење на погонските машини и мотори по смените; реализација на произ-води и услуги и др.		основи	методолошки-те основи				
24	Испитување на статистич-кото следење на рудар-ско-геолошките истражу-вања	Дејност на рударско-геолошките истражу-вања, организација и др.		Статистички органи	Учество во из-работката на методолошки-те основи				30.12 1983.
25	Испитување на воведува-њето прогнози во стати-стиката на индустријата	Прогноза на индустриското производство, вработеноста, продуктивноста на трудот и др.		Статистички органи	Учество во из-работката на методолошки-те основи				30.12 1984.
26	Испитување на можности-те за статистичко следење на применетиот начин на изградба на станбени згра-ди	Класичен систем на преносни плати и др.		Статистички органи	Учество во из-работката на методолошки-те основи				1985.
27	Испитување на можности-те за следење на сообра-ќајот за сопствени потре-би	Број и капацитет на превозните средства и др.		Статистички органи	Учество во из-работката на методолошки-те основи				1983.
28	Испитувања на можноста од промена на методот на собирање на годишен из-вештај за градежниот об-јект (Град-11 и Град-11а)	Локација и големина на објектот, вредност на извршените работи, опременост на згра-дите со инсталации; број, површина и вид на станот за завршените станови и за ста-новите во изградба, договорената и конеч-ната цена на завршените станови по m <sup>2</sup> и структурата на цената; причина за урива-њето и квалитетот на зградата		Статистички органи	Учество во из-работката на методолошки-те основи				1985.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			се носители на станбената изградба						
29	Методологија за следење на водните акумулации	Вид — намена на акумулациите, број, капацитети (ha, m <sup>3</sup> ) и др.		Изработка на методолошки основи	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи			1984.
30	Методологија за утврдување на штетите поради хавариски загадувања на водите, копното и морето	Начин на утврдување на штетите; број на штетите според височината, последиците, причините, територијата и др.		Изработка на методолошки основи	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи			1985.
31	Испитување на можноста за статистичко следење на заштитата на водите од загадување во лукуите и пристаништата	Број и капацитет на објектите и на уредите за прифаќање на маслата и на отпадните материји во лукуите и во пристаништата и др.		Изработка на методолошки основи	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи			1985.
32	Утврдување на систем на показатели за следење на состојбата на користењето и за квалитетот на водите како основа за задоволување на потребите според Проектот на меѓународните стандарди за класификација на користењето и квалитетот на водите и др.	Прочување на содржината, изработка на преглед на показателите, избор и можност за следење и др.		Работа врз проект	Статистички органи	Учество во работата врз проектот			1985.
33	Изукување на следењето на внатрешната миграција	Следење на внатрешните миграции врз основа на воведување на општа обврска за пријавување за сите жители на целата територија на СФРЈ врз единствени методолошки основи		Изработка на методолошки основи	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи			1985.
34	Испитување на статистичкото следење на школување на деца на наши работници на привремена работа во странство	Број на децата, наставен персонал и др.		Изработка на методолошки основи	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи			1985.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	Испитување на можноста за статистичко следење на издавањето на грамофонски плочи и фонокасети	Број, вид (музички, говорни) и тираж		Изработка на методолошки основи	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи			1984.
36	Испитувања на можностите за статистичко следење на рого-романи, стрипови и илустриран хумор	Број, вид (рого-романи) и тираж	Југословенски библиографски институт	Изработка на методолошки основи	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи			1984.
37	Испитувања на можноста за статистичко следење на културно-уметничките и на културно-забавните манифестации	Број на фестивалите, смотрите, средбите според видет (музички, драмски, ликовни и сл.)		Изработка на методолошки основи	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи			1985.
38	Испитување на можноста за статистичко следење на концертите и приредби	Број и вид на концертите и приредбите	Завод за заштита на мали авторски права	Изработка на методолошки основи	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи			1985.
39	Рационализација на производството на статистички податоци во областа на образованието, науката и културата — ревизија на методологиите и применување врз автоматска обработка на податоци	Изработка или ревизија на методологиите, во зависност од промените во одделни истражувања и од општествените потреби		Изработка на методолошки основи	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи			1983. 1985.
40	Проект и методологија на статистиката на населбите	Утврдување на обележјата и податоците што би се собирале и обработувале; определување на системот на класификација, на техниката и начинот на обработка на собраните податоци за секој вид населби; утврдување на содржината на датотеките на населбите по пат на автоматска обработка на податоци		Изработка на проекти, односно методологија	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи			1983.
41	Испитување на статистичкото следење на заштитата и унапредувањето на животната средина	Облици и начин на заштитата, средствата и др.		Изработка на методолошки основи	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи			30.12 1984.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	Изучување на начинот на користење на статистичките податоци	Структура на користените, обемот на користењето на статистичките податоци и др.		Изработка на студиа	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи		30.12.1983.	
43	Методи за унапредување на статистичкото образование	Систематизација на потребните знаења за извршување на работите во статистиката; програма на образовните активности за стекнување на наведените знаења; програма на образованието на корисниците на статистичките податоци; соработка врз образованието на статистичарите со други институции		Изработка на методолошки основи	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи		30.12.1983.	
44	Проучување на можностите за примена на нови технолошки решенија за статистички цели	Изработка на студиа за потребите и можностите за примена на нови статистички цели; терминали и печатари во боја; графички терминали, автоматски пргачи; микрофилми; видеотекст; wass меморија		Изработка на методологија	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи		31.12.1984.	
45	Изучување на можноста за примена на нови методи за проектирање и програмирање на обработката на податоците на статистичките истражувања	Изработка на студиа што треба да содржи: постојните методи (Jackson, top-down и др.); подобност на методите за примена во статистиката; предлози за реализација; реализацијата во практиката		Изработка на методологија	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи		31.12.1984.	
46	Поврзување на сметачите на статистичкиот информатички систем	Проучување на постојните системи за поврзување на сметачите; изработка на проект за поврзување; реализација на поврзувањето		Изработка на методологија	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи		31.12.1985.	
47	Методологија за утврдување на трошоците на статистичките истражувања	Начин на утврдување на трошоците, структурата на трошоците и др.		Изработка на методологија	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи		30.12.1983.	
48	Методологија за следење на условите, трошоците и резултатите од работата на статистичките организации	Услови на работата, трошоци, резултати од работата, средства за работа и др.		Изработка на методологија	Статистички органи	Учество во изработката на методолошките основи		30.12.1983.	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Единствени статистички стандарди</b>								
49	Единствена класификација на производи и услуги	Цели на изработката и доменот ка примената на класификацијата. Концепција на класификацијата. Критериуми за групирање на производи и услуги. Поврзаност на единствената класификација на производи со единствената класификација на дејностите, со класификациите на производството, со класификацијата на надворешната трговија и со меѓународната класификација на производите и услугите		Статистички органи	Изработка на Учество во из-методологија и работката на нацрт на класификацијата на изработката на нацрт и предлог — закон за класификацијата				33.12 1983.
50	Номенклатура и класификација на занимањата	Изработка на методологија на пописот и на описот на занимањата и на номенклатурата на занимањата; изработка на класификација на занимањата и на средни обележја		Статистички органи	Изработка на Учество во из-номенклатура-работката на та и класифи-номеклату-рата и класи-фикацијата				30.12 1983.
51	Стандардна класификација на образованието	Изработка на класификација и усогласување со Општествениот договор за класификација на занимањата и стручната подготовка		Статистички органи	Работа врз про-ектот				1981.
52	Стандардизација на методите на анализа на временските серии	Поставување на прогностички модели на временските серии, публикување на прогностите заедно со текуштите податоци; циклични анализи на серијата според методологијата на OECD; класификација на економските серии според меѓусебниот однос во времето		Статистички органи	Изработка на Учество во из-стандарди работката на стандардите				30.12 1983.
53	Стандардизација на статистичките класификации	Класификација на населбите; автомобилски класификации		Статистички органи	Изработка на Учество во из-стандарди работката на стандардите				30.12 1983.
54	Елементи за рационализација на проектирањето на мостри	Проектирање на мостри од аспект на прецизноста и адекватноста на стандартификацијата		Статистички органи	Изработка на Учество во из-стандарди работката на стандардите				1983. 1983.

## НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ПОТСЕКРЕТАР ВО СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПАЗАР И ОПШТИ СТОПАНСКИ РАБОТИ

Се разрешува од должноста потсекретар во Сојузниот секретаријат за пазар и општи стопански работи Милорад Вуковиќ, со 31 октомври 1982 година, поради истекот на периодот на назначувањето.

Именуваниот се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С. п. п. бр. 1267  
11 ноември 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Звоне Драгац, с. р.

Врз основа на член 244 став 1, а во врска со член 415 ст. 3 и 4 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78 и 21/82), Сојузниот извршен совет донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Се разрешува од должноста советник на потпретседателот на Сојузниот извршен совет Даја Петровиќ, со 31 октомври 1982 година, поради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 1269  
11 ноември 1982 година  
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Звоне Драгац, с. р.

## ОДЛИКУВАЊА

### У К А З

#### ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од САП Војводина

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ

Банда Ђуре Ђоро, Богдановиќ Тодора Владимир, Бубуљ Јована Петар, Ђурђевиќ Матије Ненад, Поповиќ Вујице Душан;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

#### СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Арамбашиќ Петра Обрад, Арежина Илије Петко, Бобанац-Матијаш Ивана Марија, Цвјетићанин Петра Богдан, Ђулибрк Марка Душан, Ђаковиќ Дмитра Миле, Филиповиќ Милоја Паун, Јанчиќ Дана Стеван, Класниќ Дана Стеван, Косановиќ Буда Никола, Ковачевиќ Дамјана Дана, Лепосавиќ Максима Величко, Мандиќ Тодора Милош, Машниќ Илије Станка, Новковиќ Васе Дмитар, Пилиповиќ Никола Миле, Поповиќ Илије Ѓорѓе, Шашиќ-Шијан Марка Славка, Вејин Симе Душан, Витаз Марка Стеван, Војковиќ Јура Анте;

— за покажана лична храброст во борбата против непријателот за ослободување на земјата

#### СО ОРДЕН ЗА ХРАБРОСТ

Димиќ Николе Јован, Зориќ Ђуре Раде;  
— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Аџиќ Мила Душан, Лончар Михајла Раде, Прица Николе Филип, Скокниќ Стевана Никола, Велиновиќ Спасе Милиќ;

— за особени заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Беловиќ Гојка Ђуро, Бранков Рада Љубомир, Буквиќ Сава Миливој, Чанак Симе Ђуро, Ѓалиќ Тоде Стево, Ѓопиќ Илије Ђуро, Ѓулумовиќ Луке Стјелан, Драгишиќ-Касум Станка Аница, Драгишиќ Лазе Богдан, Ђурик Стевана Стеван, Ѓрер Стевана Јово, Јаѓиќ Ваје Душан, Јовановиќ Косте Душан, Комнениќ Ђуре Лазар, Косановиќ Данила Илија, Маљковиќ-Кнежевиќ Марка Зорка, Мандиќ Боже Илија, Мандиќ Николе Јово, Мандиќ Илије Крсто, Мандиќ Ђуре Мићо, Марјановиќ Саве Јово, Мاستикоса Луке Петар, Машниќ Недељка Владо, Маухар Антона Антон, Милошевиќ Јакова Милорад, Маџ Јосипа Јаким, Новаковиќ Мила Крста, Париповиќ Мана Милан, Пећанац Ђуре Сава, Прибиќ Драга Живка, Радановиќ Уроша Стеван, Радивојевиќ Косте Новак, Раѓеновиќ Милоша Милан, Ружин Миладина Станислав, Савановиќ Уроша Мирко, Секулиќ Милоша Драго, Сич Михаља Имре, Станиќ Мила Вајо, Стокуца Боже Бошко, Сунајко Ѓуре Петар, Шкрбиќ Луке Илија, Штеќиќ Милана Никола, Тутуш Луке Васо, Војновиќ Стевана Ѓорѓе, Вундук Стевана Стеван, Зориќ Јована Ђуро;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бандулаја Мирка Милица, Бенка Ђура Стеван, Бољановиќ Игњата Бранислав, Бркиќ Симе Лазар, Човиќ Николе Илија, Ѓеран Дмитра Мара, Деспотовиќ-Ириќ Спасоја Анѓа, Димиќ Николе Јован, Дмитрашиновиќ Николе Раде, Драгосавац Јове Милош, Дракулиќ Петра Никола, Дражиќ Добре Милан, Дурковиќ Стевана Гојко, Ѓукиќ Пунише Петар, Галовиќ Пана Милан, Геро Иштвана Иштван, Гњатовиќ Николе Павле, Гуљаш Иштвана Иштван, Хомила Мартона Ференц, Иванишевиќ Петра Милан, Јовановиќ-Зориќ Милана Даница, Кашаји Ферка Владимир, Кеџели-Месарош Ференца Ференц, Кокотовиќ Станка Богдан, Комлошич Ивана Иван, Кораќ Сава Рајко, Косановиќ Николе Раде, Кумф Ивана Јосип, Кунусаревиќ Михајла др Љубомир, Лековиќ Владимира др Страхиња, Ленѓиќ Анице Анѓе, Локас Филипа Марко, Лугумерски Милана Александар, Лукиќ Милош, Маљковиќ Јове Миланко, Маринков Светозара Крста, Меѓава-Цариќ Остоје Миљка, Мириќ Илије Миле, Нешковиќ Васе Данило, Новаковиќ Алексе Љовак, Обрадовиќ Милутина др Драгомир, Павковиќ Ѓуре Драган, Пејиќ Филипа Душан, Петровиќ-Живојиновиќ Живана Јелена, Петровиќ Милана Раде, Полак Александра Мирко, Поповиќ Нестора Миланко, Радивојевиќ Станка Стојан, Радулац Милована Милош, Ресановиќ Савана Стеван, Салаи Жожефа Јанош, Савиќ Ратка Славко, Сечујски-Сечијски Николе Нада, Сердар-Ѓубриќ Дана Анѓа, Сич Иштвана др Иштван, Смолчиќ Јовре Ловро, Станковиќ Светозара др Србислав, Станковиќ-Кнежевиќ Ѓуде Зорка, Ступар Милана Стојан, Свилар Ѓукана Илија, Тапкосиќ Стевана Ѓуро, Тапушковиќ Милоша Ѓорѓије, Тривановиќ-Ѓалиќ Милана Драгица, Трпка Јана Павле, Угарковиќ Шпира Илија, Вишњевац Војана Миљан, Влаисављевиќ Димитрија Живојин, Војновиќ Дане Стеван, Вучетиќ Гојка Милован, Жижиков Славка Стеван, Опачиќ Станка Марија;

— за залагање и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Вајац Мирослава Драгутин, Бандула-Миловиќ Живка Милка, Бараповски Андрије Стеван, Бјекиќ Стевана Душан, Ејелица Драга Љубица, Бојовиќ Крсте Стеван, Вошњак Младена Јован, Букарица Глише Обрад, Булатовиќ Мирка Владимир, Ѓимеша Душана Драгомир, Чолаковиќ Радоја Анѓа, Ѓосиќ Петра Марко, Ѓуриќ Славка Душан, Даиќ Воже Петар, Димитријевиќ Светислава Драгољуб, Ѓаниќ Ивана Матз, Ѓраковиќ Новака Момчило, Фаркаш Стефана Мишо, Фрањо Јована Павле, Гоца Ружице Бранислав, Хевеши Шандора Ференц, Хуберт Јосипа Мијо, Имре Петра Јован, Ивановиќ-Ѓвејиќ Милоша Добрила, Ивановиќ Глигорија Сава, Јовановиќ Николе Владимир, Калембер Стојана Стојан, Кармиќ Османа Хусо, Кататиќ Михајила Шандор, Комнениќ-Албијаниќ Рада Милева, Крејиќ Милзја Стојан, Лукач Јована Павле, Кубат Лазе Илија, Механовиќ-Василевиќ Игњата Весела, Михаљев Петра Мата, Михаљук Михајла Ѓетар, Миколачевиќ Данила Јован, Милошевиќ Мила Дане, Милошевиќ Љубомира Војин, Милованов Лазара Ѓура, Миловиќ Пет-

ра Богдан, Миловиќ-Ивошевиќ Ѓура Живана, Мириќ Спасе Стеван, Накич Михајла Михајло, Нановски Јосипа Владо, Никачев Лазара Жара, Новицки Павла Петар, Палинкаш Михаља Михаљ, Папуга Николе Љубомир, Патаи Имреа Јанзш, Павловиќ Јордана Стојмен, Пауновиќ Аруна Томо, Поповиќ Стојана Данило, Рабинчук Тодора Ѓорђе, Радаковиќ Пере Милан, Самарџиќ Јанеза Жожефа, Самарџиќ Сима Марко, Симићевиќ Момира Радојка, Сивч Владимир, Солдо Влажа Мариан, Степанчев Миџдрага Владислав, Стојановиќ Станка Душанка, Шашиќ Дане Милан, Шимек Павла Ѓуро, Шуваков Славка Слободан, Тамаш Денеша Дезидер, Тиста Ференца Ференц, Томиќ Миленка Лазар, Томиќ Стевана Стојан, Верезиќ Ѓорѓија Милутин, Виславски Јакима Владимир, Владисављевиќ-Мисиров Аћим Соња, Војновиќ Луке Видосава, Врачариќ Милоша Миленко, Вуканиќ Миладина Вукашин;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

#### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Бајчев Стевана Милан, Буриќ-Стојиќ Милица Вера, Ѓорђевиќ-Драженовиќ Велизара Марија, Мијатовиќ Јагоша Веселин, Ожеговиќ Јове Дако, Сабо Рудолфа Јосип, Шћекиќ Михајла Драгомир, Варга Мате Ференц;

— за залагање и постигнати успеси во работата

#### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Валетиќ Паја Војислав, Чапанда Мише Јозеф, Ѓорђевиќ Љубомира Стеван, Ковачевиќ Филипа Милорад, Недовиќ Аврама Бранко, Тадиќ Сава Петруша.

Бр. 63  
8 јули 1982 година  
Белград

Претседател  
на Претседателството на СФРЈ,  
Петар Стамболиќ, с. р.

## ПОМИЛУВАЊА

Врз основа на член 315 точка 9 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата одржана на 24 ноември 1982 година, донесе

## О Д Л У К А

### ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

#### I

Се ослободуваат од натамошно извршување на изречената казна затвор:

Аврамовиќ Милое Милое;  
Брзов Ташко Никола;  
Гојчај Гон Пренк, Грбиќ Мухо Неџад;  
Милосавлевски Горѓе Ангел, Мујановиќ Камил Сеад;  
Османбеговиќ Заим Азиз;  
Раденковиќ Мирослав Миленко;

Станишиќ Светозар Раденко, Старчиќ Иван Антонија, Стевановиќ Милутин Миливое, Суботиќ Момчило Лазар;

Шариќ Јаков Томислав, Шушњара Стипе Анте; Танасковиќ Бранко Миодраг, Тољ Јуре Винко, Томашев Јосип Франьо, Турсуновиќ Осман Изудин;

Васиќ Бошко Олга, Војводиќ Јован Петар, Вугринец Мирко Иван;

Здравковиќ Вождар Светислав, Зелиќ Шиме Иван;

Жигиќ Петар Радован.

## II

Делумно се ослободуваат од извршување на изречената казна затвор:

Ала Шефки Имер, во траење од 6 (шест) месеци;

Бергауер Иван Антон, во траење од 6 (шест) месеци;

Билиќ Нико Љупко, во траење од 6 (шест) месеци;

Бљакај Даут Фадиљ, во траење од 6 (шест) месеци;

Цехтел Франк Јанко, во траење од 6 (шест) месеци;

Чуровац Казим Аго, во траење од 6 (шест) месеци;

Дијаниќ Иван Тихомир, во траење од 6 (шест) месеци;

Ергарац Ангелко Звонимир, во траење од 6 (шест) месеци;

Фазлијај Хаџија Жук, во траење од 6 (шест) месеци;

Филев Милан Костадин, во траење од 6 (шест) месеци;

Гиговиќ Благоје Драган, во траење од 6 (шест) месеци;

Грубор Тадија Стеван, во траење од 6 (шест) месеци;

Хасанбеговиќ Шемса Мухарем, во траење од 3 (осум) месеци;

Хусановиќ Незир Авдо, во траење од 6 (шест) месеци;

Ибраими Асан Мејди, во траење од 6 (шест) месеци;

Илиев Илија Јован, во траење од 6 (шест) месеци;

Имамовиќ Хамдија Азиз, во траење од 6 (шест) месеци;

Јосифовски Илија Трајан, во траење од 1 (една) година;

Јованов Јован Славко, во траење од 6 (шест) месеци;

Јуриќ Марко Иво, во траење од 1 (една) година;

Капо Ахмет Ахмо, во траење од 4 (четири) месеци;

Коиќ Милкан Радое, во траење од 4 (четири) месеци;

Копиќ Јага Мато, во траење од 1 (една) година;

Лозиќ Нико Иван, во траење од 8 (осум) месеци;

Матиќ Давид Винка, во траење од 8 (осум) месеци;

Миглич Алојз Бојан, во траење од 6 (шест) месеци;

Миќ Анте Живко, во траење од 6 (шест) месеци;

Миќ Велимир Витомир, во траење од 1 (една) година;

Прљиќ Мирослав Слободан, во траење од 6 (шест) месеци;

Ракиќ Милан Петар, во траење од 6 (шест) месеци;

Шатри Реџеп Шефки, во траење од 6 (шест) месеци;

Валента Анте Рајко, во траење од 6 (шест) месеци;

Веченај Драгутин Мирослав, во траење од 1 (една) година;

Зеќ Љубомир Желько, во траење од 1 (една) година;

Зимиќ Селим Хасан, во траење од 4 (четири) месеци.

О-бр. 42  
24 ноември 1982 година  
Белград

Претседателство  
на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна
796. Одлука за утврдување на Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година — — — — —	1641
797. Заклучоци на Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ за договорните организации на здружен труд — — — — —	1641
798. Правилник за југословенските стандарди за пластични маси — — — — —	1642
799. Правилник за југословенскиот стандард за бетон — — — — —	1643
800. Правилник за југословенските стандарди за обработка на податоци — — — — —	1643
801. Правилник за југословенскиот стандард за челици за преднапрегање — — — — —	1644
802. Правилник за југословенските стандарди за примарни ќелии и батерии — — — — —	1644
Одлука за оценка на уставноста на одредбата на став 2 точка 5 од Одлуката за основните и придонесот за пензиско и инвалидско осигурување на осигурениците вработени во странство и на нејзината спротивност со одредбите на член 77 став 1 од Законот за девизното работење и кредитните односи со странство и со одредбите на член 10 од Законот за паричниот систем — — — — —	1645
Исправка на Законот за решавање на судирите на законите со прописите на други земји во определени односи — — — — —	1645
Назначувања и разрешувања — — — — —	1770
Одликувања — — — — —	1770
Одлука за помилување на осудени лица — — — — —	1771

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. факс 226. — Директор и главен и одговорен уредник Вељко Тадиќ. — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.